

REFEREE

**ПРАВИЛА НА ФУДБАЛСКАТА ИГРА
2022/2023**

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

**Судиски одбор при ФФМ
Скопје, септември 2022**

FIFA



ПРАВИЛА НА ФУДБАЛСКАТА ИГРА 2022/2023

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Верзија 1.1

Одобрил: Судиски Одбор – ФФМ

Скопје, септември 2022

СОДРЖИНА

Правило 1	- Терен за игра	4
Правило 2	- Топка	17
Правило 3	- Играчи	22
Правило 4	- Опрема на играчите	41
Правило 5	- Судија	49
Правило 6	- Помошни судии (останати членови на судискиот тим)	62
Правило 7	- Времетраење на натпреварот	81
Правило 8	- Почеток и продолжување на играта	86
Правило 9	- Топка во игра и надвор од игра	92
Правило 10	- Одредување на победник на натпреварот	97
Правило 11	- Офсајд	105
Правило 12	- Прекршоци и неспортско однесување	119
Правило 13	- Слободни удари	151
Правило 14	- Казнен удар	169
Правило 15	- Уфрлување	177
Правило 16	- Удар од гол	183
Правило 17	- Удар од агол	188
Додаток	- Одбор на меѓународни фудбалски асоцијации (ИФАБ)	192

ПРАВИЛО 1

ТЕРЕН ЗА ИГРА

ПРАВИЛО 1 - ТЕРЕН ЗА ИГРА

1. Кој и кога одлучува за подобноста на теренот за игра според Правилата на фудбалската игра?

Главниот судија, во време кое е службено предвидено за почетокот на натпреварот во присуство на капитените на двата тима, со исклучоци и порано, но во ист ден (на пример за време на организацискиот состанок), во присуство на капитените на двете екипи и делегатот.

2. Кои се причините наведени во Правилата на фудбалската игра поради кои судијата нема да го започне натпреварот?

Судијата нема да го започне натпреварот:

- а) ако теренот за игра не е правилно и видливо обележан, а сета опрема е правилно поставена;
- б) ако има кал или вода на теренот за игра, што го попречува движењето на играчите и топката;
- в) ако теренот за игра е замрзнат и постои можност за повреда на учесниците во играта;
- г) ако теренот за игра е покриен со снег, чија височина го спречува движењето на играчите, топката и судиите;
- д) ако главите не се видливи од централната линија поради магла.

Судијата и делегатот, со претходно телефонско известување, се должни во рок од 24 часа писмено да го известат надлежниот орган за причината за неодигрување на натпреварот.

3. Која е должноста на судијата ако екипата поднесе писмена жалба пред почетокот на натпреварот за неисправност на теренот за игра или главите и каква е постапката?

Судијата е должен да ја внесе писмената жалба во Записникот од натпреварот, да ја провери и утврди фактичката состојба на мерките на теренот за игра или главите и да дозволи или да не дозволи почеток на натпреварот во зависност од резултатот од контролата (ако мерките или главите се неточни и не можат да се поправат, натпреварот не може да започне).

4. Дали е дозволена каква било форма на рекламирање на теренот за игра или на головите?

Ниту една форма на рекламирање не е дозволена на теренот за игра или головите.

5. Кои се дозволените широчини на линиите на теренот за игра и од што зависи нивната широчина?

Сите линии мора да бидат со иста широчина и не смеат да бидат пошироки од 12 cm. Попречните линии мора да бидат со иста широчина како и широчината на стивите и гредите на головите.

6. Која е дозволената широчина и дебелина на стивите и гредите на головите и каде е таа пропишана?

Максималната широчина и дебелина на стивите на головите и гредите е 12 cm, а најмалата е 10 cm. Таа е пропишана со Правилата на фудбалската игра.

7. Кому и кога може да се поднесе жалба за неисправност на головите или мерките на теренот за игра?

На судијата. Писмениот приговор мора да се поднесе најдоцна еден час пред почетокот на натпреварот.

8. Дали линиите што ограничуваат одредени делови на теренот за игра припаѓаат на тие делови и наведете ја специфичноста при офсајд ситуација?

Да. Средишната линија во правилото за офсајд за напаѓачот се смета за негова половина од теренот за игра.

9. Назначен сте за главен судија на натпреварот и гостинската екипа поднесува писмена жалба, бидејќи домаќинот наместо дрво користел специјално стаклено влакно за изработка на стивите и гредите од голот. Одлука?

Приговорот е неоснован бидејќи е дозволен специјален фиберглас за изработка на стиви и греди на головите.

10. За време на натпревар голот се скршил и не може да се поправи. Домаќинот има пренослив гол кој одлично се вклопува. Дали судијата ќе дозволи играта да продолжи ако скршениот гол се замени со понудениот пренослив гол?

Да. Преносливиот гол само треба добро да се прицврсти на земјата од безбедносни причини.

11. Внатре во техничкиот простор, на земја, клубот домаќин исцртал рекламна порака. Дали е тоа дозволено?

Не.

12. Во зоната за судиска видео проверка (ЗСВП) и просторот меѓу техничкиот простор и надолжната линија, на теренот се испечатени рекламни пораки. Дали е тоа дозволено?

Не.

13. Рекламни пораки се испишани на просторот меѓу попречната линија на голот и мрежата на голот. Дали е тоа дозволено?

Не.

14. Над клупите за резервни играчи во техничкиот простор, на плексигласот има рекламни пораки. Дали е тоа дозволено?

Да.

15. Со кое правило од ПФИ е пропишана забраната за рекламирање на теренот, во техничкиот простор, во просторот меѓу техничкиот простор и надолжната линија на игралиштето, во зоната за судиска видео проверка (ЗСВП) и просторот меѓу попречната линија и мрежата на голот?

Ова е пропишано во Правило 1, точка 12 - Комерцијално рекламирање.

16. Дали е дозволено да се прикажуваат логоа на ФИФА, конфедерациите, националните федерации, натпреварувањата, клубовите или другите тела, на теренот за игра, мрежите на головите и просторот околу, на рамките на головите и корнер знаменцата, вистински или виртуелни, за време на играта?

Не. Логоа се дозволени само на корнер знаменцата.

17. Наведете ја формата, основните мерки на теренот за игра и мерките за меѓународни натпревари?

Теренот за игра мора да има правоаголна форма и да биде обележан со непрекинати линии кои не претставуваат опасност за учесниците. Надолжната линија мора да биде подолга од попречната линија.

ДИМЕНЗИИ ЗА ОСТАНАТИ НАТПРЕВАРИ:

а) Должина (надолжна линија): минимум 90m, максимум 120m.

Должина (попречна линија): минимум 45m, максимум 90m.

ДИМЕНЗИИ ЗА МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ:

б) Должина(надолжна линија): минимум 100m, максимум 110m.

Должина (попречна линија): минимум 64m, максимум 75m.

18. Дали националните федерации со Правилникот за натпревари можат да ги утврдат димензиите на теренот за игра (гранични линии) за одредени натпревари?

Правилото 1 дозволува со Правилникот за натпревари да се одреди должината на надолжните и попречните линии во рамките на наведените мерки.

19. Дали е дозволено да се игра официјално натпреварување на терен за игра со вештачка подлога?

Да, под услов оваа подлога да ги задоволува барањата на Програмата за квалитет на фудбалската трева на ФИФА, освен ако не е конкретно одобрена од ИФАБ.

20. Дали е дозволено комбинирање на делови од природна трева и вештачки површини на терен за игра?

Не е дозволено од безбедносни причини.

21. Дали е дозволено користење на вештачки матерјали за обележување на линиите на тревнатиот терен за игра?

Да, се додека тоа не претставува опасност за играчите. Се препорачува употреба на вештачки матерјали за обележување на граничните линии на теренот за игра и во зоните на движење на помошниците судии.

22. Кој е овластен да одлучи дали теренот за игра е правилно и видливо обележан и дали головите и корнер знаменцата на теренот се правилно и прописно поставени?

За ова одлучува главниот судија на натпреварот.

23. Доколку теренот за игра не е правилно и видно обележан, односно головите и знаменцата не се правилно и прописно поставени, кои се должностите на судијата?

Судијата ќе побара од организаторите да ги отстранат неправилностите, а доколку тоа не е можно, натпреварот нема да се одигра.

24. Дали натпреварите кои се под јурисдикција на ФФМ може да се играат без мрежи на головите?

Не.

25. Дали е задолжително да се постават знаменца на секој крај од средишната линија?

Не. Знамињата можат да се постават на секој крај од средишната линија, најмалку 1m од надолжната линија, но не се задолжителни.

26. Дали се дозволени дополнителни обележувања на теренот за игра за да му помогнат на голманот?

Не.

27. Кои се карактеристиките на линиите што го означуваат теренот за игра?

Линиите мора да бидат јасно видливи и не смеат да бидат пошироки од 12cm (5 инчи). Попречните линии се со иста широчина на стивите и гредите од голот.

28. Дали смее да се обележи линија на 9,15m од аголниот лак, под прав агол до попречната линија?

Да, но мора да се обележи надвор од теренот за игра.

29. Дали просторот ограничен со попречната линија и мрежата од голот е дел од теренот за игра?

Не. Тоа е простор надвор од теренот за игра.

30. Од што мора да бидат направени стативите и гредата на головите и каква е нивната форма?

Стативите и гредата од голот што се користат за официјални натпревари мора да ги исполнуваат барањата на Програмата за квалитет на фудбалските голови на ФИФА.

Нивната форма мора да биде квадратна, правоаголна, тркалезна, елипсоидна или комбинација од четирите основни форми и не смее да претставува опасност за играчите. Стативите и гредите на головите од двете страни на теренот мора да бидат со иста форма.

31. Кои линии може да се означат на теренот за игра?

На теренот за игра може да се означат само линии одобрени во Правилото 1. Кога се користат вештачки површини, други линии се дозволени само ако се со различни бои и јасно се разликуваат од линиите што се користат за фудбал.

32. За време на изведувањето на казнени удари за да се добие победник, голот на кој се изведуваат казнените удари станува неисправен. Дали може да се продолжи со изведување на казнените удари на другиот гол?

Да, може.

33. Дали корнер знамињата се задолжителни или тоа зависи од степенот на натпреварување?

Корнер знамињата се задолжителни. Но, ИФАБ предлага националните федерации да дозволат во пропозициите за натпреварување да се играат натпреварите и без корнер знаменца, особено во најниските степени за натпреварување.

34. Ако гредата од голот пукне за време на натпреварот кој се игра според Правилата за натпреварување и нема начин да се поправи или замени, дали судијата ќе го прекине натпреварот?

Да. Гредата е дел од голот и мора секогаш да биде на своето место.

35. Дали е дозволено означување на теренот за игра со непрекинати линии или бразди?

Не.

36. Голман или друг играч на теренот за игра, црта (копа) недозволени линии со нога. Одлука на судијата?

Доколку судијата го забележи ова пред почетокот на натпреварот, играчот кој го направил прекршокот ќе биде опоменат со жолт картон за неспортско однесување.

Ако судијата забележи дека играчот го прави тоа за време на натпреварот, тој го опоменува играчот кој го направил прекршокот за неспортско однесување веднаш во првиот прекин на играта.

37. Дали во теренот за игра може да се означат дополнителни линии кои не се одобрени во Правило 1?

Не. На теренот за игра може да се означат само линиите одобрени во Правило 1.

38. Дали при изведување на удар од аголот, играчите на одбранбениот тим можат да бидат поблиску од ознаките од 9,15m означени надвор од теренот за игра од аголот на лакот и под прав агол на надолжната и попречната линија?

Не. Овие ознаки не се задолжителни и се користат како би му помогнале на судијата. Сите играчи на одбранбената екипа мора да бидат на најмалку 9,15m од аголот, сè додека топката не биде во игра.

39. Дали мрежите на голите се задолжителни?

Не. Тие се препорачуваат секогаш кога е можно и може да бидат условени со Правилникот за натпреварување.

40. Точка 12 од Комерцијалното рекламирање, во врска со Правилото 1, го утврдува начинот на кој треба да се поставува вертикалното рекламирање (банери околу терен за игра). Каде треба да се поставуваат банерите?

Вертикалните реклами (банерите) мора да бидат поставени најмалку:

- 1 m од надолжните линии на теренот за игра;
- на исто растојание од попречната линија како и длабочината на мрежата на голот;
- 1 m од мрежата на голот.

41. Колку треба да бидат оддалечени вертикалните реклами (банерите) од надолжната линија на теренот за игра?

Вертикалните реклами (банери) мора да бидат оддалечени најмалку 1 метар од надолжната линија на теренот за игра.

42. Колку мора да бидат вертикалните реклами (банери) оддалечени од попречната линија на теренот за играње?

Вертикалните реклами (банери) мора да бидат поставени на исто растојание од попречната линија како и длабочината на мрежата на голот.

43. Колку вертикалните реклами (банери) треба да бидат оддалечени од мрежата на головите?

Вертикалните реклами (банери) мора да бидат оддалечени најмалку 1 метар од мрежата на головите.

44. Дали се дозволени модификации на рамката на головите кога се користи гол-линија технологијата (ГЛТ)?

Употребата на ГЛТ е пропишана со Пропозициите за натпреварување и се користи на официјалните натпревари. Дозволени се измени на рамката на голот, каде што се користи ГЛТ, под услов системот ГЛТ да ги исполнува барањата на Програмата за квалитет на ФИФА за ГЛТ.

45. Кои се должностите на организаторите доколку гол-линија технологија се користи на официјалните натпревари?

Организаторот на натпреварот мора да се погрижи ГЛТ системот да ги исполнува барањата на Програмата за квалитет на ФИФА за ГЛТ.

46. Што мора да биде пропишано со Правилата на фудбалската игра за натпревари каде се користи VAR системот?

На натпреварите каде што се користи VAR системот, со ПФИ мора да се пропише просторија за VAR судиите (РВП – работна видео просторија) и најмалку една зона покрај теренот за игра за судиска видео проверка (ЗСВП) од страна на судијата.

47. Каде може да се наоѓа просторијата за VAR судиите и кој смее да влезе во таа просторија?

РВП – работната видео просторија за VAR судиите може да се наоѓа на стадионот или во близина на стадионот или на оддалечена локација. Само овластени лица смеат да влезат во РВП - просторијата за VAR, како и да комуницираат со VAR судиите и помошните VAR судии како и со техничкото лице задолжено за видео и компјутерска анимација за помош на VAR судиите.

48. Како ќе биде казнет играч, резервен играч или веќе заменет играч, а како официјално лице исправно внесено во Записникот од натпреварот, ако го прекрши Правилото 1 и влезе во РВП просторијата?

Играч, резервен играч, заменет играч, како и официјално лице кое ќе влезе во РВП просторијата ќе биде исклучено.

1.1 ТЕХНИЧКИ ПРОСТОР

1. Што е технички простор и како се обележува?

Тоа е простор до клупите за резервни играчи и официјални лица, кој е 1 метар лево и десно од клупите и се протега кон теренот за игра, на растојание од 1 метар од надолжната линија на теренот за игра.

2. Дали се дозволува тренерот да застане на попречната линија од техничкиот простор и постојано да дава инструкции на играчите?

Да, може, под услов да се однесува одговорно за цело време од натпреварот.

3. Колку луѓе можат да дадат тактички упатства од техничкиот простор?

Во секое време, само едно лице може да дава тактички упатства од техничкиот простор, но мора да се однесува одговорно за цело време од натпреварот.

4. Тренерот, кој е во техничкиот простор, ја фаќа/удира топката со раце по напуштањето на теренот за игра со јасна намера да го одолговлечи продолжението на играта на противничката екипа. Одлука на судијата?

Исклучување на тренерот (покажување црвен картон) кој се однесува недолично и отстранување од техничкиот простор.

5. Кој го одредува бројот на луѓе кои можат да бидат во техничкиот простор и на дополнителната клупа?

Бројот на лицата на кои им е дозволено да заземат место во техничкиот простор и на дополнителната клупа е определен со Правилникот за натпревари.

6. Под кои услови им е дозволено на официјалните лица да се присутни во техничкиот простор?

Лицата кои се присутни во техничкиот простор:

- Мора да бидат идентификувани пред почетокот на натпреварот во согласност со Пропозициите за натпреварување;
- Мора да се однесуваат одговорно;
- Мора да останат во границите на техничкиот простор, освен во посебни околности, на пример кога физиотерапевт или лекар, со одобрение од судијата, влегува во теренот за игра за да го прегледа повредениот играч
- Може да даваат тактички инструкции на играчите под услов тоа да го прави едно лице во секое време.

7. Под кои услови им е дозволено да седнат дополнителни официјални лица на дополнителната клупа и кој ја пропишува употребата на дополнителните клупи?

Правилата за натпреварување дозволуваат најмногу до пет дополнителни официјални лица да седнат на дополнителната клупа, доколку има безбедносни услови, која мора да биде оддалечена најмалку пет метри од техничкиот простор. Дополнителните официјални лица кои се присутни на дополнителната клупа:

- Мора да бидат идентификувани пред почетокот на натпреварот во согласност со Пропозициите за натпреварување;
- Мора да се однесуваат одговорно;
- Мора да останат седнати на дополнителна клупа во текот на целиот натпревар и не смеат да им даваат тактички упатства на играчите;
- Се во надлежност и јурисдикција на судијата.

8. Како гласи правилото поврзано со ТЕХНИЧКИОТ ПРОСТОР, и однесувањето на тренерот и другите официјални лица?

Тренерот или официјалните лица мора да останат во границите на техничкиот простор, освен во посебни околности, на пример кога физиотерапевт или лекар, со одобрение од судијата, влегува во теренот за игра за да прегледа повреден играч или кога фитнес тренерот загрева резервни играчи во одреден простор.

9. Помошниот тренер кој е во техничкиот простор за време на играта користи електронска опрема што резултира со непримерно однесување кон службените лица на натпреварот (покажува видео снимка од некоја судиска одлука). Четвртиот судија го известил судијата на натпреварот. Одлука на судијата?

Во првиот прекин на играта, судијата ќе го исклучи (ќе му покаже црвен картон) на помошниот тренер кој се однесувал непримерно и ќе го отстрани од техничкиот простор.

10. Тренерот, кој се наоѓа во техничкиот простор, во текот на играта реагира на одлуката на судијата, фрла или удира шише со пијалок во техничкиот простор. Четвртиот судија го известил судијата на натпреварот. Одлука на судијата?

Во прв прекин на играта, судијата ќе го опомене тренерот (жолт картон).

11. Тренерот, кој се наоѓа во техничкиот простор, во текот на играта реагира на одлуката на судијата, фрла или удира шише со пијалок кое влегува во теренот за игра. Четвртиот судија го известил судијата на натпреварот. Одлука на судијата?

Во прв прекин на играта, судијата ќе го исклучи тренерот (црвен картон) кој се однесува недолично и ќе го отстрани од техничкиот простор.

12. Во текот на играта, тренерот, кој е во техничкиот простор, со раце го запира противничкиот играч кој го напуштил теренот за игра како составен дел од играта, за да го заобиколи противникот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе го исклучи тренерот кој се однесува недолично (ќе му покаже црвен картон) и ќе го отстрани од техничкиот простор. Натпреварот ќе го продолжи со директен слободен удар на надолжната линија од теренот, од точката најблиску до прекршокот.

13. Колку лица можат да дадат тактички инструкции од техничкиот простор?

Во секое време, само едно лице од стручниот тим на екипата може да дава тактички упатства од техничкиот простор, но мора да се однесува одговорно за цело време од натпреварот.

14. Тренерот, кој е во техничкиот простор, повремено го напушта техничкиот простор во текот на играта. Четвртиот судија го известил судијата на натпреварот. Одлука на судијата?

Во првиот прекин на играта, судијата само ќе го предупреди тренерот дека мора да се однесува одговорно.

При повторување на вакво однесување на тренерот, во првиот прекин ќе го опомене (ќе му покаже жолт картон).

15. Дали исклучениот играч може да остане во техничкиот простор?

Не. Тој мора да го напушти техничкиот простор и оградениот дел од теренот за игра.

ПРАВИЛО 2

ТОПКА

ПРАВИЛО 2–ТОПКА

1. Во Правилото 2 - Топка, ИФАБ за официјални натпревари под јурисдикција на ФИФА или конфедерациите, одредил ознаки за квалитет кои потврдуваат дека топката ги исполнува минималните технички услови, а ознаката мора да биде на топката. Кои се тие ознаки?

Сите топки што се користат во официјалните натпревари под јурисдикција на ФИФА или конфедерациите мора да ги исполнуваат условите и да носат една од ознаките на Програмата за квалитет на ФИФА за фудбалски топки.

2. Дали логото на националните федерации или амблемот на натпреварувањето, организаторот на натпреварот или производителот може да бидат испечатени на официјалните топки?

Да, под услов нивното печатење да биде во согласност со правило 2. Големината и бројот на ознаките може да се ограничат со Пропозициите за натпреварувањето.

3. Колку топки е должен клубот домаќин да обезбеди според правилата на ФФМ за Прва, Втора и Трета МФЛ, како и за пониските лиги на натпреварување?

Се определува според Пропозициите на соодветното натпреварување.

4. Како треба да продолжи играта ако топката пукне при изведување слободни удари, освен при изведување казнен удар?

Ако топката пукне од ударот - судијата ќе ја замени топката со нова исправна топка, а ударот ќе биде повторен. Ако топката пукне откако ќе биде во игра - судијата ќе ја замени топката со нова исправна топка и играта продолжува со спуштање на судиска топка за тимот на играчот кој последен играл со топката на местото каде што топката последно го допрела играчот. Ако топката била во казнениот простор во моментот кога играта била прекината или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбраната.

5. Се изведува индиректен слободен удар. Откако ударот е правилно изведен и топката е во игра, судијата забележува дека топката пукнала. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, топката се заменува со нова исправна, а играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата на играчот кој последен играл со топката на местото каде што топката последно го допрела играчот. Ако топката била во казнениот простор во моментот кога играта била прекината или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбраната.

6. Дали е дозволена замена на топката за време на натпреварот?

Замена на топката за време на натпреварот е дозволена само со дозвола на судијата.

7. Во текот на играта при изведување на казнен удар топката по правилно изведениот казнен удар удира во стивата, се одбива во теренот за игра и станува неисправна во казнениот простор. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, топката се заменува со нова исправна, а играта продолжува со спуштање на судиска топка за голманот на одбраната.

8. Се изведува слободен удар. Топката станува неисправна од ударот и така неисправна се поместува 10 метри. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, топката се заменува со нова исправна, а слободниот удар се повторува.

9. Се изведува казнен удар. Топката станува неисправна од ударот и застанува на околу 3 метри од местото на изведување. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, топката се заменува со нова исправна, а казнениот удар се повторува.

10. Се изведува казнен удар. По правилно изведениот казнен удар топката станува неисправна и застанува на еден метар од гол линијата. Одлука на судијата?

Ако топката стане неисправна или се оштети при изведување на казнен удар или при изведување на казнени удари за добивање на победник, додека се движи напред и пред да ја допре било кој играч, стива или пречка од голот, казнениот удар ќе се повтори со нова исправна топка.

11. Колкав е обемот на топката, нејзината тежина и притисокот во топката?

- Обем на топката : 68 - 70 cm
- Тежина на топката : 410 – 450 g
- Притисок во топката : 0,6 – 1,1 атмосфери /(600-1100 g/cm²)

12. Од каков материјал може да биде изработена топката и кој одлучува за тоа?

Надворешниот дел на топката може да биде изработен од кожа или друг соодветен материјал, а за тоа одлучува ИФАБ.

13. Судијата на натпревар од Прва МФЛ ја добива на увид топката со која ќе се игра за да ја провери дали ги исполнува условите од Правилото 2, меѓутоа ги бара и другите топки предвидени со Пропозициите на соодветното натпреварување на проверка. Дали судијата е во право?

Да.

14. Откако ќе се изведе удар од аголот, надворешно лице (гледач) влегува во теренот за игра и ја фаќа топката без ниту еден играч претходно да игра со неа. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, го отстранува надворешното лице (гледачот) од теренот за игра, а играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата на играчот кој последен играл со топката на местото каде што топката последно го допрела играчот. Ако топката била во казнениот простор во моментот кога играта била прекината или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбраната.

15. Дали може да се постават дополнителни топки околу теренот за игра, кои ќе се употребуваат за време на натпреварот?

Да. Под услов да ги исполнуваат условите од Правилото 2 и нивната употреба е под контрола на судијата.

16. Дали топката се смета за предмет кога се користи за напад врз играч од противничката екипа?

Да.

17. Во текот на натпреварот втора топка влегува во теренот за игра. Дали судијата веднаш ќе ја прекине играта?

Дополнителната топка треба да се смета како надворешно влијание и судијата ќе ја прекине играта доколку смета дека таа топка влијае на играта. Судијата ќе побара да се отстрани дополнителната топка, а играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата на играчот кој последен играл со топката на местото каде што топката последно го допрела играчот. Ако топката била во казнениот простор во моментот кога играта била прекината или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбраната. Во спротивно судијата ќе ја отстрани дополнителната топка во првата наредна прилика.

18. Дали е дозволено користење на топка со интегрирана технологија за гол линија (ГЛТ)?

Да, под услов употребата на топката со интегрирана технологија да е пропишана во Пропозициите за соодветното натпреварување и да се користи за да се верификува постигнувањето на голот за да се поддржи одлуката на судијата. Сигналот на гол-линија технологијата за може да се испрати во РВП собата (работна видео просторија) каде што се ВАР судиите.

19. Кои се обврските на судијата кога се користи гол-линија технологија на официјален натпревар?

Судијата мора да ја провери функционалноста на технологијата пред натпреварот во согласност со Прирачникот за тестирање на ГЛТ. Доколку гол-линија технологијата не работи во согласност со упатството за тестирање, судијата не смее да го користи системот со ГЛТ и мора да го пријави случајот до соодветниот орган.

ПРАВИЛО 3

ИГРАЧИ

ПРАВИЛО 3 – ИГРАЧИ

1. Колку замени на играчи се дозволени на натпревар што е под јурисдикција на ФИФА, конфедерација или национална федерација и каде е тоа пропишано?

Бројот на замени, најмногу до пет, што може да се користат на кој било одигран официјален натпревар ќе го определи ФИФА, конфедерацијата или националната федерација. За машки и женски натпреварувања во кои се вклучени првите екипи на клубовите во највисоките натпреварувања – лиги или сениорски “А” меѓународни екипи, правилата за натпреварување дозволуваат да се користат најмногу пет замени. Секоја екипа:

- Има најмногу три можности за замена;
- Може дополнително да прави замена на полувремето;
- Кога двете екипи прават замена во исто време, ќе се смета како искористена можност на замена за двете екипи.
- Повеќекратните замени (и барања) од екипата за време на истиот прекин во играта се сметаат како една искористена можност за замена;
- Ако екипата не го искористила максималниот број замени и/или можности за замена, сите неискористени замени и можности за замена може да се искористат во продолженијата од натпреварот;
- Онаму каде правилата за натпреварување дозволуваат екипите да користат една дополнителна замена во продолженијата, секоја екипа ќе има една дополнителна можност за замена;
- Замените може да се направат и во периодот помеѓу пропишаното време (регуларниот дел) и почетокот на продолженијата, како и на полувремето во продолженијата (тие не се сметаат за искористени можности за замена).

2. Заменет играч во текот на второто полувреме самоволно влегува во теренот за игра на местото на свој соиграч на кого му се укажува медицинска помош надвор од теренот за игра. Судијата ова го забележува дури кога заменетиот играч дошол во борба за топка со одбранбен играч. Одлука на судијата?

Прекин на играта, играчот се опоменува и отстранува од теренот за игра, играта ќе продолжи со директен слободен удар за екипата на одбраната, од местото каде што заменетиот играч влијаел на играта.

3. Колку замени на играчи се дозволени на натпревар од младински категории и каде е тоа пропишано?

Максималниот број на дозволени замени на натпревар од младински категории го одредува националната федерација, а пропишано е во Пропозициите за соодветното натпреварување, во кои може да се дозволи и употреба на повратни замени.

4. Играчите од почетниот состав и резервните играчи се пријавени во Записникот пред натпреварот. До почеток на натпреварот пристигнале само девет играчи од првиот состав кои се пријавени да го започнат натпреварот. По почетокот на натпреварот пристигнале уште тројца играчи кои се пријавени како резервни во записникот. Дали треба судијата да им дозволи да влезат во игра?

Судијата ќе дозволи да влезат двајца играчи кои се резервни играчи во прв прекин на играта, според пропишаните правила за замена на играчи, на местото на двајцата играчи кои не го започнале натпреварот. Екипата во продолжение на натпреварот ќе може да направи уште една замена.

5. Дали може заменет играч да остане на клупата за резервни играчи и кои се неговите обврски?

Да, може да остане на клупата за резервни играчи со истите обврски како и останатите резервни играчи.

6. Екипата останала со седум (7) играчи и силно се брани против противничката екипа која има единаесет (11) играчи. Во такви околности играч од одбраната на екипата со седум играчи прави намерен груб старт внатре во својот казнен простор врз играч од противничката екипа. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, играчот од одбраната се исклучува, а натпреварот се прекинува.

7. После пет минути игра судијата забележува дека едната екипа игра со дванаесет играчи. Тоа се случило во момент кога прекубројниот играч постигнува гол за својата екипа.

Играта се прекинува, голот се поништува. Прекубројниот играч, кој треба да се смета за „дополнително лице“, се опоменува и отстранува од теренот за игра, а играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што се наоѓал прекубројниот играч (дополнителното лице).

8. Резервен играч, влегува во игра без дозвола на судијата додека играта е во тек и сака да игра?

Судијата ќе ја прекине играта, играчот се опоменува и отстранува од теренот за игра, играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што резервниот играч влијаел на играта. Меѓутоа, ако резервниот играч влијае на играта во својот казнен простор, судијата ќе досуди казнен удар за противничката екипа.

9. Во второто полувреме, додека играта е во тек, сениорска екипа прави три замени и тоа со број 6, 7 и 11. Потоа се повредува голманот на истата екипа, кој не може да продолжи да игра. Дали може голманот да биде заменет во овој случај?

Може, ако тоа е пропишано во Пропозиции за соодветното натпреварување од националната федерација. Бројот на дозволени замени на играчи е најмногу до пет. Истото важи и за машки и женски натпреварувања во кои се вклучени првите екипи на клубовите во највисоките натпреварувања – лиги или сениорски “А” меѓународни екипи, каде што правилата за натпреварување дозволуваат да се користат најмногу пет замени.

10. Судите натпревар меѓу екипи во кадетска категорија. Во домашната екипа веќе се извршени три замени на играчи, но голманот се повредува и екипата сака да направи замена на голманот со резервниот голман. Одлука на судијата?

Судијата треба да дозволи да се изврши замената, ако во Пропозициите на соодветното натпреварување за младински категории се дозволени повеќе замени.

11. Играта е прекината. Екипа бара да се направи замена на играч. Играчот кој е заменет го напушта теренот за игра, а играчот кој треба да влезе во игра, во моментот кога доаѓа до средишната линија, го удира тренерот на гостинската екипа. Одлука на судијата?

Играчот кој треба да влезе во игра се исклучува, на местото на играчот кој го напуштил теренот може да влезе во игра друг резервен играч или играчот што го напуштил теренот може повторно да се врати во игра.

12. Тренерот и капитенот на екипата бараат од судијата да исклучи еден нивни соиграч. Одлука на судијата?

Играч ќе биде исклучен од игра само за прекршоци за кои е пропишано исклучување со ПФИ.

13. Може ли екипа да игра без голман ако истиот се повреди, а замена не е возможна.

Не, ПФИ налагаат дека секоја екипа мора да има голман.

14. Колку замени може да се искористат на пријателски меѓународен сениорски натпревар како и на други натпревари?

На натпревар од А-репрезентации може да се искористат најмногу шест (6) замени.

На сите останати натпревари може да се искористат поголем број на замени под услов:

- Екипите меѓусебно да постигнат договор за бројот на замени,
- Судијата да биде известен за бројот на замени пред почеток на натпреварот. Ако судијата не е известен или ако не е постигнат договор меѓу екипите пред почеток на натпреварот, дозволени ќе бидат најмногу шест (6) замени во текот на натпреварот.

15. Судите сениорски пријателски натпревар. Пред почеток на натпреварот не сте добиле никакво известување, а во текот на натпреварот екипите сакаат да извршат повеќе од шест (6) замени на играчи. Дали тоа е дозволено и каде е пропишано?

Судијата ќе дозволи најмногу шест (6) замени, а тоа е пропишано во Правило 3 - останати натпревари.

16. Во текот на играта, голманот со број 1 го заменува дресот со играчот со број 7, а притоа не го известува судијата за истото. Топката е во игра и играчот со број 1 постигнува гол за својата екипа. Одлука на судијата?

Голот се признава. Судијата пред да ја продолжи играта ги опоменува двајцата играчи кои ги замениле своите дресови.

Одлука на судијата ако замената се извршила за време на полувремето?

Ако замената се извршила на полувреме (вклучувајќи го и полувремето меѓу двете продолженија) голот се признава. Судијата не презема дисциплински мерки, а случајот го пријавува кај надлежниот орган.

17. Која е постапката при правење замена на играчи во текот на паузата помеѓу двете полувремиња или пред почеток на продолженијата?

Ако замената на играч се прави за време на паузата меѓу полувремињата или пред почеток на продолженијата, замената мора да биде направена пред продолжението на натпреварот. Доколку судијата не е известен за замената на играчот, резервниот играч кој влегол во игра може да ја продолжи играта, нема да има дисциплинска мерка, а случајот ќе се пријави кај надлежниот орган.

18. Кои лица се сметаат како надворешни лица според ПФИ?

Сите лица кои не се наоѓаат во записникот од натпреварот во улога на играч, резервен играч или официјални лица на клубот, се сметаат како надворешни лица.

19. Кои лица се сметаат како официјални лица според ПФИ?

Тренерот и другите официјални лица наведени во записникот од натпреварот, како и дополнителните официјални лица (со исклучок на играчи и замени) кои се наоѓаат на дополнителната клупа се сметаат за официјални лица на клубот.

20. Која е постапката ако надворешно лице влезе во терен за игра, додека играта е во тек?

Ако не постои влијание на играта, судијата ќе дозволи играта да продолжи, а надворешното лице ќе се отстрани од теренот за игра во првиот прекин. Ако судијата ја прекине играта, а надворешното лице влијаело на играта, играта ќе продолжи со спуштање на судиска топка за екипата која последна играла со топката на местото каде што топката последен пат била допрена од играч. Ако во моментот на прекилот на играта топката се наоѓала во казнен простор или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање судиска топка за голманот од екипата која се брани. Судијата ќе го отстрани надворешното лице од теренот за игра.

21. Која е постапката ако официјално лице влезе во теренот за игра, додека играта е во тек?

Ако не влијае на играта, судијата ќе дозволи играта да продолжи, а официјалното лице ќе го отстрани од теренот за игра во следниот прекин на играта. Ако сепак судијата ја прекине играта за неспортскиот однос на официјалното лице, истото ќе се отстрани од теренот за игра, а играта ќе се продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа од местото каде што официјалното лице се наоѓало кога играта била прекината. Во двата случаи судијата ќе преземе дисциплински мерки во зависност од инцидентот (предупредување, опомена или исклучување). Ако официјалното лице влијаело на играта, судијата ќе ја прекине играта, официјалното лице ќе го исклучи, а играта ќе се продолжи со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што официјалното лице влијаело на играта. Ако официјалното лице влијаело на играта во казнениот простор на својата екипа, судијата ќе досуди казнен удар за противничката екипа.

22. Играч случајно преминува преку една од граничните линии на теренот за игра. Дали ова се смета за напуштање на теренот за игра без одобрение од главниот судија?

Не.

23. Играч кој е во посед на топката, ја преминува надолжната или попречната линија без топка за да го заобиколи противничкиот играч. Одлука на судијата?

Играта продолжува. Излегувањето од теренот за игра може да се смета како дел од движењето во склоп на играта, но од играчите генерално се очекува да останат во теренот за игра.

24. На кој дел од теренот за игра, играчот кој се заменува мора да го напушти теренот?

На најблиската точка на граничната линија.

25. Дали мора играч кој се заменува секој пат да го напушти теренот за игра од најблиската точка на граничната линија од теренот за игра?

Не, играч кој се заменува треба да го напушти теренот за игра на најблиската точка на граничната линија секогаш кога тоа е возможно за да се изгуби што помалку време. Судијата може да му дозволи да излезе на средишната линија или на некоја друга точка поради сигурносни причини или повреда. Ако играчот не ги почитува инструкциите на судијата, ќе биде опоменат поради неспортско однесување.

26. Кога резервен играч станува активен играч?

Веднаш по влегувањето во теренот за игра согласно процедурата за замена на играч. Резервен играч може да влезе во игра само:

- При прекин на игра, од средишната линија;
- Откако заменетиот играч добил дозвола од судијата да го напушти теренот за игра од најблиската точка на граничната линија (судијата може да дозволи играчот да излезе од средишната линија или некоја друга точка од граничните линии поради безбедносни причини или повреда);
- Откако судијата му дал знак да влезе во теренот за игра.

27. Пред почеток на натпревар, кој се игра по Пропозиции на соодветното натпреварување, играч се заменува со резервен играч, кој е внесен во записникот, а за тоа не е известен судијата. Може ли резервниот играч да продолжи со натпреварот. Колку играчи ќе може да се заменат во текот на натпреварот за таа екипа?

Судијата ќе дозволи резервниот играч да игра без примена на дисциплинска мерка, а играчот кој бил во почетниот состав ќе стане резервен играч. Бројот на дозволени замени за таа екипа ќе остане ист (не се намалува), а судијата писмено ќе го пријави случајот до надлежниот орган.

28. Резервен играч кој не учествува во играта, влегува во терен за игра и насилнички со нога удира противнички играч. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, играчот се исклучува за насилничко однесување, играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што се случил прекршокот. Ако прекршокот се случил во казниот простор кој припаѓа на екипата на резервниот играч, во тој случај судијата ќе досуди казнен удар за противничката екипа.

29. Играта е прекината, најавена е замена и играчот што треба да влезе во игра е подготвен на средишната линија. Но, играчот што треба да биде заменет, одбива да го напушти теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата дозволува играта да продолжи поради што била прекината, бидејќи тоа не е во негова надлежност.

30. За време на паузата помеѓу двете полувремиња, играч е заменет со резервен играч кој е пријавен во записникот од натпреварот. Кои услови треба да бидат исполнети?

Судијата мора да биде известен за замената, а играчот ќе влезе во теренот за игра од средишната линија пред да продолжи натпреварот.

31. Судијата дозволува резервен играч кој не е внесен во записникот од натпреварот како резервен играч, да влезе во теренот за игра и истиот постигнува гол. Одлука на судијата?

- **Ако ја забележи грешката пред да продолжи играта:**

Голот не се признава. Судијата ќе го смета играчот како надворешно лице, ќе побара од него да го напушти теренот за игра. Играчот кој бил заменет ќе може да се врати во теренот за игра или да биде заменет со друг резервен играч кој е внесен во записникот од натпреварот. Играта продолжува со спуштање на судиска топка за голманот од екипата која се брани.

- **Ако ја забележи грешката откако играта продолжила:**

Голот се признава. Ако е играта запрена поради тоа, од играчот кој се смета како надворешно лице, ќе се побара да го напушти теренот за игра, а играчот кој бил заменет ќе може да се врати во теренот за игра или да биде заменет со друг резервен играч кој е внесен во записникот од натпреварот. Играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата која последна играла со топката на местото каде бил последниот контакт со топката. Ако, во моментот кога играта била прекината, топката се наоѓала во казнениот простор или последниот контакт со топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиската топка на голманот од екипата која се брани. Судијата за случајот ќе го извести надлежниот орган.

- **Ако ја забележи грешката после натпреварот:**

Голот се признава, судијата за случајот ќе го извести надлежниот орган.

32. Резервен играч влегува во терен за игра без дозвола на судијата и неговата екипа игра со играч повеќе. Додека топката е во игра, истиот е удрен насилнички од противнички играч. Одлука на судијата?

А) Ако резервниот играч влијае на играта: Судијата ја прекинува играта, го исклучува противничкиот играч за насилничко однесување, го опоменува или исклучува резервниот играч за неспортски однос и го отстранува од теренот за игра. Играта продолжува со директен слободен удар против резервниот играч, од местото каде што резервниот играч влијаел на играта. Ако влијанието се случило во казнениот простор, судијата ќе досуди казнен удар против екипата на резервниот играч.

Б) Ако резервниот играч не влијае на играта: Судијата ја прекинува играта, го исклучува противничкиот играч за насилничко однесување, го опоменува резервниот играч за неспортски однос и го отстранува од теренот за игра. Играта продолжува со директен слободен удар против играчот кој го направил насилничкото однесување, од местото каде што се случил прекршокот. Ако прекршокот се случил во казнениот простор, судијата ќе досуди казнен удар за екипата на резервниот играч.

33. Играчот со број 8 треба да биде заменет со играчот со број 12. Играчот со број 8 го напушта теренот за игра. Пред да влезе во теренот за игра, играчот со број 12 насилнички го напаѓа противничкиот играч, кој стои на надолжната линија. Одлука на судијата?

Резервниот играч со број 12 се исклучува поради насилничко однесување. Играчот со број 8 може да биде заменет со друг резервен играч, кој е внесен во записникот или може истиот играч со број 8 да продолжи да игра бидејќи замената не е направена.

34. Додека играта е во тек, резервен играч кој е лут на тренерот што не го пуштил во игра, го удира со предмет во глава. Одлука на судијата?

Судијата не треба веднаш да ја прекине играта, туку во првиот нареден прекин, да го исклучи резервниот играч за насилничко однесување.

Ако судијата поради тоа сепак ја прекинал играта, резервниот играч ќе го исклучи, а играта ќе продолжи со спуштање на судиска топка за екипата која последна играла со топката, на местото каде што топката последен пат била допрена од играч. Ако во моментот на прекилот на играта топката се наоѓала во казнениот простор или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање судиска топка за голманот од екипата која се брани.

35. Играч го заменува својот дрес и местото со голманот додека играта е во тек, а за тоа не е известен судијата. Одлука на судијата откако тоа ќе го забележи? Новиот голман ја фаќа топката со раце во својот казнен простор. Одлука на судијата?

Во двата случаи се дозволува играта да продолжи и при првиот прекин двајцата играчи кои ги замениле своите места и дресови се опоменуваат за неспортско однесување.

36. Играч го заменува својот дрес и место со голманот за време на полувремето, а за тоа судијата не е известен. Судијата тоа го забележал за време на играта во текот на второто полувреме. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи, нема да додели дисциплински мерки, а случајот ќе го пријави до надлежниот орган.

37. Играч кој е заменет го напушта теренот за игра и судијата му дава знак на резервниот играч да влезе во теренот за игра. Меѓутоа, пред да влезе во теренот за игра, истиот прави уфрлување од надолжната линија, не почитувајќи ја процедурата за замена на играчи наведена во Правило 3. Дали ова е исправно?

Не. Прво мора да се изврши правилно замената на играчи. Резервниот играч мора да влезе во теренот за игра од средишната линија за време на прекин на играта.

38. Гостинската екипа врши замена на играч на полувреме, а за тоа не е известен судијата, кој го забележува тоа во текот на играта во второто полувреме. Одлука на судијата?

Судијата ќе му дозволи на играчот да продолжи со игра, нема да преземе дисциплински мерки, а случајот ќе го пријави кај надлежниот орган.

39. Резервен играч кој се загрева зад својот гол влегува во теренот за игра и со своето стапало спречува топката да влезе во гол. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го исклучува резервниот играч поради спречување на гол, а натпреварот продолжува со казнен удар за противничката екипа.

40. Резервен играч кој се загрева зад својот гол влегува во теренот за игра и со својата дланка спречува топката да влезе во гол. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го исклучува резервниот играч поради спречување на гол, а натпреварот продолжува со казнен удар за противничката екипа.

41. Резервен играч кој не е голман, игра од почеток на натпреварот заменувајќи свој соиграч, а за тоа не е известен судијата. Истиот играч намерно со рака игра со топката во текот на играта. Одлука на судијата?

Ако не може да се почитува предност, судијата ја прекинува играта. Во зависност од тежината на прекршокот, на играчот кој намерно играл со рака ќе му додели или нема да му додели дисциплинска мерка, а играта продолжува со директен слободен удар (или казнен удар) за противничката екипа. Судијата писмено ќе го извести надлежниот орган за играчот кој без негово знаење го започнал натпреварот.

42. Резервен играч го започнува натпреварот од почеток, заменувајќи соиграч. Судијата за тоа не е известен. Противнички играч прави прекршок врз резервниот играч. Одлука на судијата?

Ако не може да се почитува предност, судијата ќе ја прекине играта. Во зависност од тежината на прекршокот, на играчот кој го направил прекршокот ќе му додели или нема да му додели дисциплинска мерка, а играта продолжува со директен слободен удар (или казнен удар) за противничката екипа. Судијата писмено ќе го извести надлежниот орган за играчот кој без негово знаење го започнал натпреварот.

43. Играч кој е претходно заменет влегува во терен за игра без дозвола на судијата. Одлука на судијата?

Ако не влијае на играта судијата ќе дозволи играта да продолжи, а заменетиот играч ќе го отстрани од теренот за игра во првиот прекин на играта и ќе преземе соодветна дисциплинска мерка во зависност од тежината на прекршокот. Ако судијата ја прекинал играта поради влијание на играта кое го направил заменетиот играч, судијата ќе му додели соодветна дисциплинска мерка и ќе го отстрани од теренот за игра. Играта ќе продолжи со директен слободен удар за противничката екипа на местото каде што заменетиот играч влијаел на играта. Меѓутоа ако заменетиот играч влијаел на играта во својот казнен простор, тогаш судијата ќе досуди казнен удар за противничката екипа.

44. Резервен играч во текот на играта влегува во теренот за игра како замена за негов соиграч без одобрение од судијата и постигнува гол. Судијата тоа го забележува пред играта да продолжи. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот, а резервниот играч, кој се смета за „дополнително лице“, ќе се упати надвор од теренот за игра, за да може замената правилно да се направи. Двајцата играчи ќе се опоменат поради неспортско однесување, а играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде се наоѓало „дополнителното лице“.

45. Резервен играч, во текот на игра, влегува во терен за игра како замена за негов соиграч, без одобрение од судијата, а противничката екипа постигнува гол. Судијата тоа го забележува пред играта да продолжи. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот, а резервниот играч кој треба да се смета како „дополнително лице“, ќе се упати надвор од теренот за игра, за да може замената правилно да се направи. Двајцата играчи ќе се опоменат поради неспортско однесување, а играта продолжува со почетен удар.

46. Дали е дозволено голманот да изведе уфрлување, удар од агол, казнен удар и слично?

Да. Тој е играч на својата екипа.

47. Во текот на натпреварот голманот брзо истрчува од својот гол за да го спречи противничкиот играч и со правилен лизгачки старт ја удира топката надвор од теренот за игра и при лизгачкиот старт завршил надвор од теренот за игра. Пред да успее голманот да се врати до својот гол, играчот од противничката екипа изведува уфрлување и во продолжение на играта неговата екипа постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

48. Со Пропозициите на натпреварувањето се одредува дека пред почеток на натпреварот сите играчи мора да бидат внесени во записникот. Една од екипата внесува само девет играчи и натпреварот започнува. Дали може да учествуваат (влезат) во игра двајца други играчи, кои доаѓаат откако натпреварот започнал?

Не.

49. Екипата пред почетокот на натпреварот внесува во записникот резервни играчи, но тие пристигнуваат откако натпреварот започнал. Дали треба судијата да ги прифати?

Да.

50. Против екипа со само седум играчи е досуден казнен удар, при што е исклучен еден од играчите и екипата останува само со шест (6) играчи. Дали судијата треба да дозволи да се изведе казнениот удар или треба да го прекине натпреварот пред изведувањето на казнениот удар?

Судијата мора да го прекине натпреварот и да не дозволи да се изведе казнениот удар. ИФАБ пропишал дека натпреварот не треба да се смета за регуларен (валиден) ако една од екипите остане со помалку од седум играчи.

51. Играч од екипа со само седум играчи го напушта теренот за игра за да му се пружи лекарска помош. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта сè додека играчот не се врати во теренот за игра откако ќе му биде пружена лекарска помош. Судијата мора да чека во согласност со Пропозициите за соодветното натпреварување, а доколку играчот не може да го продолжи натпреварот во согласност со пропишаното време на чекање, натпреварот се прекинува.

52. ИФАБ пропишал дека натпреварот не би требало да продолжи ако една од екипите остане со помалку од седум (7) играчи. Во натпреварување во кое се применува такво ограничување, екипа со единаесет (11) играчи игра против екипа со само седум (7) играчи. Во моментот кога екипата со единаесет (11) играчи треба да упати удар кон гол, еден од играчите од екипата со седум (7) играчи намерно го напушта теренот за игра.

- **Дали судијата треба веднаш да ја прекине играта?**

Не. Треба да се земе во предвид правилото на предност.

- **Ако се постигне гол, дали треба да го признае?**

Да.

- **Која следна мерка треба да ја преземе судијата?**

Ако играчот, кој го напуштил теренот за игра, не се врати до изведување на почетниот удар после постигнување на голот, играчот се опоменува, а натпреварот ќе се прекине.

Судијата за случајот ќе го извести надлежниот орган.

Меѓутоа, ако играчот се врати во теренот за игра, судијата ќе го опомене за намерно напуштање на теренот за игра без дозвола од судијата. Ако на играчот ова му е втора опомена на истиот натпревар, играчот ќе се исклучи, а натпреварот ќе се прекине.

53. Екипа која игра против друга екипа која има дванаесет (12) играчи постигнува гол, судијата тоа го забележува пред играта да продолжи. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот. Прекубројниот играч ќе го опомене за неспортско однесување и ќе го отстрани од теренот за игра.

54. Екипа која игра со дванаесет (12) играчи постигнува гол, судијата тоа го забележува пред играта да продолжи. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот. Прекубројниот играч ќе го опомене за неспортско однесување и ќе го отстрани од теренот за игра. Играта ќе продолжи со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што се наоѓало „дополнителното лице“.

55. Може ли играч намерно да го напушти теренот за игра поради пиење на течност.

Не. Играчите може да пијат течност само кога играта е во прекин и тоа покрај надолжната линија.

56. Кој одредува колку резервни играчи може да се пријават во записникот од натпреварот?

Националната федерација, во Пропозиции на соодветното натпреварување, одредува колку резервни играчи ќе се пријават во Записникот од натпреварот, од три (3) до најмногу дванаесет (12) резервни играчи.

57. Напаѓач ја удира топката кон голот. Кога веќе нема ниту еден одбранбен играч за да го спречи постигнувањето на гол, лице за собирање топки влегува во теренот за игра и ја удира топката, која потоа влегува во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот, а лицето за собирање на топки ќе го отстрани од теренот за игра. Играта ќе продолжи со почетен удар.

58. Како во Правило 3 е дефиниран минималниот број на играчи потребен за почеток или продолжување на натпревар?

Натпреварот не може да започне или да продолжи ако една од екипите има помалку од седум (7) играчи.

59. Доколку играта е прекината поради влијание на играта или на противнички играч во терен за игра, а влијанието го направил резервен играч, официјално лице, заменет играч, исклучен играч или играч кој привремено е надвор од теренот за игра и мора да добие дозвола од судијата за повторно да се врати во теренот за игра, како судијата ќе ја продолжи играта?

Играта ќе продолжи со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде прекршителот влијаел на играта. Ако тоа се случило во казнениот простор на прекршителот, судијата ќе досуди казнен удар за противничката екипа. Судијата ќе го санкционира прекршителот со соодветна дисциплинска мерка во зависност од прекршокот или случајот ќе го пријави до надлежниот орган.

60. Резервен играч се обидува да ја спречи топката, која очигледно ќе влезе во неговиот гол. Тој само ја допира топката, но таа сепак влегува во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот. Резервниот играч ќе го опомене и ќе го отстрани од теренот за игра. Играта ќе продолжи со почетен удар.

61. Напаѓач го поминува противничкиот голман и ја упатува топката кон празниот гол. Фоторепортерот влегува во теренот за игра и сакајќи да го спречи постигнувањето на гол, само ја допира топката, која сепак влегува во голот. Одлука на судијата?

Судијата голот ќе го признае, фоторепортерот ќе го отстрани од теренот за игра. Играта ќе продолжи со почетен удар.

62. Непосредно пред играчот да упати удар кон празниот гол и да постигне очигледен гол, неговиот тренер во афект влегува во теренот за игра за да го прослави голот. Четвртиот судија за ова го известува судијата пред играта да биде продолжена со почетен удар. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот. Тренерот кој треба да се смета како „дополнително лице“, кое се наоѓало внатре во теренот за игра кога се постигнал голот, треба усно да се опомене и да се отстрани од теренот за игра. Играта ќе продолжи со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што се наоѓал тренерот.

63. Откако топката го напуштила теренот за игра, резервен играч од екипа А, кој веќе бил претходно опоменат, ја удира топката за да ја спречи противничката екипа брзо да ја продолжи играта. Одлука на судијата?

Судијата ќе го опомене резервниот играч со што ќе му покаже втор жолт картон, потоа ќе го исклучи од игра и ќе го отстрани од техничкиот простор. Тој резервен играч не може да се замени со друг играч, а бројот на замени кои екипата може да ги направи нема да се намали.

64. Дали може играч да се замени со својот голман за да може да го брани казнениот удар, кој судијата го досудил против неговата екипа.

Може. Судијата мора да биде известен околу оваа замена пред изведување на казнениот удар.

65. Куче влегува во теренот за игра и на самата гол линија спречува топката да влезе во гол. Притоа кучето не влијаело на одбранбениот играч да игра со топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта. Кучето, кое треба да се смета како надворешно лице (фактор), треба да се отстрани од теренот за игра, а играта ќе продолжи со спуштање на судиска топка за голманот во неговиот казнен простор.

66. Судијата забележува дека резервен играч упатува навредливи гестикулации кон противнички играч кој се наоѓа во теренот за игра, за време на загревањето пред почетокот на натпреварот. Одлука на судијата? Судијата ќе му забрани настап на резервниот играч и тој не може да биде заменет со друг резервен играч во записникот од натпреварот. Бројот на замени за време на натпреварот останува ист.

Привремениот амандман со кој се даваше можност на „врвните“ натпреварувања да им се дозволи на екипите да користат до пет измени (со ограничени можности за измени) станува дел од Правилото 3.

3.1 ПРОМЕНА НА ПРАВИЛО 5 (ИЗМЕНИ)

1. Во колку прекини во текот на играта една екипа може да ги искористи овие пет замени?

Секоја екипа има право на најмногу три можности (прекини) за замена, за да ги искористи петте замени на еден натпревар.

2. Ако двете екипи истовремено прават замена на играч, за време на прекин на играта, дали ова се смета како искористување на една од трите можности за замена на играч/и на секоја од екипите?

Ако двете екипи прават замена на играч истовремено, ќе се смета дека двете екипи искористиле по една можност за замена при прекин, од трите можностите дозволени за замена.

3. Ако екипите прават замена на играч/и за време на полувреме на натпреварот, пред почеток на продолженијата или на полувремето помеѓу двете продолженија, дали се смета дека е искористена една од можностите за замена при прекин од дозволените три можности за замена на играчи на секоја од екипите?

Ако екипите извршиле замена за време на полувремето, пред почеток на продолженијата или на полувремето помеѓу двете продолженија, тоа нема да се смета како искористена една од можностите за замена при прекин од дозволените три можности за замени на секоја од екипите.

4. Ако во Пропозициите за соодветното натпреварување е пропишано за добивање победник да се играат продолженија, може ли екипа која не ги искористила максималните три можности за замена при прекини во текот на регуларниот дел од натпреварот, неискористените замени и можности за замени да ги искористи во продолженијата?

Да. Ако екипата не ги искористила максималниот број на замени на играчи во регуларниот дел од натпреварот, неискористените замени и можности за замени при прекини можат да се искористат во продолженијата.

5. Ако во Пропозициите за натпреварување е пропишано за добивање победник да се играат продолженија, дозволена е една дополнителна замена во продолженијата. Кога екипите може да ја извршат оваа замена?

Кога Пропозициите за натпреварување дозволуваат дополнителна замена во продолженијата, секоја од екипите ќе има уште една можност за замена при прекин на играта, пред почеток на продолженијата или на полувремето помеѓу двете продолженија.

6. Ако екипата А изврши три замени на играчи во текот на регуларниот дел од натпреварот и за тоа искористи една можност за замена при прекин на играта, колку замени и можности за замена на играчи при прекин на играта екипата А може да пренесе во продолженијата?

Ако екипата А извршила три замени во една можност за замена при прекин на играта (од дозволени три), во продолженијата ќе може да ги пренесе останатите две можности за замени на преостанатите двајца играчи при прекин на играта.

7. Дали може екипата А, независно од пренесените замени на играчи и можности за замена при прекин од регуларниот дел на натпреварот во продолженијата, да искористи дополнителна шеста замена и дополнителна можност за замена при прекин на игра која е дозволена во продолженијата?

Кога во Пропозициите за натпреварување е дозволена дополнителна замена и дополнителна можност за замена на играч при прекин на играта, секоја од екипите ќе има по една дополнителна (шеста) замена и дополнителна (четврта) можност за замена на играч при прекин на игра, независно од тоа колку биле пренесени од регуларниот дел на натпреварот.

8. Ако екипа А изврши четири замени на играчи во текот на играта и за тоа искористи три дозволени можности за замена на играчи при прекин на игра, дали може да ја изврши и последната останата замена (петта) за да се замени повреден играч во 80 минутата од натпреварот?

Ако екипата А извршила веќе четири замени на играчи во трите дозволени можности за замена на играчи во прекин на играта во регуларниот дел од натпреварот, Правилото 3 не дозволува дополнителна можност за замена на играч при прекин на играта во регуларниот дел од натпреварот за замена на повредениот играч.

Во случај натпреварот да се игра во продолженија за добивање на победник, тогаш петтата замена би се пренела во продолженијата и ќе може да се искористи за замена на повредениот играч пред почеток на продолженијата.

ПРАВИЛО 4

ОПРЕМА НА ИГРАЧИТЕ

ПРАВИЛО 4 - ОПРЕМА НА ИГРАЧИТЕ

1. Дали на играчите им е дозволено да носат термо подгаќички или хеланки под спортските гаќички и под кои услови?

Да, дозволено е. Термо подгаќичките или хеланките мора да бидат во боја на главната боја на спортските гаќички или нивниот најнизок дел (работ). Играчите од иста екипа мора да носат термо подгаќички или хеланки со иста боја.

2. Смеат ли играчите да играат без штитници (костобрани)?

Не.

3. Натпреварот се пренесува преку телевизија, која бара од екипите да играат во одредена боја на дресови заради квалитетот на преносот. Дали екипите се должни да го прифатат барањето на телевизијата?

Да, обврзани се да го прифатат барањето на телевизијата.

4. Дали на играчите им е дозволено да играат на официјални натпревари без копачки и дали е дозволено да ги соблечат во текот на играта?

Не смеат.

5. Каква е процедурата доколку некој играч случајно загуби копачка или штитник за време на играта и потоа ја додава топката на соиграч. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи. Играчот мора да ја поправи опремата што е можно поскоро, а најдоцна до првиот прекин на игра, кога топката ќе биде надвор од игра.

6. При интервенција на докторот во прекин на играта, голманот и одбранбениот играч на домашната екипа ги менуваат дресовите без дозвола на судијата. Судијата тоа го забележува кога сега веќе поранешниот голман, постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот и ќе ги опомене (жолти картони) голманот и одбранбениот играч пред да ја продолжи играта.

7. Голманот и одбранбениот играч од истата екипа ги менуваат дресовите на паузата на полувремето без знаење на судијата. Судијата тоа го забележува во второто полувреме, додека играта е во тек и нивната екипа е во водство. Судиска одлука?

Судијата ќе им дозволи на двајцата играчи да ја продолжат играта без да преземе дисциплински мерки, а инцидентот ќе биде пријавен во записник од натпреварот до надлежните органи.

8. Голман и одбранбен играч од иста екипа ги менуваат дресовите во текот на играта без знаење на судијата. Голманот претходно бил опоменат за неспортско однесување. Судијата ја забележал замената кога овој, веќе поранешен голман, постигнал гол во противничкиот гол (во дресот од одбранбениот играч). Одлука на судијата?

Голот ќе биде признат, одбранбениот играч ќе биде опоменат, а голманот ќе биде исклучен поради втор жолт картон.

9. При проверка на опремата на играчот, судијата открива дека играчот има термо подгаќички до колена во црвена боја, а бојата на спортските гаќички е сина. Одлука на судијата?

Во такви термо подгаќички играчот не може да настапи. Судијата ќе инсистира играчот да ја корегира опремата.

10. Дали може голманот долу да носи тренерки?

Да.

11 При проверка на опремата, судијата гледа дека еден од играчите носи прстен на раката. Судијата побарал од играчот прстенот да го отстрани, но играчот не сака да го стори тоа. Одлука на судијата?

Ако играчот не сака да го отстрани прстенот, судијата нема да му дозволи да настапи, сè додека не ја корегира опремата според Правило 4.

12. При проверка на дресовите, судијата гледа дека двете екипи имаат слична боја на дресови при што домашната екипа ѝ позајмува на гостинската екипа дресови со друга боја со цел да се одигра натпреварот. Но, установено е дека домашната екипа не настапува со пријавената боја на дресови. Одлука на судијата?

Домашната екипа мора да ги промени своите дресови.

13. Играта е во тек, а судијата забележал дека еден од играчите ги спуштил чорапите-штуцните. Одлука на судијата?

Во првиот прекин, судијата ќе го упати играчот надвор од теренот за игра да ја поправи опремата, ако во меѓувреме не ја корегирал опремата. На играчот ќе му се дозволи повторно да влезе во теренот доколку ја корегирал опремата и го прегледал некој од судискиот тим. Враќањето во терен може да биде во тек на игра по дадена дозвола од судијата.

14. Може ли играчите да имаат реклама на своите спортски гаќички, чорапи-штуцни, копачки?

Може.

15. Дали се дозволени реклами на дресовите, кој ги дозволил и во кое Правило?

Рекламите се дозволени и ги дозволил ИФАБ во Правило 4.

16. Дали е дозволено да се соблече дресот, а со тоа да се покаже подмаицата на која има реклами, слогани или други пораки и кој го санкционира ова?

Не е дозволено. Доколку судиите го забележат ова, должни се да го пријават после натпревар во записникот од натпреварот, а истото ќе го санкционира организаторот на натпреварувањето.

17. Дали е дозволено играчите да носат дресови без ракави?

Не е дозволено.

18. Дали е дозволено играчите да носат подмаици под дресовите?

Тоа е дозволено под услов подмаиците да се еднобојни, во боја на главната боја на ракавите и сите играчи да носат иста боја на подмаица.

19. Дали играчите можат да настапат на натпревар со едноделна опрема?

Не, ИФАБ смета дека тоа спротивно на ПФИ.

20. Смеат ли играчите да носат шалови или термални околувратници или друга слична опрема?

Не, истите не се складни со Правило 4.

21. Ако бојата на двајцата голмани на натпреварот е иста, а никој нема друг дрес што ќе преземе судијата ?

Судијата ќе дозволи натпреварот да започне.

22. Според Правило 4, играчите од двете екипи мора да носат дресови различни од бојата на судиите и од противничките играчи, за да се разликуваат. Дали истото важи и за двајцата голмани од двете екипи за да се разликуваат од бојата на судиите?

Да. Играчите и голманите мора да носат различна боја дресови од дресовите од судиите.

23. При прослава на гол играчот го соблекува дресот што го носи за под него да го покаже истиот дрес или сличен. Одлука на судијата?

Судијата му доделува жолт картон за неспортско однесување.

24. Играч после постигнување на гол ја покрива главата со својот дрес. Одлука на судијата?

Судијата за ваквиот гест му доделува жолт картон за неспортско однесување.

25. Играч во текот на играта го соблекува дресот со цел да покаже некоја порака на подмаицата. Одлука на судијата ?

Судијата ќе дозволи предност, ако е тоа можно. Ако за ова ја сопрел играта, играчот се опоменува и се упатува надвор од теренот за игра да ја корегира опремата, а играта ќе продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа од местото каде што било направено неспортското однесување. За содржината на пораката ќе го извести надлежниот орган. Меѓутоа, ако на маицата има порака, слоган со навредлива содржина, судијата ќе го исклучи играчот спрема Правило 12 заради користење на навредлива, потпалувачка или провокативна содржина.

26. Играч кој треба да биде заменет, пред да го напушти теренот, го соблекува дресот, а под него, на маицата има порака или слоган. Одлука на судијата?

Судијата го опоменува играчот и ќе дозволи да биде заменет, а за содржината ќе го извести надлежниот орган. Меѓутоа, ако на маицата има порака или слоган со навредлива содржина, судијата ќе го исклучи играчот според Правило 12, заради користење на навредлива, потпалувачка или провокативна содржина (без право на замена).

27. Дали им е дозволено на играчите да го откријат/соблечат долниот дел на опремата со цел да истакнат верски, политички, лични слогани, изјави и слики или било какви написи?

Не, таквиот однос судијата е должен да го пријави во записникот од натпреварот до надлежниот орган, за што може да следат санкции од организаторот на натпреварувањето.

28. Дали е дозволено судиите да преземаат мерки според Правило 12, ако играчите на долниот дел од опремата покажуваат верски, политички, лични слогани, изјави, слики или било какви написи?

Да, судијата ќе преземе мерки во склад со Правило 12 против играчот кој користи агресивен, навредлив или грд речник или изработка на слика или слоган во кој се користи провокативна, навредлива или потпалувачка содржина.

29. Може ли играч за време на натпревар да носи опрема дизајнирана да го штити од повреди?

Играчите може да носат заштитна опрема, како штитници за колена и раце, маска за лице или штитник за глава, под услов опремата да биде во склад со Правило 4. Опремата мора да биде изработена од мек и лесен материјал и да не биде опасна за играчот кој ја носи и за другите играчи.

30. Може ли играч во текот на натпреварот да носи очила?

Може, модерни спортски очила, направени од пластика или сличен материјал, вообичаено не се сметаат за опасни и судијата во такви околности може да му дозволи настап на играчот.

31. Дали за време на натпревар, играч може да носи медицинска-капа (освен голманска капа)?

Да, под услов да е црна боја или во главната боја на дресот, да е во склад со професионалниот изглед на играчот, да не е прицврстена за дресот и подмаицата или ракавите, да не биде опасна за него и за играчите.

32. Судијата бара од играч да го отстрани накитот. После неколку минути воочува дека играчот повторно го носи накитот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го опомене играчот за неспортско однесување, ќе му наложи да го напушти теренот за да го отстрани накитот. Ако судијата за тоа ја прекинал играта, натпреварот ќе го продолжи со индиректен слободен удар во корист на противничката екипа, од местото каде што играчот се наоѓал во моментот на прекин на играта.

33. Смеат ли играчите да користат самолеплива трака или фластер со цел да го прикријат накитот кој се смета за опасен?

Не.

34. На играч случајно му паѓа копачката и веднаш потоа постигнува гол. Дали е ова дозволено?

Да, играчот не играл намерно бос, туку случајно ја загубил копачката. Играчот мора најбрзо што може да ја корегира опремата, а најдоцна до првиот прекин на играта.

35. Дали е дозволено користење на електронски комуникациски системи меѓу играчите и техничкиот персонал?

Не.

36. Дали е дозволено користење на електронски комуникациски системи меѓу техничкиот персонал?

Да, ако тоа е директно поврзано со здравјето или безбедноста на играчот, или за тактички/тренерски цели, но може да се користи само мала, пренослива рачна опрема. Официјалното лице што користи неодобрен уред ќе биде исклучено.

37. Службените лица, кои се во техничкиот простор, користат електронски комуникациски систем за време на играта, што резултира со неспортско однесување. Четвртиот судија го известил судијата на натпреварот. Одлука на судијата?

Во првиот прекин од играта, судијата ќе ги исклучи службените лица кои несоодветно се однесуваат во техничкиот простор.

38. Дали е дозволено користење на системи за мерење и електронско следење на играчите (EPTS)?

Да, доколку употребата на таква опрема е пропишана со Правилникот за натпреварување. Организаторот на натпреварот мора да се погрижи таквата технологија прикачена на опремата на играчот да не е опасна за играчот што ја носи или кој било друг играчи и да ги исполнува барањата на Програмата за квалитет на ФИФА за електронски системи за мерење и следење на играчите. Организаторот мора да се погрижи информациите и податоците што се пренесуваат од електронските системи за мерење и следење на играчите кон техничкиот простор, за време на официјалните натпревари, да бидат веродостојни и точни.

**39. Можат ли националните федерации–членки да го модифицираат
Правило 4?**

Не, Правило 4 не може да се модифицира.

**40. Дали е дозволено да се става лента или сличен материјал на
надворешната страна на чорапот-штуцната?**

Да. Лентата или кој било материјал што ја обвиткува надворешната страна на чорапот мора да биде во иста боја како делот од чорапот на кој е поставен или покриен.

**41. Судијата го отстранува играчот од теренот за да ја поправи опремата.
Додека играта е во тек, играчот ја поправа опремата и бара да се врати во
играта. Дали судијата може да му го дозволи тоа?**

Да, но играчот мора да биде проверен од кој било член на судискиот тим пред да добие дозвола за враќање на теренот. Играчот може да влезе во теренот и за време на игра, со претходна дозвола на судијата (играчот се третира на ист начин како и враќањето од повреда).

**42. Судијата го отстранува играчот од теренот за да ја поправи опремата.
Додека играта е во тек, играчот ја поправа опремата и се враќа на теренот
без дозвола на судијата. Дали судијата може да му го дозволи тоа?**

Не. Играчот кој влегува на теренот без дозвола од судијата ќе се опомене. Ако судијата за тоа ја прекине играта, се досудува индиректен слободен удар од местото каде што била топката во моментот на прекршокот. Меѓутоа, ако тој играч се вмеша во играта, судијата ќе досуди директен слободен удар (или казнен удар) од местото на вмешување. Доколку тој играч направи посериозен прекршок кој дополнително заслужува дисциплинска мерка, судијата дополнително ќе го казни со соодветна дисциплинска мерка (втор жолт картон или директно исклучување).

ПРАВИЛО 5

СУДИЈА

ПРАВИЛО 5 - СУДИЈА

1. Дали може пред почеток на натпреварот, судијата на играчите или официјалните лица да им забрани право на настап или да ги опомене?

Судијата може да им забрани право на настап на играчите и официјалните лица со самото пристигнување на теренот за игра, за прегледување на теренот за игра пред почеток на натпреварот. За да може судијата да опомене играч или официјално лице услов е да излезе на теренот за игра пред почеток на натпреварот односно пред изведување на почетниот удар.

2. Кој и како го контролира правото на влегување во заградениот дел од теренот за игра?

Судијата со помош на делегатот и четвртиот судија.

3. Каква е постапката ако на натпревар од одредените судии дојде само еден помошник судија?

Тој судија станува главен судија и одлучува во изборот на своите помошници судии, со пишана забелешка во официјалниот записник.

4. Каква е постапката ако на натпреварот не дојде нити еден од одредените судии, а во публиката (на трибините) има лиценцирани-испитани судии?

Клубовите во писмена форма ќе се согласат околу судијата на натпреварот, ако на трибините има испитани судии. Ако не се договорат, тогаш делегатот ќе избере еден од присутните судии, а избраниот судија ќе одреди свои помошници во согласност со Пропозициите на натпреварување и за тоа ќе напише извештај.

5. Кога судијата е обврзан (мора) да го прекине натпреварот.

Судијата е обврзан да го прекине натпреварот во случај:

- На поголеми нереди и немање можност да се продолжи со натпреварот;
- Кога осветлувањето од рефлекторите не е доволно;
- Ако некој од трибините фрли некаков предмет и погоди некој од судискиот тим, играчите или официјалните лица, а при тоа истите да бидат сериозно повредени;
- При временски непогоди, кога не е возможно понатамошно доигрување на натпреварот;

6. Како во официјалниот Записник на натпреварот се заведува играч, кој е опоменат поради преостар прекршок, а потоа исклучен поради неспортско однесување (плукање)?

Играчот се води како опоменат и како исклучен играч.

7. Во моментот на влегување во теренот за игра, играч на едната екипа го плука голманот на противничката екипа. Одлука на судијата?

Ќе го исклучи играчот со право на замена, ако тоа се случи пред почеток на натпреварот.

Ќе го исклучи играчот без право на замена, ако тоа се случи на полувреме на натпреварот или пред почетокот на второто полувреме.

8. Една од екипите не дошла на терен за игра ниту после 15 минути од закажаниот термин за почеток на натпреварот. Дали судијата ќе бара од присутната екипа да излезе на терен и да изведе почетен удар?

Нема.

9. Дали може судијата да ја промени веќе донесената одлука во продолжение од натпреварот?

Може, ако увиди дека одлуката не е исправна, или да го предупреди некој од членовите на судискиот тим и тоа ако играта после прекинување не е продолжена, или ако судијата не означил крај на првото или второто полувреме, вклучувајќи ги и продолженијата на натпреварот, т.е. ако не го напуштил теренот за игра или конечно не го завршил натпреварот. Но, ако судијата на крајот на полувремето го напушти теренот за игра како би отишол до просторот за прегледување на снимката (VAR) или ги упатува играчите да се вратат во теренот за игра, тоа не го спречува да ја промени одлуката за прекршок/инцидент кој се случил пред крајот на полувремето.

10. Пред правилно изведен почетен удар, на почеток на натпреварот, резервен играч го удира тренерот на противничката екипа. Одлука на судијата?

Резервниот играч се исклучува, без право на негова замена во официјалниот записник на натпреварот.

11. Судијата пред почетокот на натпреварот забележал неколку редари во заградениот дел од теренот за игра. Одлука на судијата?

Тоа е дозволено.

12. Неколку полицајци и воени полицајци се распоредени внатре во заградениот дел од теренот за игра. Одлука на судијата?

Тоа е дозволено.

13. Додека играта е во тек, се степале делегатот и тренерот на домашната екипа. Одлука?

Судијата не треба веднаш да ја прекине играта, туку во првиот нареден прекин, судијата ќе го отстрани тренерот од техничкиот простор, а против делегатот ќе се поднесе пишана пријава (со оглед на тоа дека судијата не е надлежен да го отстрани делегатот од натпреварот). Ако судијата поради тоа сепак ја прекинал играта, играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата која последна била во посед на топката, на местото каде што последно била допрена топката од играч. Ако топката во моментот на прекин на натпреварот се наоѓала во казнениот простор, судијата ќе спушти судиска топка на голманот на екипата која се брани.

14. Судијата добил налог за судење, но поради лични причини сам се заменил со колегата, бидејќи другиот натпревар повеќе му одговарал. Наведете дали тоа е дозволено и каква е повредата на Правилата на фудбалска игра?

Не е дозволено. Тоа е битна материјална повреда на Правилата на фудбалска игра.

15. Наведете како судијата постапува кога опоменува играч кој претходно веќе бил опоменат?

Прво му покажува жолт картон, а потоа црвен и го исклучува од игра.

16. Наведете ги сите случаи на битна материјална повреда на ПФИ?

- Ако првенствен натпревар или натпревар од националниот куп го води судија кој не е делегиран од надлежниот орган за делегирање;
- Ако натпреварот се игра на терен каде што димензиите не се во согласност со одредбите на Правило 1-Терен за игра, со самото тоа да клубот кој поднесува жалба поднесува писмен приговор до судијата во пропишаниот рок пред почеток на натпреварот;
- Ако натпреварот се игра со недозволен број на играчи односно повеќе од 11 или помалку од 7;
- Ако полувремето според часовникот на судијата траело повеќе од 45 минути, а не е во прашање надолнување на времето, па во тој период се постигнал гол, кој влијаел на конечниот резултат на натпреварот;
- Ако од индиректен слободен удар се постигнал гол кој судијата го признал, и постигнатиот гол влијаел на конечниот резултат на натпреварот;
- Ако во моментот на уфрлување на топката во игра, играчот ја фрла топката директно во гол, притоа судијата го признава голот кој непосредно влијае на конечниот резултат;
- Ако во моментот на спуштање на судиска топка, топката директно влегува во гол, а судијата го признава голот кој влијае на конечниот резултат.

17. Резервен играч во моментот на замена, пред да влезе во теренот за игра го удира помошникот судија. Делегатот бара натпреварот да продолжи. Одлука на судијата?

Судијата одлучува за продолжување на натпреварот. Ако одлучи да го продолжи натпреварот, судијата ќе го исклучи резервниот играч (ќе му додели црвен картон), со можност некој од останатите резервни играчи да влезе во игра за да го замени заменетиот играч или истиот играч да се врати во игра. Во случај да го прекине натпреварот, резервниот играч се исклучува, а за инцидентот ќе бидат известени надлежните органи.

18. Дали може главниот судија или некој друг од судискиот тим да одговара за повреди на играчите, официјалните лица или гледачите, односно за било какво оштетување на имот или друг облик на материјална штета, поради одлука која ја донеле на основа на ПФИ.

Не.

19. Судијата одлучил да почитува предност, но после неколку секунди го досудил првобитниот прекршок откако предноста не се остварила. Дали судијата исправно постапил?

Судијата секогаш треба да остави играта да продолжи, под услов екипата која не направила прекршок да има корист од дадената предност. Доколку предноста не се оствари во рок од неколку секунди судијата ќе го досуди првобитниот прекршок.

20. Пред да ја запре играта и да досуди директен слободен удар поради прекршок над играчот со број 11, негов соиграч го плука противничкиот играч на другиот крај од теренот пред четвртиот судија, кој преку комуникациски уред го известува главниот судија за тоа. Судијата ја прекинува играта, но пред да донесе било каква друга одлука, играчот со број 11 набрзина го изведува досудениот слободен удар и неговата екипа се наоѓа во ветувачка акција. Одлука на судијата?

Судијата нема да дозволи играта да продолжи, туку ќе ја прекине, ќе го исклучи играчот што плукнал, а играта ќе продолжи со повторно изведување на директниот слободен удар за првичниот прекршок.

21. Чија е одговорноста, ист број на играчи од двете екипи да стојат во средишниот круг на теренот кога се изведуваат казнени удари за добивање на победник?

На судијата.

22. Која е обврската на судијата што треба да ја преземе против играч кој го прекршил правилото, односно влегува во казнен простор пред правилно да се изведе ударот од 11м?

Судијата мора да обезбеди правилно изведување на казнените удари во согласност со ПФИ и да биде доследен, особено кога треба да донесе одлука за повторување на ударот.

23. Дали капитените и играчите на екипите се обврзани да ги поздрават судиите пред и по завршување на натпреварот и кој го наложува тоа?

Да, тоа е одлука на ФФМ.

24. Како во официјалниот записник се заведува играч кој е исклучен поради втор жолт картон?

Како “исклучен играч” со напомена дека е поради две јавни опомени, односно два жолти картони.

25. Играта е во тек, а судијата забележува дека некој од играчите е сериозно повреден. Одлуката на судијата?

Играта се прекинува, повредениот играч се изнесува надвор од теренот за игра (сам или со нечија помош), играта продолжува со спуштање на судиска топка на екипата која последна имала посед на топка. Ако топката во моментот на прекин на игра се наоѓала во казнен простор, тогаш се спушта судиска топка на голманот на екипата која се брани.

26. Играч кој го напуштил теренот за игра поради повреда сака да се врати во игра додека играта е во тек. Одлука на судијата?

Играчот може да се врати во игра додека играта е во тек само со дозвола од судијата и тоа од надолжната линија. Ако играчот се наоѓа на попречната линија, судијата ќе му дозволи да се врати во игра кога играта ќе биде во прекин.

27. Некои натпревари се играат под рефлектори. Но осветлувањето е во дефект, дали ќе мора да се повтори цел натпревар или само преостанатиот дел од натпреварот, во случај осветлувањето да не може да се поправи?

Ако поради наведените причини судијата го прекине натпреварот пред да се одигра 80%, преостанатиот дел мора да се доигра по прописите пропишани од Правилникот за натпревари. Но, ако судијата го прекине натпреварот после 80% од одиграното време, важечки ќе биде моменталниот резултат.

28. Резервен играч или член на стручниот штаб запалува цигара или користи мобилен телефон додека играта е во тек. Одлука на судијата?

Судијата не треба веднаш да ја прекине играта. Судијата во првиот прекин на играта ќе ги опомене играчот или членот на стручниот штаб поради неспортско однесување. Ако сепак судијата поради ова ја прекинал играта, ќе го опомене играчот или членот на стручниот штаб поради неспортско однесување, а играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата која последна била во посед на топката, на местото каде што последно била допрена топката од играч. Ако топката во моментот на прекин на натпреварот се наоѓала во казнениот простор, судијата ќе спушти судиска топка на голманот на екипата која се брани.

29. Дали можат носачите на носилки да влезат во теренот истовремено со лекарскиот тим?

Не, носачите на носилки можат да влезат во терен на игра само со дозвола на судијата.

30. Во кои случаи, на повреден играч може да му се укаже лекарска помош внатре во теренот за игра?

Од барање за напуштање на теренот за игра поради укажување на лекарска помош се изземени овие случаи:

- Повреда на голман;
- Удирање меѓу голман и играч, удар кој наложува итна медицинска помош;
- Удирање меѓу соиграчи, удирање кое наложува итна медицинска помош;
- Кога е повреден играч поради преостар старт, каде е покажана и дисциплинска мерка, под услов медицинскиот третман да биде брзо завршен;
- Досуден е казнен удар, а повредениот играч треба да биде изведувач.

31. Додека играта е во тек, играч и противнички голман се судираат со главите. На двајцата им е укажана лекарска помош и двајцата се подготвени за игра. Одлука на судијата?

Двајцата играчи остануваат во теренот за игра. Играта продолжува од каде што била прекината. Ако судијата поради тоа ја прекинал играта, играта ќе продолжи со спуштање на судиска топка за екипата која била последна во посед на топката. Ако топката се наоѓала во казнениот простор се спушта судиска топка за голманот на екипата што се брани.

32. Играч направил прекршок, по кој му била изречена дисциплинска мерка од судијата, а играчот врз кој е направен прекршокот е повреден и му треба лекарска помош. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи лекарскиот тим да влезе и да изврши третман на играчот, играчот не мора да го напушта теренот за игра ако лекарскиот третман се заврши брзо.

33. Која е постапката на судијата, ако друга топка, друг предмет или животно влезе во теренот за игра, додека играта е во тек?

Доколку топка, предмет или животно влезат во теренот за игра, а играта е во тек, судијата ќе ја прекине играта само ако истите влијаат на играта, освен ако топката оди во голот, а надворешното тело не го спречува одбранбениот играч да игра со топката. Во тој случај голот се признава, иако топката имала мал контакт со надворешното тело.

Во случај ако судијата ја прекине играта, се спушта судиска топка за екипата која била последна во посед, а ако топката е во казнен простор се спушта судиска топка за голманот на екипата што се брани.

Во случај фрлената втора топка да нема влијание на играта, судијата не ја прекинува играта и во прва можност бара отстранување на втората топка надвор од терен за игра.

34. Кога судијата мора да побара мислење од судискиот тим заради исправноста на постигнатиот гол?

Секогаш кога за тоа има потреба.

35. Ако топката внатре во казнен простор го удира судијата во глава и влегува во гол, а притоа судијата е онеспособен, дали судијата ќе го признае голот, иако не го видел неговото постигнување?

Не, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање судиска топка за голманот на екипата која се брани.

36. Во тек на натпреварот, судијата, некој од помошниците или играчите е удрен со предмет кој е фрлен од трибината. Играта се прекинува за да се укаже лекарска помош на повредениот. Дали може судијата да го продолжи натпреварот?

Во зависност од повредата, судијата може да го прекине или продолжи натпреварот, а за инцидентите мора да ги извести надлежните органи.

37. Дали судијата е овластен да го прекине натпреварот, ако по негово мислење смета дека осветлувањето не е доволно?

Да, во случај осветлувањето да не може да се поправи, судијата го прекинува натпреварот, а за прекилот ќе ги извести надлежните органи.

38. Дали може капитен на екипата да исклучи свој соиграч поради груб прекршок?

Не, само судијата може да исклучи играч од теренот за игра.

39. Дали капитенот на екипата има право да ги оспорува одлуките на судијата?

Не, ниту капитенот на екипата, ниту било кој друг играч нема право да ги оспорува одлуките на судијата.

40. Играч прави прекршок кој се казнува со опомена, меѓутоа судијата почитува предност за противничката екипа. Кога судијата ќе го опомене играчот?

Судијата ќе го опомене играчот во првиот прекин на играта.

41. Судијата ја запира играта за да досуди прекршок за екипата против која првобитно е направен преостар прекршок. Играчот брзо го изведува слободниот удар и топката оди до негов соиграч кој е во очигледна шанса за гол. Дали тоа е дозволено?

Да, судијата ќе дозволи брзо изведување на слободниот удар доколку не почнала процедура за доделување на дисциплинска мерка. Дисциплинската мерка се одложува за наредниот прекин. Доколку со прекршокот првично била запрена очигледна шанса за гол, играчот ќе биде опоменат.

42. Дали судијата може да покаже жолт или црвен картон за време на полувремето или по завршување на натпреварот?

Да, судијата може да додели дисциплинска мерка сè додека не го напушти теренот за игра.

43. Што треба да направи судијата ако двајцата капитени се договорат да се прескокне времето за одмор на полувремето, а еден од играчите инсистира на своето право за одмор?

Играчите имаат право на одмор и судијата мора да го почитува тоа.

44. Дали судијата е овластен да ги исклучи официјалните лица со покажување на црвен картон надвор од теренот за игра, односно техничкиот простор?

Да.

45. Официјалните лица на екипата се однесуваат неспортски. Одлука на судијата?

Против официјалните лица судијата презема соодветни мерки за неспортско однесување, односно ги опоменува, покажува жолт картон или им покажува црвен картон.

46. Помошникот судија сигнализира дека топката ја поминала надолжната линија од теренот. Во тој момент играч на одбраната во казнен простор насилно го удира играчот од нападот. Одлука на судијата?

Играчот на одбраната се исклучува поради насилничко однесување, а играта продолжува со уфрлување поради тоа што топката прво го напуштила теренот за игра, а потоа е направен прекршокот.

47. Како треба да реагира судијата, ако во текот на натпреварот увиди дека една од екипите намерно сака да го загуби натпреварот? Дали треба да им укаже на играчите дека доколку продолжат да играат така ќе го прекине натпреварот?

Судијата нема право да го прекине натпреварот, а доколку има сомнеж за такво нешто треба да ги извести надлежните органи.

48. Додека топката е во игра, двајца противнички играчи истовремено прават прекршок. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го санкционира потешкиот прекршок. Во зависност од тежината на прекршокот, ги опоменува или исклучува играчите или пак не доделува дисциплинска мерка. Играта продолжува со слободен удар за екипата над која е направен потешкиот прекршок.

49. Гледач свире со свирче, а играч од одбраната внатре во својот казнен простор ја фаќа топката со раце мислејќи дека играта е во прекин. Одлука на судијата?

Ако судијата смета дека свирката попречува на играта, ја прекинува истата и упатува забелешка до организаторот на натпреварот да преземе мерки предвидени во вакви случаи (јавно предупредување на гледачите). Играта продолжува со судиска топка за голманот на екипата што се брани.

50. Судијата досудил гол пред топката со цел свој обем да ја помине попречната линија и веднаш после тоа ја увидува својата грешка. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот и играта ќе продолжи со спуштање на судиска топка за голманот на екипата што се брани.

51. Од кој момент судијата има право да доделува дисциплински мерки?

Судијата има право да доделува дисциплински мерки со самото пристигнување на терен поради проверка на теренот за игра пред натпреварот, до самото напуштање на теренот вклучувајќи ги и ударите од 11м за добивање на победник.

52. Во исто време, кога играчот намерно игра со рака, над него стартува противнички играч на преостар начин. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја запре играта и ќе го опомене играчот кој преостро стартувал. Играта ќе продолжи со слободен удар против екипата на играчот кој преостро стартува на местото каде што е направен прекршокот. Судијата во оваа ситуација го казнува потешкиот прекршок.

53. Непосредно пред почеток на загревањето, кога играчите се пријавени за настап во официјалниот записник, еден од играчите плука противнички играч во тунелот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го пријави играчот како исклучен без да му покаже црвен картон, играчот може да биде заменет со резервен играч (тој резервен играч не може да биде заменет со нов резервен играч во записникот). Бројот на дозволени замени во натпреварот останува ист.

54. Од кој момент и до кога судијата има овластување да покажува жолти и црвени картони?

Судијата има право да покажува жолти и црвени картони од самиот влез на теренот за игра на почеток на натпреварот, па се додека натпреварот не заврши, вклучувајќи ги тука и паузата помеѓу полувремињата, продолженијата и ударите од 11м за добивање на победник.

Црвен или жолт картон може да се додели на играчите, резервните играчи, заменетите играчи и стручниот штаб.

55. Каква е постапката ако судијата не може да идентификува кој од официјалните лица направил прекршок во техничкиот простор?

Ако судијата не може да идентификува кој од официјалните лица во техничкиот простор направил прекршок, се санкционира главниот тренер на екипата.

56. Што спаѓа во?

а) Задолжителна опрема на судиите?

б) Друга опрема на судиите?

а) Задолжителна опрема:

- Свирка;
- Часовник;
- Жолти и црвени картони;
- Бележник или друго средство за водење евиденција на натпреварот.

б) Останата опрема:

- Комуникациска опрема за комуницирање со останатите судии;
- Знаменца со звучни или вибрациски сигнали, слушалки итн.;
- ЕПТС или друга опрема за пратење на физичката подготовка на судијата и останатите судии.

На судиите им е забрането да носат накит, други електронски направи, вклучувајќи и камери.

57. Судијата не го гледа сигналот на помошникот судија за офсајд ситуација и топката влегува во гол. Играта продолжува со почетен удар, а судијата дури тогаш го воочува сигналот на помошникот судија. Одлука на судијата?

Судијата дозволува играта да продолжи, со оглед на тоа дека не може да ја промени својата одлука после изведен почетен удар. За споменатата ситуација ќе го извести надлежниот орган.

58. На четвртиот судија домашната екипа му најавува две замени. Откако четвртиот судија ги проверил играчите, ги подготвил замените и го известил главниот судија, судијата во прв прекин на играта му дава дозвола на четвртиот судија да ги изврши замените. Во моментот кога четвртиот судија треба да ги изврши замените семафорот престанува со работа. Која е понатамошната постапка?

Четвртиот судија со помош на главниот судија ќе ги извести играчите што треба да го напуштат теренот за игра. Откако истите ќе го напуштат теренот, им дозволува на резервните играчи да влезат во игра. Во вакви ситуации се препорачува покрај електронскиот семафор да има и достапна табла со броеви.

59. Службен лекар бара од судијата прекин на играта во траење од 3 минути поради постоење сомнеж дека еден од играчите се здобил со потрес на мозокот. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи прекин на играта, за способноста на играчот да го продолжи натпреварот одлучува исклучиво лекарскиот тим.

ПРАВИЛО 6

ПОМОШНИ СУДИИ

(ОСТАНАТИ ЧЛЕНОВИ НА СУДИСКИОТ ТИМ)

ПРАВИЛО 6 – ПОМОШНИ СУДИИ (ОСТАНАТИ ЧЛЕНОВИ НА СУДИСКИОТ ТИМ)

1. Кои се членови на судискиот тим на теренот за игра?

Членови на судискиот тим на терен се: судија, помошници судии, четврти судија (дополнителни помошни судии и резервен помошен судија).

2. Кои членови на судискиот тим се задолжени за Видео-снимка VAR?

VAR судиите и помошните VAR судии се сметаат за членови на судискиот тим задолжен за Видео-снимки. Тие им помагаат на судиите во склад со VAR протоколот, којшто е утврден од IFAB.

3. Може ли еден натпревар да започне без помошни (асистент) судии?

Не може.

4. Кои се задолженијата на помошниците судии (асистенти)?

- Постапува според договореното со главниот судија;
- Му помага на судијата да го процени прекршокот кога има подобар агол за дадена ситуација од судијата и мора да го информира главниот судија за секој сериозен настан, неспортско однесување или друг инцидент што се случил надвор од видот на главниот судија или другите членови на судискиот тим;
- Мора да му помогне на главниот судија и другите членови на судискиот тим при секаква друга спорна ситуација;
- Му помага на главниот судија да го прегледа теренот за игра, топките и опремата на играчите, пратење на играта за времетраење на целиот меч, головите, неспортското однесување итн.

Исто така помага кога :

- Целата топка со својот обем го напушта теренот за игра и која екипа има право да продолжи со играта од уфрлување, удар од агол или удар од гол;
- Играч во офсајд позиција кој треба да се санкционира;
- Помага при замена, по барање на 4-тиот судија;
- При изведувањето на казнен удар, дали голманот ја напуштил гол линијата пред да биде упатена топката и дали целата топка ја минала гол линијата;
- (Ако има дополнителни помошни судии во судискиот тим, помошникот судија се поставува во висина на точката обележена за изведување на казнен удар)

Помошникот судија, исто така, помага при процедурата за замена на играчи.

Помошникот судија може да влезе во теренот игра за да помогне да се контролира растојанието од 9,15m при изведување слободни удари.

5. Помошникот судија сигнализира прекршок направен во казнениот простор врз напаѓачот, за што е досуден казнен удар. Дали е тоа дозволено и дали главниот судија ќе го прифати тоа?

Да, тоа е дозволено.

6. Помошникот судија, иако е подалеку од местото на прекршокот врз напаѓачот кој се случил во казнениот простор, го сигнализира истото иако судијата бил поблиску до настанот. Дали помошникот судија е во право?

Да. Далечината од местото на самиот прекршок не е главен критериум при проценка на прекршокот, туку дали самиот помошен судија имал многу подобар агол за проценка на самиот настан (прекршок).

7. Се изведува казнен удар, голманот се мести еден чекор напред пред самиот удар да биде изведен, судијата тоа не го гледа и е постигнат гол. Која е должноста на помошник судијата во овој случај и што треба да направи?

Судијата ќе го признае погодокот без никаква интервенција од помошник судијата.

8. Се изведува казнен удар, голманот се мести со двете нозе напред пред гол линијата пред да се изведе правилно казнениот удар, судијата тоа не го гледа и голманот го брани ударот, но тоа го забележува помошникот судија. Одлука на судијата?

Помошникот судија е должен да го подигне знаменцето и со тоа да сигнализира неправилна одбрана на голманот. Ударот ќе се повтори. Судијата усно ќе го опомене голманот ако ова е негов прв таков прекршок. За секој нареден ист прекршок следува опомена, односно жолт картон.

9. Се изведува казнен удар. После правилно изведен казнен удар настанува дилема дали топката со цел обем ја поминала гол линијата или не. Помошник судијата го подига знаменцето и на претходно договорен начин сигнализира дека топката ја поминала гол линијата меѓу статурите. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

10. Се изведува казнен удар. После правилно изведен казнен удар настанува дилема дали топката ја поминала попречната линија меѓу статурите од голот или не. Помошник судијата дава до знаење дека топката не ја поминала линијата? Одлука на судијата?

Судијата не го признава голот, играта продолжува.

11. Помошникот судија влегува во теренот за игра за правилно да измери растојание од 9.15m, но тоа го прави без дозвола на главниот судија. Дали е тоа правилна постапка и кога смее да го направи тоа?

Во пред-меч договорот со главниот судија овие насоки треба јасно да се прецизираат.

Сепак, помошникот судија секогаш треба да помогне околу точно поставување 9,15m, како би овозможиле правилна оддалеченост на живиот сид.

12. Помошникот судија се движи и трча странично, внимавајќи на целата акција, меѓутоа влегува во терен околу половина метар. Топката удира во неговата нога, доаѓа до напаѓачот и напаѓачот постигнува гол?

Во овој случај судијата мора да ја прекине играта, голот не се признава, играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата која последна играла со топката, најблиску до местото каде што бил удрен помошникот судија.

13. Ако се повреди првиот помошник судија на натпреварите од Прва, Втора и Трета лига каде што има должност и четвртиот судија, кој го заменува и каква должност има четвртиот судија?

Четвртиот судија ќе го замени првиот помошник судија во склад со Правилата на фудбалската игра.

14. Смеат ли помошните судии после натпреварот да даваат коментари и забелешки за одлуките на главниот судија, или да протестираат поради неприфатени нивни одлуки од страна на главниот судија?

Не смеат.

15. Можат ли резервни играчи или играчи кои што биле заменети да ја вршат должноста на помошник судија, доколку нема друг помошник судија?

Не.

16. Може ли главниот судија да замени помошник судија со друг судија, и во кои случаи?

Може, и тоа во случај на повреда, пристрасно судење од страна на помошник судијата, или ако непотребно често се меша во одлуките на судијата. Сето тоа главниот судија мора да го наведе во извештај до надлежниот орган.

17. Смее ли помошник судија да ги објаснува судиските одлуки на гледачите, раководните лица на клубовите или на други лица?

Не, во никаков случај.

18. Помошникот судија мисли дека не треба да сигнализира со знаменцето офсајд позиција и со дискретни знаци со неговата рака му покажува на судијата.

Дали е тоа дозволено?

Не, дозволени се само пропишани знаци со знамето.

19. Помошник судија јасно и видливо сигнализира офсајд, но главниот судија не го забележува. Дали мора помошникот судија да го држи кренато знаменцето и до кога?

Помошник судијата мора да продолжи со сигнализација на офсајд сè додека не биде виден, или сè додека топката не дојде до екипата што се брани, односно судијата со знак не му покаже да го спушти знаменцето со давање на знак дека судијата ја презема целата ситуација и има контрола над истата.

20. Каква е постапката, односно што точно треба да направат судијата и помошник судијата доколку е неопходно да направат консултација помеѓу себе?

Помошникот судија може да влезе во теренот 2-3 метри кон судијата, а судијата да трча наназад (трчање со грб кон помошникот и имање под контрола на теренот за игра). Потоа информациите на помошникот судија мора да бидат кратки, јасни и прецизни, односно што се случило, кои играчи, прецизна локација, предлог мерка и како да продолжи играта.

(Во ваква консултација, судијата и помошникот судија мора да бидат свртени кон теренот, за да имаат контрола над играчите и треба да ја избегнат можноста други лица да го слушаат разговорот).

21. Како помошникот судија треба да постапи околу точното место на прекршокот кој е во близина на границите од казнениот простор?

Помошникот судија мора прво да оствари контакт со очи со главниот судија, за да види каде е судијата и дали судијата видел и веќе знае какви технички мерки да преземе. Доколку судијата не преземал технички мерки, а помошникот судија смета дека прекршокот е направен внатре во казнениот простор, тогаш мора да даде знак со неговото знаменце, да комуницира преку електронски помагала и да продолжи да се движи кон корнер знамето.

Ако помошникот судија смета дека прекршокот е направен надвор од казнениот простор, тој продолжува да се движи по надолжната линија (по можност кон средишната линија).

Помошникот судија треба да биде подготвен да обезбеди информации за тоа дали е потребна дисциплинска мерка или не, и каква дисциплинска мерка ќе употреби судијата за да го казни сторителот ако се досуди казнен удар.

22. Како помошникот судија треба да реагира при ситуација има погодок/нема погодок?

Кога е јасно дека топката целосно ја поминала гол линијата и влегла во голот, судијата и помошникот судија воспоставуваат визуелен контакт без да дадат дополнителен сигнал.

Помошникот судија трча 25-30 метри по надолжната линија кон средишната линија на теренот за игра со знамето во десната рака.

Кога голот е постигнат, но не е јасно дали топката ја минала гол линијата, помошникот судија го крева знаменцето во воздух со левата рака, го држи 2-3 секунди (додека судијата не забележи), покажува со знамето кон средишната линија и трча 25-30 метри со знаменцето во десната рака. Доколку не се постигне гол, помошникот судија не сигнализира ништо.

23. Останатите членови на судискиот тим забележуваат очигледна грешка на судијата поврзана со дисциплинска мерка (две опомени за ист играч, а не е исклучен или исклучен е погрешен играч) или техничка грешка (играч одиграл два пати со топка при изведување на слободен удар). Кои се нивните должности?

Останатите членови на судискиот тим мора да реагираат брзо и да им ги соопштат грешките на судиите во такви ситуации.

24. Каде треба да е поставен помошникот судија при изведување на казнен удар, кога за натпреварот не се назначени дополнителни судии?

а) Казнен удар

Помошникот судија стои каде што се поврзуваат попречната линија со линијата од казнениот простор.

б) Казнен удар за добивање на победник

Помошникот судија стои каде што се поврзуваат попречната линија со линијата од голманскиот простор.

25. На натпреварите каде што има четврти судија, кој е задолжен за замените?

Четвртиот судија.

26. Може ли главниот судија да побара мислење од помошникот судија дали топката ја поминала со цел обем попречната линија помеѓу двете стативи (гол линијата)?

Да.

27. Како треба да биде поставен помошникот судија кога се изведува удар од гол?

Помошникот судија прво ќе провери дали топката е правилно поставена во голманскиот простор. Ако не, тој ќе му сигнализира на судијата со подигање на знаменцето.

Ако топката е правилно поставена, помошникот судија трча кон врвот на казнениот простор и проверува дали топката е во игра и дали сите играчи на противничката екипа се надвор од казнениот простор.

Доколку претпоследниот одбранбен играч изведува удар од гол, помошникот судија веднаш зазема позиција во линија со топката која е поставена во голманскиот простор и јасно гледа кон предната линија на казнениот простор.

На крајот помошникот судија зазема позиција (се рамни) во линија со претпоследниот одбранбен играч, што во секој случај е негов приоритет.

28. Каде се наоѓа помошникот судија кога голманот за време на акцијата и играта, се ослободува од топката што му е во рацете?

Помошникот судија со целосна концентрација треба да е на врвот од казнениот простор и да ја надгледува линијата на казнениот простор, со цел да забележи дали голманот ќе направи прекршок со неговите раце, дали при исфрлање на топката излегува надвор или не од казнениот простор. Следна негова должност е да го прати претпоследниот одбранбен играч.

29. Каде се поставува помошникот судија при изведување на казнен удар?

Помошникот судија е поставен на пресекот на попречната и линијата на казнениот простор. Во натпреварите за кои има и дополнителен помошен судија, при изведување на казнен удар, помошникот судија ќе биде поставен на надолжната линија, во замислена линија во висина на белата точка.

30. Каде се поставени помошните судии при изведување на удари од 11 метри за добивање на победник, а нема дополнителни помошни судии?

Првиот помошник судија се поставува на пресекот на попречната линија и линијата од голманскиот простор (5.5m), додека вториот помошник судија е во кругот на центарот каде што ги менаџира двете екипи.

31. Каде се поставени останатите членови на судискиот тим на самиот терен, доколку има изведување на казнен удар, а на натпреварот има дополнителни помошни судии?

На натпреварите за кои се назначени дополнителни помошни судии, главниот судија се поставува лево од играчите, на 1-2 метри од попречната линија на казнениот простор, за да може сите играчи да ги контролира и да дејствува проактивно.

Помошниот судија ќе биде поставен во замислена линија во висина на белата точка. Дополнителниот помошен судија ќе биде поставен на пресекот на попречната линија и линијата на голманскиот простор.

32. Каде се стојат членовите на судискиот тим на теренот, при изведување казнени удари за добивање на победник, на натпреварите на кои се назначени и дополнителни помошни судии?

Двајцата помошни судии се сместени во кругот на центарот, контролирајќи по една од екипите.

Дополнителните помошни судии се поставуваат на пресекот на попречната линија со голманскиот простор од двете страни на голот.

33. Каде стојат членовите на судискиот тим на теренот, при изведување казнени удари за добивање на победник, на натпреварите на кои се назначени дополнителни помошни судии и во кои се користи гол-линија технологија (ГЛТ)?

Првиот дополнителен помошен судија се поставува на пресекот на попречната линија и линијата од голманскиот простор, додека вториот дополнителен помошен судија е поставен во централниот круг за контролирање на преостанатите играчи од една екипа.

Првиот помошник судија е во централниот круг за контролирање на преостанатите играчи од другата екипа, додека вториот помошник судија се поставува на надолжната линија за контролирање на однесувањето во едниот технички простор. Однесувањето во вториот технички простор го контролира четвртиот судија.

6.1 ЧЕТВРТИ СУДИЈА

1. Кои се должностите на четвртиот судија?

Постапува според договорот со судијата.

- Му помага на судијата за прекршоци кога има подобар агол од судијата и мора да пријави до надлежниот орган за секој сериозен случај на неспортско однесување или друг инцидент што се случил надвор од видикот на судијата или другите членови од судискиот тим;
- Мора да даде совет на судијата и другите членови на судискиот тим при секоја спорна ситуација;
- Му помага на судијата да го прегледа теренот за игра, топките и опремата на играчите, контрола на времето, головите, неспортското однесување итн.

Четвртиот судија помага и во:

- Процедура на замена;
- Ја проверува опремата на играчот/резервниот играч;
- Повторно влегување на играч по проценка на самиот судија;
- Контрола на топките околу теренот за игра;
- Го покажува минималното надоместување на времето определено од судијата на крајот од секое полувреме (вклучувајќи и продолженија);
- Го информира судијата за неодговорно однесување на било кое лице во техничкиот простор.

2. Во случај на повреда на главниот судија, дали четвртиот судија го заменува главниот судија?

Четвртиот судија ќе го замени главниот судија, или било кој од двата помошни судии (ако еден од нив се повреди).

3. Главниот судија го прекинува натпреварот поради прекин на струја во 78. минута. Натпреварот продолжува по пауза од 12 минути. Како ќе постапи судискиот тим во однос на надоместување на времето?

Судискиот тим е должен, доколку се обезбедени услови за доигрување на натпреварот согласно Пропозициите на натпреварувањето, да го продолжи натпреварот за преостанатото време до 90-тата минута. По истекот на 90-тата минута, четвртиот судија го покажува времето што треба да се игра за да се надополни загубеното време на натпреварот.

4. На кој начин четвртиот судија го покажува загубеното време од натпреварот?

Четвртиот судија ќе го покаже минималното загубено време, по проценка на судијата, на крајот од последната минута од секое полувреме или секое продолжение на натпреварот. Судијата може да го продолжи самото изгубено време, но не и да го скрати.

6.2 ДОПОЛНИТЕЛЕН ПОМОШЕН СУДИЈА

1. Кој го назначува и кој може да биде назначен за дополнителен помошен судија?

Го назначува комесарот за делегирање судии поставен од судиската комисија, а како дополнителен помошен судија може да биде назначен само активен главен судија, кој е на листа за тековната натпреварувачка година и кој што ги поминал позитивно сите тестови.

2. Кој го заменува главниот судија во случај на повреда, ако на натпреварот има и дополнителни помошни судии?

Главниот судија го заменува првиот дополнителен помошен судија, а четвртиот судија го зазема местото на дополнителниот помошен судија.

3. Каков е пропишаниот знак на дополнителниот судија, доколку има ситуација погодок/не погодок?

Дополнителен помошен судија, откако ќе процени и јасно ќе види дека целата топка ја минала гол линијата и влелга во голот, тој мора:

- Веднаш да го информира судијата преку системот за комуникација дека е постигнат регуларен гол;
- Со левата рака внатре (каде што се наоѓа знаменцето), нормално на попречната линија, јасно да биде насочено кон средината на теренот.

4. Кои се основните задачи на дополнителниот помошен судија?

Дополнителен помошен судија постапува и има основни задачи и тоа:

- Постапува според договорот и упатствата на судијата;
- Му помага на судијата во прекршоците кога има подобар агол за гледање на целиот настан од судијата и мора да реагира за секој сериозен случај на неспортско однесување или друг инцидент што се случил надвор од погледот на судијата или другите членови на судискиот тим;
- Мора да даде совет на судијата и другите членови на судискиот тим при секакви други спорни ситуации;
- Му помага на судијата во проверување на теренот за игра, мрежите, топките и опремата на играчите (вклучувајќи запишување на решените проблеми), во мерење на времето во текот на целиот натпревар, головите, неспортското однесување итн.

Дополнителните помошни судии може да реагираат и дадат информација до судијата:

- Кога топката целосно ја преминала попречната линија, вклучително и постигнување на гол;
- Која екипа има право да изведе удар од агол или удар од гол;
- При изведувањето на казнен удар, дали голманот претходно се придвижува понапред од гол линијата и дали топката ја преминала гол линијата.

6.3 РЕЗЕРВЕН ПОМОШНИК СУДИЈА

1.Кои се деталните задачи и должности на резервниот помошник судија?

Единствена задача на резервниот помошник судија е да го замени помошникот судија или четвртиот судија, кој не е во можност да го продолжи натпреварот.

6.4 ВИДЕО ПОМОШНИ СУДИИ (Членови на судиски тим за прегледување на снимки)

1. Кои се задолжителни обврски на судиите за прегледување на видео снимка (VAR)?

Задолжителни обврски на судиите за прегледување на видео снимка се да му помагаат на судијата во склад со правилата на фудбалската игра, во склад со VAR протоколот, кој е утврден од ИФАБ, но конечната одлука останува да биде донесена од главниот судија и тоа после детална информација добиена од VAR или после прегледување на снимката на терен.

2. Кои се членовите на тимот за прегледување на видео снимката?

Тимот за прегледување видео се состои од VAR судија и најмалку еден помошник VAR судија. Покрај членовите на судискиот тим, како техничка помош за прегледување на видеото се користи и техничко лице. Самото натпреварување може да дозволи и поголем број помошни VAR судии и технички лица, во зависност од бројот на камери што се распоредени низ теренот кои треба да се прегледуваат.

3. Кои се задолжителни задачи на VAR судиите?

Должноста на VAR судиите е да му помогне на судијата во донесувањето на одлука со користење на забавени видео снимки за јасни и очигледни грешки или за пропуштен сериозен инцидент, а се однесуваат на:

- Погодок/не погодок;
- Казнен удар/нема казнен удар;
- Очигледен црвен картон (не кога се работи за втора опомена);
- Кога судијата ќе му додели црвен картон/опомена на погрешен играч, погрешен идентитет на играч што направил прекршок.

4. Кои се основните и темелни должности на помошник ВАР судија?

Основната должност на помошникот ВАР судија е да му помага на ВАР судијата на следниов начин:

- Со гледање на преносот во живо, додека ВАР судијата е зафатен со проверка на спорен момент;
- Евидентирање на инциденти поврзани со ВАР системот, комуникацискиот систем или други технички проблеми;
- Помагање во комуникацијата помеѓу ВАР судијата и главниот судија, особено кога има комуникација со судијата во моменти кога ВАР судијата е зафатен со проверка и со прегледување за да му каже на судијата да ја прекине играта или да го одложи продолжението на играта, итн;
- Со мерење на загубеното време, кога продолжението на играта е одложено поради преглед или проверка;
- Пренесување информации за ВАР одлуки на релевантни лица.

5. Напаѓачот на екипата А е фаулиран од одбранбениот играч во неговиот казнен простор. Судијата дозволува играта да продолжи. Соиграч на напаѓачот прави невнимателен прекршок со кој запира ветувачка акција на екипата Б. Судијата ја запира играта и го опоменува играчот што спречил ветувачка акција. ВАР препорачува гледање на снимката. Која е исправната одлука, ако судијата по преглед на снимката јасно утврди дека се работи за очигледен прекршок над напаѓачот од екипата А во казнениот простор на противникот?

Судијата ќе досуди казнен удар и ќе ја поништи опомената, нема жолт картон поради спречување ветувачка акција.

6. Во текот на играта одбранбен играч игра со рака во неговиот казнен простор, но никој од судискиот тим не го забележува тоа. Во продолжение на акцијата, напаѓачот преостро стартува врз тој одбранбен играч. Судијата ја прекинува играта, досудува директен слободен удар и го опоменува напаѓачот за преостриот старт. Ова е веќе втора опомена на тој напаѓач и судијата го исклучува. Пред да продолжи акцијата, ВАР судијата му сугерира на судијата дека има претходен прекршок. Судијата ја прегледува снимката и заклучува дека во почетокот на акцијата, одбранбениот играч играл недозволено со рака во неговиот казнен простор што е казниво со казнен удар. Одлука на судијата?

Судијата ќе го казни одбранбениот играч со соодветна дисциплинска мерка и ќе досуди казнен удар. Вториот жолт картон (црвен) на напаѓачот доделен поради преостар старт останува на сила.

7. Играч изведува казнен удар. Пред да биде изведен ударот, одбранбен играч и напаѓач истовремено влегуваат во казниот простор, а играчот постигнува гол. Сето ова VAR судијата одлично го воочува. Што ќе досуди VAR судијата?

Ќе го потврди погодокот.

8. Помошник судија се двоуми дали да го подигне знаменцето поради офсајд позиција, му дава предност на напаѓачот којшто излегува сам пред противничкиот гол. Во тој момент на него грубо стартува одбранбен играч и го руши, помошник судијата го подигнува знаменцето и исправно досудува офсајд, а судијата го прифаќа. VAR судијата по преглед на снимката го информира судијата дека одбранбениот играч направил груб старт и му сугерира на судијата да ја прегледа видео снимката?

Судијата ќе го прифати VAR судијата и ќе оди да ја прегледа снимката. Ако судијата потврди на снимката дека се работи навистина за сериозен и груб прекршок, ќе го исклучи одбранбениот играч, а играта ќе продолжи со индиректен слободен удар поради офсајд.

9. Помошник судијата го одложува подигнувањето на знаменцето поради прекршок во чиста напаѓачка акција, каде што напаѓачот има отворен пат кон противничкиот гол. Во кој случај помошник судијата треба навремено и брзо да сигнализира прекршок?

Помошникот судија мора да го подигне знаменцето ако напаѓачката екипа постигне гол, бидејќи досуден казнен удар, слободен удар, уфрлување или ако го задржи поседот на топката по завршувањето на првичниот напад.

10. Додека играта е во тек, одбранбениот играч го плука противничкиот напаѓач во сопствениот казнен простор, а тоа никој од судиите на теренот не го забележува. Топката оди преку надолжната линија, а одбранбениот играч врши уфрлување. По продолжувањето на играта, VAR судијата ја прегледува снимката и констатира дека одбранбениот играч го плукнал противникот. VAR судијата додека играта е во неутралната и средишна зона го известува судијата за инцидентот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе ја прегледа снимката на терен (ПСТ). Ќе го исклучи одбранбениот играч, а играта ќе продолжи со спуштање на судиска топка за екипата што последна играла со неа пред да биде прекината поради VAR прегледот.

11. За кои ситуации VAR треба да се прегледува со забавена снимка, а за кои ситуации со нормална брзина на самата снимка?

Нормална брзина на снимката треба да се користи за интензитетот на прекршокот или да се одлучи дали играњето со рака е непрописно и недозволиво. Снимката со бавно движење треба да се користи само за ситуации како што се:

- Позицијата на прекршокот/играчот;
- Место на допир/контакт на прекршокот;
- Играњето со рака;
- И во случаи на погодок/нема погодок

12. Се изведува казнен удар. Одбранбен играч и напаѓач истовремено влегуваат во казнениот простор пред топката да биде упатена кон голот. Голманот го брани ударот без да направи никаков прекршок, топката се одбива до прерано втрчаниот напаѓач, тој шутира, но голманот ја брани топката и топката излегува преку попречната линија. Судијата донесува конечна одлука и покажува удар од агол (корнер). VAR судијата ја гледа целата ситуација, што ќе преземе VAR судијата?

VAR судијата нема да преземе ништо околу оваа ситуација.

13. Судијата ја прекинува играта поради прекршок и досудува директен слободен удар. Доколку играта продолжи, во кои случаи на интервенција на VAR судиите, судијата има право да прегледува снимка за да додели дисциплинска мерка?

Судијата може да ја прегледа видео снимката и да преземе соодветни дисциплински мерки против потенцијален прекршок за исклучување врз основа на насилничко однесување, плукање, гризење или изразено агресивни навредливи и погрдни гестикулации.

14. Може ли судијата да донесе конечна одлука исклучиво на информација добиена од VAR судијата, без да ја прегледа снимката од ситуацијата на теренот?

Да, може. Со тоа што мора со рацете да покаже “ТВ монитор” и после тоа да ја покаже конечната одлука.

15. Доколку е потребно да се одложи продолжението на играта поради VAR проверка, што треба да направи судијата на терен?

Судијата мора да даде јасен знак, така што јасно со прстот ќе го допре комуникацискиот систем (слушалката на уво) и со испружена друга рака (покажување ПОЧЕКАЈТЕ). Со тоа судијата јасно дава до знаење дека прима информации и тој знак мора да го држи сè додека не заврши проверката во VAR собата.

16. Доколку судијата одлучи дека е потребно прегледување на видео снимка на терен, што е должен тој да направи?

Судијата мора да даде знак дека ќе оди кон прегледување на видео снимка со покажување телевизиски знак (покажување ТВ монитор со рацете). По прегледувањето на видео снимката повторно мора да го покаже тој телевизиски знак (покажување на ТВ монитор со раце), па потоа да ја покаже одлуката.

ПРАВИЛО 7

***ВРЕМЕТРАЕЊЕ
НА НАТПРЕВАРОТ***

ПРАВИЛО 7 – ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

1. Колкаво е времетраењето на паузата помеѓу двете полувремиња?
Времетраењето на паузата, во согласност со ПФИ, не смее да надмине повеќе од 15 минути.

2. Судијата го завршил првото полувреме. При доаѓањето во соблекувалната, делегатот, четвртиот судија и помошните судии го уверуваат дека полувремето го скратил за 5 минути. Потоа судијата и сам се уверува во својата грешка. Одлука на судијата?

По завршување на паузата меѓу двете полувремиња, натпреварот започнува каде што бил прекинат прерано во првото полувреме и се продолжува за 5 минути. Потоа, по истекувањето на 5-те минути, веднаш се заменуваат страните на екипите и започнува второто полувреме со почетен удар. Воедно, сите детали околу оваа ситуација се забележуваат во Записникот на натпреварот и се известуваат надлежните органи.

3. За да заврши натпреварот што побрзо, играчите на двете екипи го замолуваат судијата да нема пауза меѓу двете полувремиња, веднаш да ги заменат страните и да го започнат второто полувреме. На таа одлука се спротивставува само голманот на домашната екипа. Одлука на судијата?
Се дозволува одмор помеѓу полувремињата според ПФИ.

4. Од кога судијата ќе почне да го мери времето на натпреварот?

Судијата започнува да го мери времето од моментот кога топката ќе биде во игра по правилно изведен почетен удар.

5. Поради лошите временски услови, делегатот и екипите бараат да се продолжи времетраењето на паузата помеѓу двете полувремиња на 25 минути. Која е одлуката на судијата?

Времетраењето на паузата помеѓу двете полувремиња мора да биде во согласност со Пропозициите на натпреварувањето. Во посебни ситуации, од оправдани причини и во согласност на сите учесници, времетраењето може да се промени само со согласност на судијата.

6. Во интерес на сигурноста и здравјето на играчите, Пропозициите на натпреварувањето за одредени временски услови (на пример висока влажност и висока температура) можат да пропишат медицинска пауза за разладување. Колкаво времетраење може да има таа пауза?

Судијата, во согласност со Пропозициите на натпреварувањето, може да дозволи пауза за разладување со времетраење од 90 секунди до 3 минути.

7. Во интерес на сигурноста и здравјето на играчите, Пропозициите на натпреварувањето за одредени временски услови (на пример висока температура) можат да пропишат медицинска пауза за освежување на играчите со пијалок. Колкаво времетраење може да има таа пауза?

Судијата, во согласност со Пропозициите на натпреварувањето, може да дозволи пауза за освежување која не смее да има времетраење повеќе од 1 минута.

8. Поради ниските температури, делегатот и клубовите (натпреварувања во организација на ФФМ) бараат времетраењето на паузата помеѓу двете полувремиња, во соблекувалните да се продолжи на повеќе од 15 минути. Која е одлуката на судијата?

Времетраењето на паузата измеѓу двете полувремиња мора да биде во согласност со Пропозициите на натпреварувањето. Во посебни ситуации, од оправдани причини и во согласност на сите учесници, времетраењето може да се промени само со согласност на судијата.

9. Судијата во текот на играта во второто полувреме, доаѓа до сознание дека првото полувреме го скратил за 5 минути. Која е одлуката на судијата?

Судијата нормално ќе го заврши натпреварот, но пропустот кој го направил со времетраењето на првото полувреме ќе го констатира и забележи во Записникот на натпреварот.

10. Кој го одредува времетраењето на натпреварувањата на младинските категории?

Таа одлука ја носи УО на ФФМ во согласност со ПФИ. На националните федерации им е дозволено да одредуваат колку ќе траат двете полувремиња (двете продолженија) во натпреварувања на млади категории, ветерани, натпревари на лица со инвалидитет и натпреварувања во најнизок ранг.

11. Колкаво е времетраењето на натпреварот и времетраењето на продолженијата кај младинските категории, предвидено во Правилникот за натпреварување при ФФМ?

Кај младинските категории времетраењето на натпреварот е:

– младинци	2x45мин	продолженија	/
– кадети	2x45мин	продолженија	/
– постари пионери	2x45мин	продолженија	/
– помлади пионери	2x45мин	продолженија	/
– почетници	2x25мин	продолженија	/
– преднатпреварувачи	2x20мин	продолженија	/

12. Дали капитените и играчите се должни да ги поздрават судиите и гледачите пред натпреварот и кој тоа го има пропишано?

Да, тоа е одлука на ФФМ.

13. Дали и како се должни екипите да ги поздрават судиите и гледачите пред натпреварот?

Да, екипите се должни да ги поздрават судиите и гледачите, а должноста се прави според упатствата дадени од УО на ФФМ.

14. Дали треба да се остави на судијата да одлучи, времето изгубено поради повреда или друга причина да се надополни или не?

Не. Судијата мора во секое полувреме од натпреварот или во секое продолжение, доколку дојде до тоа, да го надополни загубеното време за игра. Меѓутоа, времетраењето на продолженото време го одлучува судијата.

15. Се играат продолженија за да се добие победник на натпреварот. Дали играчите имаат право на пауза меѓу двете продолженија?

Правото на играчите на пауза меѓу завршувањето на регуларниот дел на натпреварот и почетокот на продолженијата е пропишано со посебна одлука во Пропозициите на натпреварувањето и е со времетраење од 5 минути. Кусата пауза за освежување измеѓу двете продолженија не треба да има времетраење повеќе од 1 минута и се одредува со Пропозициите на натпреварувањето.

16. Дали објавувањето на бројот на минути, доделени за надополнување на крајот на полувремето, го изразува точното време кое преостанува од натпреварот?

Не. Тоа го покажува само минимумот време кое треба да се надополни на крајот на секое полувреме на натпреварот, т.е. на секое продолжение, а може да биде продолжено, ако судијата смета дека за тоа има потреба.

17. Кој и кога го покажува минималното време за продолжување на крајот на полувремето?

Четвртиот судија, според одлука на главниот судија на натпреварот, на истекот на последната минута на секое полувреме и на крајот на продолженијата на натпреварот.

18. Дали судијата може да ја компензира грешката во мерењето на времето во текот на првото полувреме, со додавање или одземање на време во второто полувреме.

Не.

19. Наведи причини поради кои судијата е обврзан да го надомести изгубеното време?

Судијата го одредува времето за надополнување во секое полувреме или во секое продолжение доколку дојде до него, поради:

- Замена на играчи;
- Преглед на повреден играч и/или изнесување на повредениот играч надвор од теренот за игра;
- Задржување на време;
- Дисциплински мерки;
- Медицинска пауза во согласност со Пропозициите на натпреварот, на пример пауза за освежување (која не смее да трае повеќе од 1 минута) и пауза за разладување (која трае од 90 секунди до 3 минути);
- Задржување на времето поради користење и прегледување на VAR;
- Било која друга причина, вклучувајќи и било кое значајно задржување на време (пример прославување на гол).

ПРАВИЛО 8

***ПОЧЕТОК И ПРОДОЛЖУВАЊЕ
НА ИГРАТА***

ПРАВИЛО 8 - ПОЧЕТОК И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ИГРАТА

1. Каква е постапката ако почетниот удар го изведува почесна личност?

Кога почесната личност ќе го изведе почетниот удар, играта треба да се прекине и да се почека изведувачот да го напушти теренот за игра, потоа натпреварот започнува со почетен удар изведен од некоја од екипите, по што почнува да се мери времето на натпреварот.

2. По правилно изведен почетен удар, играчот кој го извел ударот повторно игра со топката, а претходно никој друг не ја допрел топката. Одлука?

Играта се прекинува. Се досудува индиректен слободен удар за противничката екипа од местото каде играчот по втор пат играл со топката.

3. Топката очигледно би излегла преку надолжната линија, но на самата линија удира во помошникот судија и отскокнува во теренот каде што ја прифаќа напаѓачот, кој потоа постигнува гол. Одлука на судијата?

Во таков случај, судијата мора да ја прекине играта, а играта продолжува со спуштање на судиска топка за еден од играчите на екипата која последна играла со топката, од местото каде што топката го допрела помошникот судија.

4. На топката која оди кон голот, стартува одбранбениот играч, кој го задржува гледач кој влегол во теренот за игра, а топката влегува во голот. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот. Гледачот ќе биде отстранет од теренот за игра, а играта продолжува со спуштање на судиска топката за еден од играчите на екипата која последна играла со топката, од местото каде што топката последен пат го допрела играчот. Ако топката била во казнениот простор во моментот на прекин на играта или последниот допир на топката бил во казнен простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбранбената екипа.

5. Топката очигледно влегува во голот, резервен играч од екипата која се брани влегува во терен и само ја допира топката, но таа сепак влегува во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот. Резервниот играч се опоменува и се отстранува од теренот за игра, а играта продолжува со почетен удар.

6. Која екипа изведува почетен удар кога се играат продолженија?

Судијата фрла паричка, а екипата што ќе победи во фрлањето одлучува дали да го изведе почетниот удар или ја бира страната за напад во првото продолжение. Во случај победничкиот тим да одлучи да избере страна, противничката екипа го добива почетниот удар.

Измени од 2023 Појаснување дека судијата фрла паричката за одредување на „краевите“ и почетоците.

7. Топката од почетен удар е удрена директно во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

8. Играч при изведувањето на почетен удар не ја удира топката нанапред. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

9. Дали мора секогаш после постигнат гол да се изведе почетен удар за продолжување на играта.

Не мора.

10. Голманот го одбранил ударот, а потоа со рака ја исфрла топката од својот казнен простор во противничкиот гол? Одлука?

Судијата ќе досуди удар од гол за противничката екипа.

11. Дали може почетниот удар да го изведе некој друг освен играчите вклучени во натпреварот?

Не може. Доколку во одредени натпревари (на пример хуманитарни или егзибициски натпревари) се организира церемонија за лице кое не учествува во натпреварот да го изведе почетниот удар, топката мора да се врати на центарот за да се повтори почетниот удар според Правилата на играта.

12. Дали може голман да учествува при спуштање на судиска топка за неговата екипа надвор од казниот простор?

Да. Во таква ситуација може да учествува било кој играч на екипата.

13. Во ситуација кога треба да се продолжи играта со спуштање на судиска топка, играчите на двете екипи сакаат да учествуваат. Одлука на судијата?

Во Правилата на фудбалската игра, во Правило 8 е пропишано дека сите играчи (од двете екипи) мораат да бидат оддалечени најмалку 4 метри од местото каде судијата спушта судиска топка, освен играчот на кој му се спушта топката, се додека топката не биде во игра.

14. Кога судиска топка е спуштена поради продолжување на играта, таа отскокнува надвор од теренот за игра, без притоа да ја допре било кој играч? Одлука на судијата?

Играта се продолжува со повторно спуштање на судиска топка од истото место каде што била спуштена претходно.

15. Судијата спушта судиска топка, а откако таа е правилно спуштена, играчот ја носи и шутира кон противничкиот гол. Одлука на судијата?

Голот не се признава, а играта продолжува со удар од гол за екипата на одбраната.

16. Судијата спушта судиска топка, а откако таа е правилно спуштена, играчот ја носи и шутира во сопствениот гол. Одлука на судијата?

Голот не се признава, играта продолжува со удар од агол за противничката екипа.

17. Кога е правилно изведен почетниот удар?

Почетниот удар е правилно изведен кога топката е удрена и јасно придвижена во било која насока.

Од судијата се очекува да го врати на своја половина играчот на која било екипа, ако тој стои на противничката половина од теренот, освен изведувачот на ударот кој може да застане на противничката половина од теренот. Судиите треба да дејствуваат проактивно пред изведувањето на почетниот удар и накратко да ги предупредат играчите доколку не се во својата половина од теренот, за да избегнат неправилно изведен почетен удар.

18. Играта е продолжена со спуштање на судиска топка за екипата А. Откако топката ја допрела земјата, противнички играч кој бил на пропишаното растојание, на повеќе од 4 метри, притрчува и прв игра со топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи. Правилото 8 пропишува дека сите играчи мора да бидат оддалечени најмалку 4 метри кога се спушта судиска топката (освен играчот на кој му е спуштена топката), додека топката не биде во игра или додека не ја допре земјата.

19. Играч кој изведува почетен удар ја удрил топката пред судијата да даде знак со свирката. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја запре играта. Почетниот удар ќе се повтори за истата екипа.

20. Откако одбранбениот играч, кој веќе е опоменат, направил прекршок, судијата ја прекинува играта и досудил директен слободен удар. Противнички играч му приоѓа на судијата и гестукулира барајќи од судијата да го исклучи сторителот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го опомене играчот за очигледно несогласување со одлуката и обид за нарушување на авторитетот. Со оглед на тоа што неспортското однесување е направено при прекин на играта, играта ќе продолжи поради тоа за што е прекината, т.е. со директен слободен удар.

21. Додека играта е во тек, резервен играч удира друг резервен играч од својата екипа надвор од теренот за игра во сопствениот технички простор. Одлука на судијата?

Судијата не треба веднаш да ја прекине играта, туку во првиот нареден прекин ќе го исклучи прекршителот. Ако судијата поради тоа сепак ја прекинал играта, го исклучува прекршителот, а играта продолжува со спуштање на судиска топка за еден од играчите на екипата која последна играла со топката, од местото каде топката последно била играна. Ако во моментот на прекин на играта, топката била во казнен простор или последниот допир со топката бил во казнен простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка на голманот на екипата која се брани.

22. Може ли судијата да дозволи изведување на почетен удар после постигнат гол додека играчите од екипата која постигнала гол слават надвор од теренот за игра?

Не. Во Правилото 8 пропишано е дека „при секое изведување на почетен удар сите играчи освен изведувачот на почетниот удар мораат да бидат во сопствената половина од теренот за игра”.

23. Топката била во посед на напаѓачот на екипата А во противничкиот казнен простор кога судијата ја прекинал играта, а во ситуација кога причината за прекин на играта не бил прекршок. Како судијата ќе ја продолжи играта по прекилот?

Судијата после прекилот на играта, играта ја продолжува со спуштање на судиска топка за голманот на екипата од одбраната.

ПРАВИЛО 9

ТОПКА ВО ИГРА И НАДВОР ОД ИГРА

ПРАВИЛО 9 - ТОПКА ВО ИГРА И НАДВОР ОД ИГРА

1. Кога сметаме дека голот е постигнат правилно?

Голот е постигнат кога целата топка ќе помине преку гол-линијата помеѓу двете стативи и под пречката, по земја или воздух и ако претходно екипата која го постигнала голот не ги прекршила ПФИ.

2. Во текот на играта голманот, бранејќи го ударот кон голот, ја фаќа топката, прави три чекори, ја става на линијата на голманскиот простор и ја шутира „како удар од гол“. Пред топката да го напушти казнениот простор, противничкиот играч натрчува на топката кој се наоѓал во казнениот простор и постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

3. Што е спуштање на судиска топка?

Судиска топка е начин на продолжување на играта, кога судијата додека топката била во игра морал привремено да ја прекине истата, а со ПФИ не е предвидена една од ситуациите за продолжување на играта.

4. На кое растојание мора да се наоѓаат сите останати играчи (од двете екипи) при спуштањето на судиска топка?

Сите останати играчи мора да бидат оддалечени најмалку 4 метри од топката, сè додека топката не биде во игра.

5. Топката случајно го удира судијата внатре во казнениот простор и влегува во голот на играчот од одбраната кој сакал да ја исфрли од својот казнен простор. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот. Играта ќе продолжи со спуштање на судиска топка за голманот од одбраната, внатре во неговиот казнен простор.

6. Судијата ја продолжува играта со спуштање на судиска топка. Судијата ја спушта топката која паѓа на земјата и со неа игра играч од екипата што напаѓа, кој бил присутен при спуштањето на судиската топка и од кого сите играчи биле оддалечени повеќе од 4 метри и постигнува гол во голот на противникот. Одлука на судијата?

Судијата голот нема да го признае (бидејќи со топката не играле најмалку двајца играчи по спуштањето на судиска топка), а играта ќе продолжи со удар од гол.

7. Судијата ја продолжува играта со спуштање на судиска топка. Судијата ја спушта топката која удира на земјата и со неа игра играч од одбраната, кој бил присутен при спуштањето на судиската топка, а од кој сите други играчи биле оддалечени повеќе од 4 метри, при што истиот си постигнува автогол. Одлука на судијата?

Голот нема да се признае, а играта ќе продолжи со удар од агол.

8. Што е почетен удар?

Почетниот удар е начин на почеток на натпреварот, продолжување на играта после постигнување на гол, почеток на второто полувреме и почеток на двете продолженија на играта доколку дојде до тоа.

9. Кои услови е потребно да се исполнат при изведување на почетен удар?

При секој почетен удар:

- Сите играчи освен изведувачот на почетниот удар, мора да бидат на сопствената половина од теренот за игра;
- Играчите од противничката екипа мора да бидат оддалечени најмалку 9.15m од топката, да бидат во теренот за игра сè додека топката не биде во игра;
- Топката мора да мирува и да се наоѓа на местото обележано на средината на теренот;
- Судијата мора да даде знак за почеток на изведување на почетниот удар;
- Топката е во игра кога ќе се удри и јасно ќе се придвижи во било кој правец.

10. Дали може да се постигне гол директно од почетен удар во противничкиот гол?

Да, може да се постигне гол директно од изведување на почетен удар во противничкиот гол.

11. Дали топката е надвор од игра, ако било кој дел од топката ја помине попречната или надолжната линија?

Не. Топката со целиот свој пречник треба да помине преку било која од линиите за да биде надвор од игра.

12. Судијата правилно спуштил судиска топка на линијата од голманскиот простор. Топката, откако удрила во земјата се одбила и носена од силниот ветер влегла во голот без никој да ја допре. Одлука на судијата?

Ќе се повтори спуштањето на судиската топка за голманот.

13. Играчот бара дозвола од судијата да го напушти теренот за игра. Додека излегува, топката доаѓа кај него, а тој со нога ја удира во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја запре играта и играчот ќе го опомене поради неспортски однос. Играта ќе продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што е направен прекршокот.

14. Топката, откако е уфрлена во казнениот простор, случајно го удира судијата и се одбива во голот на противничката екипа. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот. Играта ќе продолжи со спуштање на судиска топка за голманот внатре во неговиот казнен простор.

15. Топката која била удрена од играч, го погодува судијата и го напушта теренот за игра преку попречната/надолжната линија на теренот за игра. Како ќе биде продолжена играта?

Играта продолжува со удар од гол или уфрлување за противничката екипа. Играта продолжува со спуштање на судиска топка, ако топката допре било кој судија во теренот за игра, топката остане во теренот за игра и екипата започнува ветувачки напад, топката директно влезе во гол или се смени екипата која е во посед на топката.

16. Главниот судија не го забележал знакот на помошникот судија кој сигнализирал офсајд пред топката да влезе во голот и истиот го признал. Откако играта продолжила со изведување на почетен удар, главниот судија го забележал сигналот на помошниот судија. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи, бидејќи не може да ја промени својата одлука откако играта била продолжена со почетен удар. Судијата ќе го пријави настанот до надлежниот орган.

17. Откако одбранбениот играч извел удар од гол, топката го допира судијата надвор од казнениот простор и се одбива во посед /ветувачка акција на напаѓачот на противничката екипа. Судијата ја запира играта и досудува спуштање на судиска топка за играчите од одбраната. Каде судијата мора да ја спушти судиската топка?

Судијата ќе спушти судиска топка на местото каде што топката го допрела судијата.

18. Играч од уфрлување ја внесува топката во игра, која потоа го допира судијата и го напушта теренот за игра преку надолжната линија, а да не допрела друг играч. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди уфрлување на топката за противничката екипа. Правилото 9 пропишува дека се спушта судиска топка само кога топката ќе го допре судијата и ќе остане во теренот за игра.

ПРАВИЛО 10

***ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОБЕДНИК
НА НАТПРЕВАРОТ***

ПРАВИЛО 10 – ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОБЕДНИК НА НАТПРЕВАРОТ

1. Дали изведувањето казнени удари за добивање победник на натпреварот е составен дел од натпреварот?

Не.

2. Капитените на двете екипи се согласуваат дека не сакаат да изведуваат казнени удари за добивање победник на натпреварот или натпреварите одиграни дома и на гости и покрај тоа што така е предвидено во Пропозициите за натпреварувањето.

Одлука на судијата?

Доколку не сакаат да изведуваат казнени удари, судијата ќе го пријави случајот до надлежниот орган за овој вид на натпревари.

3. Ако натпреварот заврши нерешено, а мора да се добие победник, кои се начините за добивање на победник?

Две еднакви продолженија со траење не повеќе од 15 минути и казнени удари. Може да се користи и комбинација од наведените постапки.

(УЕФА во сите свои натпреварувања каде што победник се бара во дво-меч го укинува правилото ГОЛ ВО ГОСТИ)

Во ПМФЛ, ВМФЛ, Трета МФЛ, Купот на Р. Македонија и Бараж натпреварите, според пропозициите на Натпреварувачка комисија на ФФМ, се игра само по еден меч, повеќе нема дво-меч и ова правило “гол во гости“ засега кај нас и технички е нефункционално.

4. Кој е одговорен за избор на играчи кои ќе изведуваат казнени удари за добивање на победник на натпреварот?

Секоја екипа е одговорна да ги избере играчите кои ќе ги изведуваат казнените удари, од оние играчи кои се на теренот на крајот од натпреварот или се привремено надвор од него (повреда, поправка на опрема и сл.). Исто така, секоја екипа го одредува редоследот по кој играчите ќе изведуваат.

5. Кога се изведуваат казнени удари за добивање на победник на натпреварот или натпреварите одиграни дома и на гости, топката пука откако ќе удри во една од стативите или гредата и не ја минува гол линија.

Дали тој удар треба да се повтори?

Не.

6. Дали повредениот играч смее да не учествува во изведувањето казнени удари за добивање победник на натпревар?

Да, со тоа што не смее да биде заменет со друг играч доколку не може да изведува казнени удари. Во тој случај противничката екипа мора да го намали бројот на играчи на еднаков број како и противникот. Судијата мора да биде запознаен со имињата и бројот на играчи изземени од изведување на казнените удари.

7. На крајот од натпреварот, некои играчи го напуштаат теренот за игра и не се враќаат во пенал-рулетот за добивање победник на натпреварот. Одлука на судијата?

Сите играчи кои не се повредени мора да учествуваат во изведувањето на казнените удари. Доколку не се вратат на теренот нема да се изведуваат казнените удари и судијата ќе го пријави инцидентот до надлежните органи.

8. Дали на играч може да му се додели жолт картон или црвен картон за време на изведувањето на казнени удари за добивање на победник на натпреварот?

Да.

9. Треба да започне изведувањето на казнени удари за добивање на победник на натпреварот. Може ли една од екипите, која не го искористила правото на сите замени, да замени еден или повеќе од своите играчи со резервни играч(и) пред почеток на ударите?

Не. Ударите може да бидат изведени само од оние играчи кои се на теренот и останале во игра на крајот од натпреварот или се привремено надвор од него (повреда, поправка на опрема и сл.).

10. Светлата на стадионот се гаснат после продолженијата, но пред или за време на изведување на казнените удари за добивање на победник на натпреварот. Одлука на судијата?

Судијата дозволува разумно време да се поправи осветлувањето, но доколку околностите не се подобрат судијата ќе го прекине изведувањето на казнените удари. За инцидентот судијата ќе ги извести надлежните органи а резултатот се утврдува според Пропозициите за натпревари.

11. За време на изведувањето на казнени удари, голманот на едната екипа е исклучен. Дали може да биде заменет со резервен играч и каква е процедурата во однос на бројот на играчи на противничката екипа?

Тој не може да биде заменет. Ако за време на изведувањето на казнени удари, една екипа поради некоја причина остане со повеќе играчи од противничката екипа, таа екипа мора да го намали бројот на играчи и да биде еднаков како и на противникот. Судијата мора да биде запознаен со имињата и бројот на играчи изземени од изведување на казнените удари.

12. За време на изведувањето на казнени удари, голманот е повреден и не може да продолжи да брани. Дали може да биде заменет со некој од наведените резервни играчи?

Да, под услов бројот на дозволени замени сè уште да не е искористен. Повредениот голман не може дополнително да учествува во изведувањето на ударите.

13. Додека се изведуваат казнени удари за добивање на победник на натпреварот, една екипа останува со помалку од седум играчи. Дали судијата треба да го прекине изведувањето на казнени удари?

Судијата нема да го прекине изведувањето казнени удари ако бројот на играчи во една екипа се намали на помалку од седум, но мора да се погрижи екипата со повеќе играчи да го намали бројот на играчи на еднаков број како и на противникот. Судијата мора да биде запознаен со имињата и бројот на играчи изземени од изведување на казнените удари.

14. За време на изведувањето на казнени удари, еден или повеќе играчи се повредени или исклучени. Дали судијата треба да обезбеди еднаков број играчи од двете екипи да останат во централниот круг за да изведуваат казнени удари?

Да. Ако за време на изведувањето на казнени удари една екипа, поради некоја причина, остане со повеќе играчи од противничката екипа, таа екипа мора да го намали бројот на играчи на еднаков број како и на противникот. Судијата мора да биде запознаен со имињата и бројот на играчи изземени од изведување на казнените удари.

15. Се изведуваат казнени удари. Екипата А има 10, а екипата Б има 11 играчи. Кои играчи можат да изведуваат казнени удари?

Судијата ќе побара од капитенот на екипата Б да го намали бројот на играчи во неговата екипа на 10, а потоа мора да биде запознаен за името и бројот на играчот изземен од изведувањето на казнени удари.

16. Се изведуваат казнени удари. Екипата А има само 7 играчи, а потоа екипата Б го изедначила бројот на изведувачи на 7. При изведувањето судијата исклучил еден од играчите на екипата Б. Одлука на судијата? Казнени удари ќе изведуваат преостанатите 6 играчи од екипата Б. Противничката екипа А мора да го намали бројот на играчи на еднаков број како и на противникот. Судијата мора да биде запознаен со името и бројот на играчи изземени од изведување на казнените удари.

17. Каде мора да стои голманот за време кога неговите соиграчи изведуваат казнени удари за добивање на победник на натпреварот?

На пресекот на попречната линија и линијата на казнениот простор, на теренот за игра.

18. Како се одредува победник на натпреварот, ако по продолженијата на натпреварот не се реши прашањето за победникот на натпреварот?

Со изведување казнени удари за добивање на победник на натпреварот.

19. По продолженијата, непосредно пред изведувањето на казнени удари, голманот е повреден. Може ли да се замени голманот?

Повредениот голман може да биде заменет во секое време.

20. Кој и под кои услови може да го замени повредениот голман за време на изведувањето на казнени удари за добивање на победник на натпреварот?

Тој може да биде заменет со играч на кој му е дозволено да изведе казнен удар и тоа:

- Резервен играч (ако екипа не го искористила дозволеният број на измени);
- Играч кој е изземен од изведување на казнени удари за да го задржи бројот на изведувачи еднаков во двете екипи;
- Соиграч на теренот за игра кој има право да изведува казнен удар.

Голман кој е заменет со соиграч на теренот за игра кој има право да изведува казнени удари, ќе може да изведе казнен удар само во следната серија на настапи, доколку голманот веќе упатил удар.

Доколку голманот биде заменет со резервен играч или играч кој е изземен од изведувањето на казнени удари, тогаш голманот повеќе не може да учествува во изведувањето на казнени удари, додека неговата замена може да изведува казнен удар.

21. За време на изведувањето на казнени удари, играч кој не е голман на една екипа е повреден или е исклучен и не може да продолжи да изведува казнени удари. Одлука на судијата?

Судијата ќе бара од противничката екипа да го намали бројот на играчи на еднаков број како и на противникот. Судијата мора да биде запознаен со името и бројот на играчи изземени од изведувањето на казнените удари за добивање на победник.

22. Голман го запира ударот од белата точка со одбивање на топката во воздух и започнува со славење, не гледајќи дека топката која не ги напуштила границите на теренот за игра повторно паѓа на теренот и се одбива во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот. Ударот се смета за завршен кога топката ќе престане да се движи (вклучително и кога ќе ја фати голманот), ќе ја напушти играта или кога судијата ќе ја прекине играта за било каков прекршок. Изведувачот не смее да игра со топката по втор пат.

23. Кој и на кој начин одредува на кој гол ќе се изведуваат казнените удари?

Судијата фрла паричка за да одреди на кој гол ќе се изведуваат казнените удари. Оваа одлука може да се смени само од безбедносни причини или ако голот или површината за играње станат неупотребливи.

24. Кој и на кој начин одредува која екипа прва ќе ги изведува казнените удари?

Судијата фрла паричка, а екипата што ќе победи во фрлањето паричка одлучува дали ќе го изведува првиот или вториот удар.

25. Пред сите играчи на неговата екипа со право на удар да изведат казнен удар, капитенот бара тој повторно да изведе казнен удар. Одлука на судијата?

Судијата нема да му дозволи да го стори тоа пред сите играчи од неговата екипа да изведат удар од 11 метри.

26. Играч на една од екипите при изведување на казнени удари го напушта теренот за игра со дозвола на судијата. Играчот не се вратил до моментот кога требало да го изведе казнениот удар. Одлука на судијата?

Казнените удари не смеат да доцнат поради напуштање на теренот од страна на играчот. Неговиот казнен удар ќе биде внесен како „промашување“ доколку играчот не се врати навреме да го изведе.

27. Изведувачот на казнениот удар користи трик за време на ударот откако ќе заврши со залетот и постигнува гол. Одлука на судијата?

Доколку изведувачот направи некаков прекршок додека изведува казнен удар, ударот се смета како „промашување“. Судијата ќе го опомене играчот за неспортско однесување.

28. Изведувачот на казнен удар користи трик за да постигне гол откако завршил со залетот. Во исто време, голманот го прекршува ПФИ со прерано поместување од попречната линија на голот напред. Одлука на судијата?

Доколку и голманот и играчот кој го изведува казнениот удар направат прекршок во исто време, без разлика на резултатот од ударот истиот се запишува како „промашување“. Судијата ќе го опомене играчот за неспортско однесување.

29. За време на изведувањето на казнени удари, голман кој веќе упатил удар, не може да продолжи да игра поради повреда и е заменет со назначена замена. Може ли замената да го изведе следниот казнен удар? Замената не може да изведува казнен удар сè до следната серија на изведувања.

30. Каква е процедурата за дисциплинските мерки изречени за време на регуларниот дел од натпреварот и продолженијата, доколку во пропозициите на натпреварот е наведено дека по нерешен резултат победник мора да се добие со изведување на казнени удари?

Доколку се изведуваат казнени удари за добивање на победник на натпреварот, жолтите картони не се пренесуваат во пенал серијата. Играч кој е исклучен за време на регуларниот дел од натпреварот не смее да учествува во изведувањето на казнени удари.

31. Кој може да го замени исклучениот голман за време на изведувањето на казнени удари?

Голман кој е исклучен за време на изведувањето на казнени удари може да биде заменет со било кој играч со право на изведување на казнени удари.

32. За време на натпреварот играч добил жолт картон поради преостар старт. Истиот играч добива жолт картон при изведувањето на казнениот удар за добивање на победник поради неспортско однесување (финтирање). Одлука на судијата?

Жолтиот картон на играчот за неспортско однесување се запишува и ќе се смета како втора опомена во записникот од натпреварот. Играчот нема да биде исклучен затоа што жолтиот картон од натпреварот не се пренесува во пенал рулетот.

33. Дали на официјално лице може да му се додели жолт или црвен картон за време на изведувањето на казнени удари за добивање на победник на натпреварот?

Да.

ПРАВИЛО 11

ОФСАЈД

ПРАВИЛО 11 –ОФСАЈД

1. Која е дефиницијата за офсајд?

Играчот е во офсајд, доколку во моментот на првиот контакт кога неговиот соиграч ја „игра“ или „допира“ топката:

- Со кој било дел од неговата глава, тело или нога е на противничката половина;
- Со кој било дел од неговата глава, тело или нога е поблиску до попречната линија на противникот од топката и претпоследниот играч на противничката екипа

и според мислењето на судијата, тој е вклучен во активна игра, со што:

- Влијае на играта;
- Влијае на противничкиот играч;
- Се стекнува со предност од својата позиција.

2. Што е офсајд позиција?

Тоа е позиција каде што условот играчот да е вклучен во активна игра не е исполнет и не е казниво. Судијата и помошниот судија ја проценуваат офсајд позицијата на играчот во моментот на првиот контакт помеѓу соиграчот и топката, кога соиграчот „игра“ или „ја допира“ топката.

3. Дали е само по себе прекршок да се биде во офсајд?

Не.

4. Кога и покрај сите исполнети услови, не важи правилото за офсајд?

При удар од гол, удар од агол, уфрлување или кога топката ќе биде вратена или играна од противнички играч кој имал целосна контрола на топката.

5. Голманот од удар од гол испраќа долга топка до соиграчот, кој се наоѓал на противничката половина од теренот и го имал само противничкиот голман пред себе. Соиграчот ја прима топката и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава. Ако играчот ја прими топката директно од ударот од гол, нема офсајд.

6. Како се казнува офсајд?

Судијата ја прекинува играта и досудува индиректен слободен удар во корист на противничката екипа, од местото каде што е направен прекршокот, дури и кога тоа место е на сопствената половина на екипата на играчот.

7. Играт од нападот, за да избегне офсајд, оди преку попречната линија надвор од теренот за игра. Се врти кон теренот за игра и зборува гласно, ги советува соиграчите да шутираат кон противничкиот гол, притоа попречувајќи му на противничкиот голман. Соиграчот го слуша и ја шутира топката кон голот и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот не се признава, опомена за играчот кој зборувал гласно и продолжување на играта со индиректен слободен удар за противничката екипа од голманскиот простор, поради прекршок од Правилото 12.

8. Одбранбен играч излегува преку попречната линија надвор од теренот, со намера да го „остави“ напаѓачот во офсајд. Потоа соиграч му ја додава топката на напаѓачот и тој постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава и опомена за играчот на одбраната.

9. Играт од нападот и одбранбениот играч ја напуштаат надолжната линија од половината за игра на одбранбената екипа во исто време. Игратот од нападот за да избегне офсајд, а одбранбениот играч за да го остави напаѓачот во офсајд. Соиграчот на напаѓачот ја прима топката поблиску до средишната линија од наведените играчи и постигнува гол. Кога топката е упатена кон него, тој пред себе го има само противничкиот голман. Одлука на судијата?

Голот се признава и опомена за одбранбениот играч кој го напуштил теренот за игра.

10. Играт од нападот е во казнениот простор на играчот на противничката екипа и пред себе го има само противничкиот голман. Негов соиграч врши уфрлување, со правилно додавање на топката кон него и тој постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

11. Се изведува директен слободен удар. Ударот е изведен и топката е во игра, а потоа удира во судијата во казнениот простор и се одбива до соиграчот на изведувачот, кој е сам во противничкиот казнен простор и пред себе го има само противничкиот голман. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, а играта ќе ја продолжи со спуштање на судиска топка за голманот на одбранбената екипа во казнениот простор.

12. Одбранбен играч во трк за топка се лизга на влажниот терен за игра и излегува надвор, веднаш зад попречната линија на теренот за игра, покрај сопствениот гол. Потоа напаѓачот ја упатува топката до соиграчот, кој е сам пред голманот на противничката екипа и тој постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

13. Двајца напаѓачи, откако ги надиграа сите одбранбени играчи и голманот, се во иста линија и ја движат топката кон празниот гол, додавајќи ја топката напред еден до друг. По овие додавања, еден од нив ја упатува топката во празната мрежа и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

14. Играч на екипата од нападот е во офсајд позиција на противничката половина од теренот за игра и притоа удира со рака одбранбен играч. Во тој момент акцијата е сè уште на спротивната половина од теренот за игра, а судијата го увидува-забележува удирањето. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, играчот на напаѓачката екипа се исклучува, а играта продолжува со директен слободен удар за екипата која се брани од местото каде е направен прекршокот.

15. Судијата спушта судиска топка, која удира во земја и носена од силен ветер доаѓа до играч од нападот, кој шутира и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот не се признава, а играта продолжува со удар од гол.

16. Во текот на играта, напаѓачот го напушта теренот за игра преку попречната линија за да избегне офсајд. Додека е надвор од теренот за игра, тој го удира лицето кое собира топки. Одлука на судијата?

Играта се прекинува (ако нема услови за предност), напаѓачот се исклучува, а играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата на играчот кој последен ја играл топката, од местото каде последно ја допрел топката. Доколку во моментот на прекин на играта топката била во казнениот простор или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на екипата која се брани.

17. Во моментот на додавање на топката до соиграч, напаѓачот се наоѓа на противничката половина од теренот и пред себе го има само голманот. Топката упатена кон него од соиграч застанува во калта на неговата половина од теренот за игра. Напаѓачот се враќа по топката на сопствената половина од теренот, ја прифаќа и се упатува кон противничкиот гол. Одлука на судијата?

Играта се прекинува и се досудува индиректен слободен удар поради офсајд. Играта продолжува од местото каде напаѓачот играл со топката, во овој случај на сопствена половина од теренот за игра.

18. Напаѓачот во полн трк паѓа и влегува во противничкиот гол и таму лежи мирно. Потоа негов соиграч шутира кон голот и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

19. Напаѓачот силно ја шутира топката кон противничкиот гол. Во тој момент, на околу 7 метри од голот, негов соиграч стои мирно, без движење и попречување, но е во офсајд позиција. Голманот го брани ударот и ја одбива топката до играчот кој е во офсајд позиција и истиот постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот не се признава. Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за екипата на голманот поради офсајд, од местото каде што противничкиот играч се стекнал со предност од својата позиција, играјќи со топката.

20. Се изведува директен слободен удар. Во живиот сид, во иста линија со одбранбените играчи се тројца напаѓачи, на пропишано растојание од 1 метар од живиот сид. Ударот е изведен и топката поминува над главата на еден од напаѓачите, кој скока за да влијае на играта, а потоа топката влегува во голот и се постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

21. Во моментот кога играч игра со топката, неговиот соиграч не е во офсајд позиција, во трк продолжува, излегува сам пред голот, шутира и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

22. На што точно се однесува поимот „поблиску до попречната линија“ при дефинирањето на офсајд?

Тоа значи дека кој било дел од главата, телото или ногата на играчот е поблиску до противничката попречна линија отколку топката и претпоследниот играч на противничката екипа. Дланките и рацете на сите играчи, вклучително и голманите, не се земаат предвид при пресудување офсајд.

23. Што се подразбира под дефиницијата „вклучување во активна игра“ од офсајд позиција?

1) Влијание врз играта:

– играње или допирање на топката што ја додал или допрел соиграч.

2) Влијание врз противнички играч:

– Спречување на противнички играч да игра или да може да игра со топката, така што тоа очигледно ја попречува линијата на видното поле на противникот;

– Во борба за топката;

– Јасен обид да се игра со топката во негова близина, кога обидот влијае на играч на противничката екипа;

– Очигледно движење, кое јасно влијае на способноста на играчите на противничката екипа да играат со топка.

3) Добивање предност од офсајд позиција:

– Стекнување на предност со играње на топката или попречување на играч на противничката екипа кога топката:

– Удира и доаѓа кон играч од статива-пречка, член на судискиот тим или противнички играч;

– Кога топката е одбиена, одбранета или додадена и доаѓа до играчот, откако противнички одбранбен играч или голман го бранел голот.

Судијата и помошниот судија ја оценуваат офсајд позицијата во моментот на првиот контакт помеѓу соиграчот и топката, кога соиграчот „игра“ или „ја допира“ топката.

24. Играч изведува удар од агол кон соиграч. Соиграчот ја допира топката, а играчот кој го извел ударот од аголот истрчува од офсајд позиција и повторно ја игра топката. Дали тој играч треба да биде казнет?

Да. Играта се прекинува поради офсајд. Причината е што играчот од офсајд позиција активно се вклучува и влијае на играта.

25. Ако напаѓачот е во линија со противничкиот голман, кој е последниот одбранбен играч, дали се казнува поради офсајд?

Да, тоа е офсајд.

26. Играч кој брзо се движи кон противничкиот гол е казнет поради офсајд. Од каде се изведува индиректниот слободен удар поради офсајд?

Индиректен слободен удар поради офсајд се изведува од местото каде, според мислењето на судијата, играчот активно се вклучил во играта.

27. Дали судијата ќе казни играч кој е во офсајд позиција, кој ќе го напушти теренот за игра, за да му покаже на судијата дека не е вклучен активно во играта?

Не. Не е прекршок да се биде во офсајд позиција и нема потреба од таа причина играчот да го напушти теренот за игра. Меѓутоа, доколку судијата смета дека играчот го напуштил теренот од тактички причини и се стекнал со неспортска предност со повторно влегување на теренот, играчот треба да биде опоменат за неспортско однесување.

28. Одбранбен играч се движи зад својата попречна линија за да остави играч на противничката екипа во офсајд позиција. Одлука на судијата?

Судијата дозволува играта да продолжи. При првиот прекин судијата ќе го опомене одбранбениот играч за намерно напуштање на теренот за игра без дозвола од судијата.

29. Играч на екипата од нападот при неговото движење втрчува во голот помеѓу стативите, а во исто време соиграч со нога ја упатува топката во голот. Какви дејствија презема судијата ако:

а) играчот помеѓу стативите останува неподвижен додека топката влегува во гол?

Не се презема ништо. Голот е регуларен.

б) играчот влијае на голманот?

Голот не се признава, играта продолжува со индиректен слободен удар за одбранбената екипа од голманскиот простор (од Правило 11) или директен слободен удар за прекршок од Правилото 12.

30. Дали соиграчот може да биде во офсајд позиција при изведување на казнен удар?

Не. Сите играчи освен изведувачот, мора да бидат зад замислената линија-точката од каде се изведува казнен удар и надвор од линиите на казнениот простор.

31. Играчот А ја додава топката до соиграчот Б, кој не е во офсајд позиција, иако другиот напаѓач Ц е во офсајд позиција. Играта продолжува, во следната фаза од играта, играчот Б ја додава топката на играчот Ц кој сега не е во офсајд позиција. Тој постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава, бидејќи играчот Ц во моментот на додавање на топката кон него не е во офсајд позиција. Нема да биде казнет поради тоа што бил во офсајд позиција во првата фаза од акцијата, бидејќи тогаш не бил вклучен во активна игра.

32. Играч е во офсајд позиција, а топката е упатена кон него од негов соиграч, но одбранбениот играч прв стигнува до топката и намерно ја допира топката со раце. Одлука на судијата?

Доколку судијата смета дека играчот од офсајд позиција е активно вклучен во играта и влијаел на одбранбениот играч, судијата ќе ја прекине играта поради офсајд и ќе ја продолжи со индиректен слободен удар за одбраната. Меѓутоа, ако судијата смета дека играчот не треба да биде казнет за офсајд позиција, тој ќе досуди директен слободен удар или казнен удар против екипата на играчот кој намерно играл со рака. Зависно од ситуацијата, играчот кој играл со рака може да биде и дисциплински санкциониран согласно ПФИ.

33. Играч кој е во офсајд позиција, но не се бори за топка со противникот, трча кон топката што ја игра неговиот соиграч. Дали помошниот судија треба да почека играчот да ја допре топката за да го казни?

Да. Помошниот судија мора да почека и да види дали играчот кој се наоѓал во офсајд позиција дефинитивно ќе се вклучи во играта, ќе влијае на играта или ќе игра со топката.

34. Што значи „влијание врз играта“?

За играч во офсајд позиција велите дека тој „влијае на играта“ ако игра или ја допре топката што ја проиграл или допрел негов соиграч.

Судијата и помошниот судија ја проценуваат позицијата на играчот во офсајд позиција во моментот на првиот контакт меѓу соиграчот и топката, кога соиграчот „проигрува-додава“ или „ја допира“ топката.

35. Што значи „влијание врз противнички играч“?

За играч во офсајд позиција велите дека тој „влијае на противничкиот играч“ ако:

- Го спречува противничкиот играч да игра или да може да игра со топката, или очигледно го попречува видното поле на противничкиот играч;
- Е вклучен во борба за топка со противнички играч;
- Прави јасен обид да игра со топката која е во негова близина, кога обидот влијае на играчот на противничката екипа;
- Прави очигледен обид, кој јасно влијае на можноста на играчите на противничката екипа да играат со топката.

Судијата и помошниот судија ја проценуваат позицијата на играчот во офсајд позиција во моментот на првиот контакт меѓу соиграчот и топката, кога соиграчот „игра“ или „ја допира“ топката.

36. Што значи „да се добие предност од офсајд позиција“?

За играч кој е во офсајд позиција велите дека „добива предност од офсајд позиција“ ако игра со топката или му пречи на противнички играч кога топката е:

- Одбиена кон играчот од стивите, пречката, член на судискиот тим или противнички играч;
- Одбиена-одбранета и доаѓа до играчот, откако противнички одбранбен играч или голман го бранел голот или просторот блиску до голот.

Играчот кој е во офсајд позиција и ја добива топката од противнички играч, а тоа не е одбрана на голот, не се смета дека се стекнал со предност од својата позиција.

Судијата и помошниот судија ја проценуваат позицијата на играчот во офсајд позиција во моментот на првиот контакт помеѓу соиграчот и топката, кога соиграчот „игра“ или „ја допира“ топката.

37. Напаѓач кој е во офсајд позиција трча кон топката и го спречува противничкиот играч да игра или да може да ја игра топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што се наоѓал играчот во офсајд и влијаел на противничкиот играч.

38. Напаѓач кој е во офсајд позиција ја прима топката откако противничкиот голман го брани ударот кон неговиот гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта поради офсајд и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде играчот играл или ја допрел топката.

39. Напаѓачот упатува удар кон голот на противничката екипа, но топката е одбиена во обидот за одбрана на голот од противнички играч, истата доаѓа до соиграч на напаѓачот кој шутирал, соиграчот е во офсајд позиција во моментот на ударот кон гол и тој игра или ја допира топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта поради офсајд и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде играчот играл или ја допрел топката.

40. Напаѓачот упатува удар кон голот на противничката екипа, голманот го брани ударот одбивајќи ја топката од голманскиот простор, а во тој момент еден од напаѓачите е во офсајд позиција, по што по одбивање на топката се движи кон неа како и негов соиграч кој во моментот на ударот не е во офсајд позиција. Соиграчот кој не е во офсајд позиција прв доаѓа до топката, игра со неа и постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот, бидејќи играчот кој е во офсајд позиција не доаѓа до топката, не влијае на играта и на противнички играч, односно не е активно вклучен во играта.

41. Играчот кој е во офсајд позиција го напушта теренот за игра за да избегне офсајд. Следниот момент, кога неговиот соиграч ја додава топката кон него, тој се враќа на теренот и игра со топката. Во моментот на додавање на топката кон него, пред него е само противничкиот голман. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа, поради офсајд (влијание врз играта), од местото каде што играчот играл со топката.

42. Напаѓачот се враќа од офсајд позиција на сопствената половина од теренот, каде што стартува на играч на противничкиот тим во борба за топка. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа, поради офсајд (влијание врз играчот на противничката екипа), од местото каде што играчот стартувал на противничкиот играч во борбата за топка.

43. Напаѓачот ја упатува топката од својата половина на теренот кон соиграчот бр. 9, кој се наоѓа на линијата од противничкиот казнен простор паралелна со попречната линија и пред себе го има само голманот. На 30 метри од голот, одбранбениот играч, кој целосно ја има контролата врз топката, намерно ја игра топката со глава во желба да му ја врати на својот голман. Додека топката се движи кон голманот, напаѓачот бр. 9 кој претходно е во офсајд позиција ја прифаќа топката и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава. Напаѓачот ја добил топката откако противнички играч играл со неа, односно била вратена-додадена кон него од противнички играч.

44. Напаѓач кој е на 10 метри од противничкиот гол, силно ја шутира топката која очигледно оди кон голот. За да спречи гол, одбранбениот играч кој стои на линијата од голманскиот простор паралелна со попречната-гол линија, ја одбива топката кон противничкиот играч, кој го има само голманот пред себе и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот не се признава. Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа поради офсајд. Напаѓачот ја примил топката откако одбранбен играч го бранел голот.

45. Напаѓачот со бр. 9, кој е на 20 метри од противничкиот гол, ја додава топката лево кон соиграчот со бр. 7. Сепак, топката удира во одбранбениот играч, кој се наоѓа на 2 метри од напаѓачот бр. 9, по што топката се упатува десно до соиграчот на напаѓачот со бр. 10, кој стои на седум метри од противничкиот гол во офсајд позиција. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа поради офсајд, бидејќи напаѓачот добил предност од офсајд позицијата.

46. Играч на одбранбената екипа, откако кратко со глава ја исфрла топката пред противничкиот напаѓач, паѓа и останува да лежи зад попречната линија. Друг напаѓач трча кон исфрлената топка и со силен удар ја упатува кон противничкиот гол. Топката на патот кон голот удира во соиграчот на напаѓачот, кој во тој момент го има само противничкиот голман пред себе и му го попречува видното поле, а топката влегува во голот. Одлука на судијата?

Голот се признава. Играчот од одбраната кој останал зад попречната линија се смета за активен играч во оваа ситуација.

47. Играч на напаѓачката екипа намерно го напушта теренот за игра, за да не учествува во активната игра. Но, пред топката да ги напушти граничните линии на теренот за игра или одбранбениот тим да ја исфрли топката надвор од казнениот простор кон средишната линија, напаѓачот забележува дека има двајца противнички играчи на попречната линија и се враќа во теренот за игра и игра со топката пред одбранбениот играч. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за екипата која се брани, од местото каде што напаѓачот се вклучил во играта и ја играл топката. Судијата ќе го опомене играчот за неспортско однесување.

48. Играч на тимот кој напаѓа се враќа од офсајд позиција или стои во офсајд позиција и се наоѓа на патеката на движење на одбранбениот играч и го попречува неговото движење кон топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар поради офсајд (попречување и влијание врз одбранбен играч да игра со топката или да се вклучи во борба со топка), од местото каде што напаѓачот направил прекршок.

49. Играч на екипата која напаѓа се враќа од офсајд позиција, влегува во патеката на движење на одбранбениот играч и го попречува неговиот напредок (го блокира неговото движење кон топката). Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што напаѓачот го направил прекршокот од Правилото 12.

50. Играч на екипата која напаѓа се враќа од офсајд позиција и се движи кон топката со намера да игра со топката и е запрен со прекршок пред да игра или да се обиде да ја игра топката или пред да се вклучи во борба за топка со противнички играч. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе досуди директен слободен удар за екипата која напаѓа од местото каде што одбранбениот играч го направил прекршокот од Правилото 12, бидејќи тој прекршок се случил пред прекршокот на активирање од офсајд позиција.

51. Играч на екипата која напаѓа е во офсајд позиција и е запрен со прекршок кога игра или се обидува да игра со топката или кога се впушта во борба за топка со противнички играч. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе досуди индиректен слободен удар поради офсајд за противничката екипа, од местото каде што напаѓачот го направил прекршокот, со оглед на тоа што прекршокот (активирање од офсајд позиција и учество во игра или влијание на игра) се случил пред прекршокот според Правилото 12.

52. Играч на екипата која напаѓа изведува слободен удар странично, на 30 метри од противничкиот гол. Во моментот кога е упатена топката и кога топката е во игра, одбранбениот играч очигледно го влече напаѓачот кој е во офсајд позиција, во казнениот простор на противникот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе го опомене одбранбениот играч за неспортски прекршок според правилото 12 (непочитување на фудбалската игра) и ќе досуди казнен удар за екипата која напаѓа.

53. Напаѓачот на екипата А, кој е во офсајд позиција и одбранбениот играч на екипата Б скокаат во обид да играат со глава со топката која поминува близу до нив. Ниту еден од нив не ја допира топката и таа стигнува до соиграч на напаѓачот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта поради офсајд (влијание на играта на противничкиот играч) и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што напаѓачот влијаел на противничкиот играч.

54. Играч на тимот А ја упатува топката назад кон соиграч, кој е пред својот казнен простор и ќе ја има топката во посед и контрола, но во тој момент, пред да ја игра топката со нога, противнички играч кој се вратил од офсајд позиција го напаѓа играчот и ја освојува топката. Одлука на судијата? Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

55. Одбранбениот играч намерно и очигледно имајќи потполна контрола на топката, намерно игра со рака за да ја запре топката упатена од противнички играч до соиграч кој е во офсајд позиција, не влијае на никого од одбраната, и е во изгледна шанса за постигнување гол. Ја допира топката со рака, но не ја сопира топката и таа стигнува до соиграчот кој е во офсајд позиција. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи бидејќи тоа е намерна игра со рака на одбранбен играч. Намерното играње со рака на одбранбен играч се смета за „намерно играње-додавање“, и поради тоа не се казнува офсајд позицијата на напаѓачот, бидејќи истиот не влијаел на реакцијата на противничкиот одбранбен играч.

56. Напаѓач од екипата А, кој е во офсајд позиција, ја прима топката од одбранбениот играч од екипата Б кој при проигрувањето со топката ја имал под целосна контрола, и потоа прави очигледно движење кон топката – во обид да го „спречи“ додавањето на топката кон противничкиот играч, кој би бил во убава можност за постигнување на гол. Може ли судијата да смета дека движењето на одбранбениот играч е како обид за одбрана на голот „намерна одбрана“, при пресудување дали ќе досуди офсајд во ваква ситуација?

Не. Во овој случај не се смета дека има одбрана на голот или обид за одбрана во рамки или близу голот.

57. Одбранбен играч ја запира топката да оди во голот, по што таа стигнува до напаѓачот кој е во офсајд позиција, во моментот кога неговиот соиграч ја упатува кон голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта поради офсајд и ќе ја продолжи со индиректен слободен удар за одбраната, бидејќи напаѓачот од офсајд позиција се стекнува со предност.

58. Кој дел од раката се зема предвид за определување на офсајд? Дланките и рацете на сите играчи, вклучително и голманите, не се земаат во предвид за пресудување офсајд-онсајд позиција. Горната граница на раката е усогласена со долната пазува. За одредување на играта со рака, рамото не е дел од раката, и тоа мора да се има во обзир при одредување на офсајд.

ПРАВИЛО 12

***ПРЕКРШОЦИ И
НЕСПОРТСКО ОДНЕСУВАЊЕ***

ПРАВИЛО 12 – ПРЕКРШОЦИ И НЕСПОРТСКО ОДНЕСУВАЊЕ

1. Одбранбениот играч на преостар начин стартува на противничкиот играч и го соборува во својот казнен простор. Топката е во игра. Одлука на судијата?
Играта треба да се прекине и да се досуди казнен удар за противничката екипа и опомена за одбранбениот играч.

2. Во сопствениот казнен простор, играч од одбраната невнимателно стартува и прави прекршок врз напаѓачот кој бил во посед на топката. Одлука на судијата?

Играта се прекинува и се досудува казнен удар за противничката екипа.

3. Одбранбен играч стартува врз напаѓачот со употреба на прекумерна сила. Одлука на судијата?

Играта се прекинува и се досудува директен слободен удар за екипата на напаѓачот, а одбранбениот играч се исклучува.

4. Одбранбен играч напаѓа противнички играч и пред да ја допре топката, прво доаѓа до физички контакт со противничкиот играч. Одлука на судијата?

Играта се прекинува и се досудува директен слободен удар за противничката екипа.

5. Голманот го брани ударот, а потоа налутен, држејќи ја топката, насилно го удира соиграчот, кој се наоѓа покрај него во казнениот простор. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, голманот се исклучува и се досудува казнен удар за противничката екипа.

6. Во обид да го спречи играчот на противничката екипа, скокајќи од едната на другата страна и со раширени раце, одбранбениот играч без допирање го спречува напаѓачот да дојде до топката. Одлука на судијата?

Играта се прекинува и се досудува индиректен слободен удар за противничката екипа.

7. За да спречи гол, одбранбениот играч намерно ја допира топката со рака, но таа сепак влегува во голот. Одлука на судијата?

Голот се признава, а одбранбениот играч се опоменува.

8. Напаѓачот, кој се движи сам кон противничкиот гол и е во очигледна шанса за гол, е сопрен со преостар старт на 20 метри од голот на противничката екипа. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се исклучува и се досудува директен слободен удар за екипата на напаѓачот од местото на прекршокот.

9. Напаѓачот е соборен со преостар старт во противничкиот казнен простор, додека пред себе има двајца или повеќе одбранбени играчи, а стартот не е во борба за топка. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, играчот кој преостро стартувал се опоменува и се досудува казнен удар за екипата на напаѓачот.

10. Дали при досудување на казнен удар секогаш е задолжително доделување на дисциплинска мерка?

Не.

11. Одбранбен играч користи трик (измама) за да го изигра Правилото 12, точка 3 на ИФАБ, со тоа што ќе ја подигне топката со нога и со глава ја додава на својот голман, кој со раце ја фаќа на 5 метри од голот. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се опоменува и се досудува индиректен слободен удар за противничката екипа на местото каде играчот неспортски се однесувал (користел трик - измама).

12. Одбранбен играч користи трик (измама) за да го изигра Правилото 12, точка 3 на ИФАБ, со намерно користење на потег за додавање на топката со глава, гради, колено, итн. на својот голман (вклучително и од слободен удар). Голманот не ја допира топката со раце, туку топката веднаш со нога ја упатува кон својот соиграч. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се опоменува и се досудува индиректен слободен удар за противничката екипа на местото каде играчот неспортски се однесувал користел трик (измама), без разлика дали голманот играл со топката со рака или не.

13. На 30 метри од голот, одбранбен играч намерно го запира нападот на напаѓачот со прекршок одзади, можноста одбранбениот играч да игра со топка била мала, а можноста за повреда на играчот од противничката екипа била голема. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се исклучува и се досудува директен слободен удар за противничката екипа на местото на прекршокот.

14. Играч за да биде повисок во скок за топка и да ја дофати со главата, се потпира со рацете на рамењата од неговиот соиграч. Судијата тоа го забележал. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, играчот кој се потпира со рацете на рамењата на својот соиграч се опоменува и се досудува индиректен слободен удар за противничката екипа на местото каде играчот неспортски се однесувал.

15. Судијата досудил индиректен слободен удар. Противничкиот играч потскокнува пред играчот кој сака да го изведе индиректниот слободен удар со намера да му попречи при изведувањето. Одлука на судијата?

Играчот кој потскокнува треба да се опомене и да се овозможи непречено изведување на досудениот индиректен слободен удар.

16. Се изведува слободен удар од казнен простор во корист на одбранбената екипа. Пред топката да ги напушти границите на казниот простор во теренот за игра, голманот на одбранбената екипа го удира напаѓачот кој заостанал пред неговиот гол, но во теренот за игра. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, голманот се исклучува и се досудува казнен удар за противничката екипа.

17. Досуден е индиректен слободен удар во корист на нападот. За време на изведувањето напаѓачот само ја допира топката без таа да се помести, а соиграчот потоа силно ја удира топката во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Удар од гол.

18. Досуден е директен слободен удар непосредно пред сопствениот казнен простор. Играчот шутира кон својот гол и кон голманот, кој само ја допира топката, но таа сепак влегува во неговиот гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

19. Играта е прекината, играч на едната екипа го напушта теренот за игра во знак на протест поради одлуката на судијата, а потоа тренерот на таа екипа сака да го замени тој играч со резервен играч. Одлука на судијата?

Судијата нема да дозволи замена. Играчот кој во знак на протест го напуштил теренот за игра треба да се внесе во записникот како исклучен, а играта ќе продолжи како што била прекината.

20. Двајца играчи од спротивни екипи прават прекршок во исто време, додека играта била во тек. Одлука на судијата?

Играта се прекинува. Директен слободен удар против екипата на играчот кој направил потешок прекршок, на местото на прекршокот. Дисциплинската мерка зависи од тежината на прекршокот.

21. Во текот на играта, голманот го брани ударот кон неговиот гол, ја фаќа топката, прави три чекори, ја остава на работ на голманскиот простор и ја шутира како „удар од гол“. Пред топката да ги напушти границите на казнениот простор на топката натрчува противнички играч, кој се наоѓал во казнениот простор, ја прифаќа топката внатре во казнениот простор и постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

22. За време на играта, двајца играчи од истата екипа меѓусебно непристојно и грубо се навредуваат. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, двајцата играчи се исклучуваат и играта ќе продолжи со индиректен слободен удар на местото на прекршокот против нивната екипа.

23. За време на играта, играч кој се наоѓа во својот казнен простор, непристојно и грубо го навредува противничкиот играч. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, играчот се исклучува и играта ќе продолжи со индиректен слободен удар на местото на прекршокот против неговата екипа. Сите вербални прекршоци кон соиграчи и противнички играчи, официјални лица и судиите се казнуваат со индиректен слободен удар.

24. Играта е во тек. Играч од екипата А и играч од екипата Б меѓусебно се удираат надвор од теренот за игра, а судијата ја прекинува играта. Одлука на судијата?

Без разлика дали играчите намерно го напуштиле теренот за игра за да се удрат или случајно се нашле надвор од теренот за игра, судијата ќе ги исклучи двајцата играчи, а потоа играта ќе ја продолжи со спуштање на судиска топка за еден од играчите на екипата која последна ја допрела топката на местото каде последно била допрена од играчот. Ако последниот контакт со топката бил во казнениот простор, судијата играта ќе ја продолжи со спуштање на судиска топка за голманот.

25. Топката е исфрлена преку надолжната линија надвор од теренот за игра. Пред да се изврши уфрлување, играчот кој треба да го изврши уфрлувањето на атлетската патека со нога го удира противничкиот играч. Одлука на судијата?

Играчот кој требало да го изврши уфрлувањето се исклучува, а играта ќе продолжи со уфрлување од друг играч од неговата екипа.

26. Додека топката е во игра, голманот внатре во својот казнен простор насилнички удира со дланката негов соиграч во лице.

Играта се прекинува, голманот се исклучува и се досудува казнен удар за противничката екипа.

27. Играта е привремено запрена. Голманот во својот казнен простор го плука судијата. Одлука на судијата?

Голманот се исклучува и играта ќе продолжи со тоа за што била прекината.

28. Додека играта е во тек голманот ја фрла својата капа во главата на противничкиот играч, кој се наоѓа во казнениот простор во очигледна шанса за гол, поради што играчот изгубил контрола над топката. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, голманот се исклучува и се досудува казнен удар за противничката екипа.

29. Судијата спушта судиска топка за играчот од одбраната на 20 метри од голот. Пред топката да ја допре земјата, негов соиграч намерно со рака го удира напаѓачот внатре во својот казнен простор. Одлука на судијата?

Исклучување на играчот од одбраната и повторно спуштање на судиска топка.

30. Двајца играчи од иста екипа намерно и насилнички се удираат еден со друг со нозе. Играта е во тек, поради тоа судијата играта привремено ја прекинува. Одлука на судијата?

Исклучување на двајцата играчи и директен слободен удар за противничката екипа на местото на прекршокот.

31. Играта е прекината. Тренерот најавил дека ќе направи замена на играч. Играчот кој треба да биде заменет, не сака да го напушти теренот за игра, туку со груби зборови и пцовки го навредува тренерот кој решил да го замени. Одлука на судијата?

Исклучување на играчот без право на замена, а играта ќе продолжи со тоа за што била прекината.

32. Кои се технички, а кои се дисциплински мерки кои ги досудува судијата?

Технички мерки се: директни и индиректни слободни удари.

Дисциплински мерки се: усна опомена, опомена (жолт картон), исклучување (црвен картон), забрана за настап.

33. Напаѓач изведува директен слободен удар на 17 метри од противничкиот гол. Одбраната поставува жив ѕид на пропишано растојание. На знак на судијата, играчот силно ја удира топката преку живиот ѕид во гредата од која се одбива во теренот за игра, го погодува судијата и доаѓа до изведувачот на директниот слободен удар кој повторно ја удира топката кон голот и постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот, ќе досуди индиректен слободен удар за одбраната, на местото каде играчот по вторпат играл со топката.

34. Наведете случај каде противничките играчи можат да стојат на помало растојание од 9,15m при изведување на слободни удари!

Ако е досуден индиректен слободен удар за екипата која напаѓа во казнениот простор на противникот, на помало растојание од 9,15m од голот, тогаш одбранбените играчи можат да стојат на попречната линија од голот.

35. Одбранбен играч го сопнува напаѓачот кој бил во посед на топката. Додека топката оди кон соиграч на сопнатиот напаѓач судијата дозволува предност, не ја прекинува играта. Сепак, друг одбранбен играч го пресекува патот на топката и стекнува посед. Сето ова се случува во неколку секунди после прекршокот. Одлука на судијата?

Играта се прекинува и се досудува првобитниот прекршок.

36. Одбранбен играч го сопнува напаѓачот кој само се сопнува, но топката му останува во негов посед и под негова контрола. Судијата дозволил предност без да ја прекине играта. Одбранбениот играч кој не успеал да го запре движењето на напаѓачот, потоа грубо го напаѓа напаѓачот одзади. Одлука на судијата и местото на продолжување на играта?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се исклучува и се досудува директен слободен удар за противничката екипа на местото каде одбранбениот играч грубо стартувал врз противничкиот напаѓач.

37. Направен е прекршок над напаѓачот. Бидејќи топката останала во посед на напаѓачот, судијата не ја прекинува играта туку дозволува предност. Напаѓачот над кого е направен прекршокот замавнува со рака и намерно го возвраќа ударот со удар со шлаканица во лицето на прекршителот. Што треба да направи судијата?

Играта се прекинува, напаѓачот се исклучува и се досудува директен слободен удар за одбраната.

38. Во гужва, на околу 11m од својот гол во казнениот простор, одбранбен играч трчајќи назад со преостар прекршок го соборува противничкиот напаѓач. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, се досудува казнен удар за противничката екипа и одбранбениот играч се опоменува.

39. Одбранбениот играч ненамерно, но и невнимателно го соборува противничкиот напаѓач. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, се досудува директен слободен удар за екипата на напаѓачот.

40. Одбранбен играч во правилен лизгачки старт ја удира ногата на напаѓачот, наместо топката. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, се досудува директен слободен удар за екипата на напаѓачот.

41. Изразито физички посилен одбранбен играч користи прекумерна сила и го соборува противничкиот играч во очигледна шанса за гол, додека играта била во тек. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, ќе се досуди директен слободен удар за противничката екипа и одбранбениот играч ќе се исклучи.

42. На високо нафрлена топка одбранбениот играч сака да скокне, но е оневозможен од противничкиот напаѓач. Потоа топката доаѓа до соиграч на напаѓачот кој постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот не се признава и се досудува директен слободен удар од местото на прекршокот за одбраната.

43. Играчот со дозвола на судијата излегува преку надолжната линија, а потоа во текот на играта, стоејќи покрај надолжната линија надвор од теренот за игра, го сопнува напаѓачот кој ја има топката во посед, внатре во теренот за игра. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, играчот за влегување во теренот без дозвола на судијата се опоменува и ќе се досуди директен слободен удар за противничката екипа на местото на сопнувањето.

44. Одбранбен играч ги шири рацете во желба да го спречи напаѓачот да дојде до топката, притоа преостро го „закачува“ по лицето. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се опоменува се досудува директен слободен удар за екипата на напаѓачот.

45. Голманот брани удар кон неговиот гол, а потоа внатре во голманскиот простор силно со топката го удира противничкиот напаѓач кој се нашол тука. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, голманот се исклучува и ќе се досуди казнен удар за противничката екипа.

46. Играчот со одобрение на судијата е надвор од теренот за игра. Додека играта е во тек, бара од судијата дозвола да влезе во игра од надолжната линија, а со влегувањето не влијае на играта на својата екипа. Одлука на судијата?

Судијата може да му дозволи влегување во теренот.

47. Судијата го отстранил играчот од теренот за игра да ја поправи опремата. Додека играта е во тек, играчот ја поправил опремата и бара да се врати во игра. Дали судијата може да му го дозволи тоа?

Може. Играчот мора да биде претходно проверен од било кој член од судискиот тим пред да му биде дозволено враќање на теренот, кое може да биде и во текот на играта, со дозвола на судијата (играчот се третира на ист начин како и враќањето после повреда).

48. Голманот брани удар кон неговиот гол, а потоа намерно лежи врз топката повеќе од дозволеното. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, голманот се опоменува и ќе се досуди индиректен слободен удар против екипата на голманот на местото на прекршокот. Изгубеното време треба да се надополни според потребата.

49. Напаѓачот, откако успешно се ослободил од последниот противнички одбранбен играч, влегува во казнениот простор и се наоѓа во очигледна шанса за гол. Одбранбениот играч го стигнува и го соборува сопнувајќи го одзади. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се исклучува и ќе се досуди казнен удар за екипата на напаѓачот.

50. Ударот кон голот на самата гол линија одбранбениот играч го спречува, фаќајќи ја топката со рака. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се исклучува и ќе се досуди казнен удар за екипата на напаѓачот.

51. Голманот го одбранува ударот и ја контролира топката со двете раце, но потоа ја спушта на земјата, ја поведува неколку чекори со нога и повторно ја фаќа со рацете. Одлука на судијата?

Играта се прекинува и се досудува индиректен слободен удар против екипата на голманот, на местото каде голманот повторно ја фатил топката со рацете.

52. Одбранбен играч со преостар старт од зад грб го соборува противничкиот напаѓач во својот казнен простор. Напаѓачот пред себе имал уште неколку противнички одбранбени играчи. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се опоменува и се досудува казнен удар за екипата на напаѓачот.

53. Одбранбениот играч, во обид да игра со топката, со двете нозе насилно скока во играч од противничката екипа. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, одбранбениот играч се исклучува и ќе се досуди директен слободен удар за екипата од напаѓачот на местото на прекршокот.

54. Кои се видови на слободни удар и која е разликата меѓу нив?

ДИРЕКТНИ (непосредни, директни) – може директно да се постигне гол само во противничкиот гол.

ИНДИРЕКТНИ (посредни, индиректни) – не може директно да се постигне гол ниту во својот, ниту во противничкиот гол.

55. Каде мора да стојат противничките играчи кога се изведува слободен удар (директен и индиректен) од својот казнен простор?

Противничките играчи мора да стојат надвор од казнениот простор, во теренот за игра, на растојание најмалку 9,15m од топката.

56. Се изведува слободен удар од својот казнен простор, играчот кој го изведува слободниот удар ја враќа топката на својот голман внатре во казнениот простор и голманот ја фаќа. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа на местото каде што голманот играл со топката со рака. Во вакви случаи кога голманот игра со рака внатре во својот казнен простор кога тоа не му е дозволено, се досудува индиректен слободен удар, без дисциплинска мерка.

57. Која е должноста на судијата за да означи дека се работи за индиректен слободен удар?

Судијата е должен да ја крене раката над главата и да ја држи во таа положба додека не се изведе ударот и додека со топката не игра друг играч или додека целата топка не излезе надвор од теренот за игра или е очигледно дека топката не може директно да влезе во гол.

58. Како ќе постапи судијата ако некои од играчите гестикулираат или потскокнуваат со намера да го оневозможат изведувањето на слободните удари?

Судијата ќе ги опомене поради неспортско однесување.

59. Судијата досудил удар од гол за екипата на одбраната откако целата топка го напуштила теренот за игра преку попречната линија од десната страна на голот. Одбранбениот играч го изведува ударот од гол од левата страна и на пет метри од голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи бидејќи ударот е правилно изведен.

60. Досуден е индиректен слободен удар за екипата на напаѓачот поради прекршок во голманскиот простор на екипата од одбраната и тоа од левата страна на голманскиот простор. Напаѓачот ја ставил топката на линијата од голманскиот простор од десната страна и сака да го изведе ударот. Одлука на судијата?

Судијата ќе побара од играчот ударот да го изведе од левата страна, на линијата од голманскиот простор, најблиску до местото на прекршокот.

61. Досуден е директен слободен удар на 18 метри од својот гол, за екипата на одбраната. Слободниот удар го изведува играч на одбраната со враќање на топката кон својот голман. Голманот не ја допира топката, туку таа влегува директно во сопствениот гол. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот и ќе досуди удар од агол.

62. Досуден е индиректен слободен удар на 18 метри од својот гол, за екипата на одбраната. Слободниот удар го изведува играч на одбраната со враќање на топката кон својот голман. Голманот не ја допира топката, туку таа влегува директно во сопствениот гол. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот и ќе досуди удар од агол.

63. Одбранбен играч изведува слободен удар на 18 метри од својот гол и ја враќа топката кон својот голман. Голманот со нога ја враќа топката назад кон одбранбениот играч, кој потоа ја упатува во сопствениот гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

64. Се изведува директен слободен удар, изведувачот само ја допира топката без да ја помести, а потоа негов соиграч притрчува, силно шутира и постигнува гол во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

65. Се изведува индиректен слободен удар, напаѓачот само ја допира топката без да ја помести, а потоа негов соиграч притрчува, силно шутира и постигнува гол во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот и ќе досуди удар од гол.

66. Се изведува директен слободен удар, изведувачот ја удира топката, но таа поминува само 30cm, и на неа натрчува соиграч, кој силно ја удира топката со нога и постигнува гол во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

67. Се изведува индиректен слободен удар, изведувачот ја удира топката, но таа поминува само 30cm, и на неа натрчува соиграч, кој силно ја удира топката со нога и постигнува гол во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

68. Набројте ги прекршоците на играчите за кои судијата ќе досуди директен слободен удар?

Директни слободни удар се досудуваат во корист на противничката екипа доколку играчот направи некој од следните прекршоци, на начин кој судијата го смета за невнимателен, преостар или вклучува употреба на прекумерна сила:

- Напаѓа противнички играч;
- Скока на противнички играч;
- Удире или се обидува со нога да удри противнички играч;
- Турка противнички играч;
- Удире или се обидува со рака или глава да удри противнички играч;
- Стартува на противнички играч или се впушта во борба за топка на недозволен начин;
- Шутира или се обидува да шутне со нога противнички играч.

Директен слободен удар се досудува кога играчот ќе направи еден од следните прекршоци:

- Намерно играње со рака (освен голманот во својот казнен простор);
- Држи противнички играч;
- Со контакт му пречи на противнички играч;
- Гризе или плука некој кој е внесен во записникот од натпреварот или било кој член на судискиот тим;
- Фрла предмет на топката, противнички играч или било кој член на судискиот тим, или ја допира топката со предмет кој го држи во раката;
- Направи прекршок против некој кој е внесен во записникот од натпреварот или член на судискиот тим кој влегува во теренот за игра додека играта е во тек.

Директен слободен удар се досудува доколку официјално лице, резервен играч, заменет играч, исклучен играч или играч кој мора да добие дозвола од судијата за повторно да влезе, влегува во теренот за игра и ја попречува играта или играчите на противничката екипа, а судијата ја прекинал играта за тоа.

Директен слободен удар се досудува доколку после постигнување на гол, а пред играта да продолжи, на теренот за игра во моментот на постигнување на голот се наоѓало дополнително лице кое е внесено во записникот од натпреварот.

69. Наброј поради кои грешки на голманот, судијата ќе досуди индиректен слободен удар?

Индиректен слободен удар се досудува за противничката екипа доколку голманот внатре во својот казнен простор направи било кој од следните прекршоци:

- Ја контролира топката со дланка / рака подолго од 6 секунди пред да ја испушти истата;
- Ја допира топката со дланка / рака откако ќе ја испушти, а пред топката да ја допрел друг играч;
- Ја допира топката со дланка / рака, освен ако голманот јасно ја удрил топката со нога или се обидел да ја удри топката со нога за да ја испрати во игра, откако:
 - Соиграчот ја додал намерно на голманот со нога;
 - Директно ја прима топката од соиграч после уфрлување.

70. Наброј поради кои прекршоци на играчите, судијата ќе досуди индиректен слободен удар?

Индиректен слободен удар ќе се досуди за противничката екипа доколку играчот:

- Игра на опасен начин;
- Го попречува напредокот на противникот без контакт;
- Изразува несогласување користејќи агресивен, навредлив или погрден речник и/или акција, или други вербални прекршоци;
- Го спречува голманот при исфрлување на топката од рака, или ја удира топката со нога или се обидува да ја удри со нога додека голманот е во процес на исфрлање на топката од рацете;
- Иницира намерен потег како би ја додал топката (вклучувајќи од слободни удари или удари од гол) на голманот со глава, колено итн., со изигрување на правилото, без разлика дали голманот ја допрел топката со рака или не; голманот ќе биде казнет со прекршок доколку е одговорен за иницирање намерно изигрување на Правилото;
- Направи било кој друг прекршок кој не е наведен во Правилата, поради кој играта ќе биде прекината за да играчот биде опоменат или исклучен од игра;
- Прекумерна употреба на знакот за судиски видео преглед (ТВ екран).

71. Набројте ги прекршоците на резервните или заменетите играчи, поради кои судијата ќе додели опомена?

Резервен или заменет играч мора да биде опоменат ако:

- Одолговлекува со продолжувањето на играта;
- Изразува несогласување со зборови или дела;
- Влегува или се враќа на теренот за игра без дозвола на судијата;
- Е виновен за неспортско однесување;
- Влегува во просторот за судиски видео преглед;
- Прекумерна употреба на знакот за судиски видео преглед (ТВ екран).

72. Набројте ги прекршоците на играчите, поради кои судијата ќе додели опомена?

Играчот мора да биде опоменат ако:

- Одолговлекува со продолжувањето на играта;
- Изразува несогласување со зборови или дела;
- Влегува или се враќа на теренот за игра, или намерно го напушта, без дозвола на судијата;
- Не го почитува пропишаното растојание при продолжување на играта со спуштање на судиска топка, удар од агол, слободен удар или уфрлување;
- Постојано ги прекршува Правилата на фудбалската игра (не постои точно дефиниран број или начин на прекршување);
- Виновен за неспортско однесување;
- Влегува во просторот за судиски видео преглед;
- Прекумерна употреба на знакот за судиски видео преглед (ТВ екран).

73. Набројте ги неспортските однесувања на играчите поради кои судијата ќе додели опомена?

Играчот мора да биде опоменат поради неспортско однесување кога:

- Се обидува да го измами судијата, на пример со симулирање на повреда или прекршок;
- Го менува местото со голманот за време на играта или без дозвола од судијата;
- Прави преостар прекршок за директен слободен удар;
- Игра со рака за да спречи ветувачка акција;
- Прави прекршок за да спречи ветувачка акција, освен кога судијата досудува казнен удар за прекршок направен во обид да се игра со топката;
- Го оневозможува противникот во очигледна шанса за гол со прекршок направен при обид да игра со топката, а судијата досудил казнен удар;
- Игра со рака во обид да постигне гол (без разлика дали обидот бил успешен или не) или во неуспешен обид да спречи постигнување на гол;
- Прави недозволен обележувања на теренот за игра;
- Игра со топката при напуштање на теренот за игра, откако добил дозвола од судијата да го напушти теренот;
- Показува недоволен респект кон играта;
- Намерно користи трик со кој ја додава топката на голманот користејќи глава, гради, колена, итн. (вклучувајќи и од слободен удар за да ги изигра Правилата на фудбалската игра, без разлика дали голманот ја допрел топката со рака;
- Со зборови го свртува вниманието на противникот за време на играта или при продолжување на играта.

74. Кога играчот мора да биде опоменат при прослава на гол?

Играчот мора да биде опоменат кога ќе направи некој од следните неспортски однесувања:

- Се качува на заштитната ограда и/или приближување кон гледачите на начин кој предизвикува безбедносни проблеми;
- Дејствува на провокативен, смешен или запалив начин;
- Покривање на главата или лицето со маска или друг сличен предмет;
- Соблекување на дресот или покривање на главата со дресот

Играчот мора да биде опоменат во горе наведените околности дури и ако голот не е признат.

75. Кога играчот мора да биде опоменат при одолговлекување со продолжување на играта?

Судијата ќе го опомене играчот за одолговлекување со продолжување на играта во ситуации кога:

- Кога глуми дека ќе изведе уфрлување, а потоа наеднаш ја остава топката за негов соиграч да ја уфрли во игра;
- Одолговлекува при напуштање на теренот за игра за време на процедурата за замена;
- Прекумерно одолговлекува со продолжувањето на играта;
- Ја удира топката или ја зема топката од местото на прекршокот, или предизвикува конфликт со намерно допирање на топката откако судијата ја прекинал играта;
- Изведува слободен удар од погрешно место за да изнуди повторување на изведувањето.

76. Кога играч, резервен играч, заменет играч мора да бидат исклучени од игра?

Играч, резервен играч или заменет играч кој ќе направи било кој од следните прекршоци мора да биде исклучен кога:

- Ја спречува противничката екипа да постигне гол или во очигледна шанса за гол со играње со рака (освен голманот во својот казнен простор);
- Спречува постигнување на гол или очигледна шанса за гол на противничкиот играч, чијашто линија на движење е во насока на голот на сторителот, со прекршок казнив со слободен удар;
- Прават сериозен прекршок;
- Гризат или плукаат некого;
- Насилнички се однесуваат;
- Користат агресивни, навредливи или погрдни зборови и/или гестикулации;
- Добиваат втора опомена на истиот натпревар;
- Влегуваат во ВАР собата.

77. Од кој момент и до кога, и кому судијата може да му покаже жолт или црвен картон при изрекување на дисциплинска мерка?

Судијата има право да покаже жолти или црвени картони, од влегувањето на теренот за игра на почетокот на натпреварот па сè додека натпреварот не заврши, вклучително и паузата меѓу двете полувремиња, продолженијата и пеналите.

Црвен или жолт картон може да се покаже само на играч, на резервен играч, на заменет играч или на официјално лице.

78. Дали при напуштање на клупата, на тренерот или на некој од техничкиот персонал, судијата може да им покаже црвен картон?

Да.

79. Може ли исклучен играч или официјално лице да останат внатре во техничкиот простор или внатре во оградениот дел на теренот?

Не.

80. Кога и како судијата ќе санкционира влечење или држење на противнички играч?

Доколку не може да примени предност, судијата поради повлекување или држење на противнички играч ќе ја прекине играта. Во зависност од интензитетот на прекршокот (непочитување на фудбалската игра) или од местото на прекршокот (спречување на ветувачка акција или очигледна шанса за гол), ќе го опомене или исклучи играчот, или нема да додели дисциплинска мерка. Играта ќе продолжи со директен слободен удар или казнен удар.

81. Играчот откако постигнал регуларен гол, прославувајќи, го соблекува дресот и трча во прегратка на соиграчите со кои ја споделува радоста и заедно заминуваат на својата половина од теренот за игра. Одлука на судијата?

Играчот кој го соблекол дресот ќе се опомене, а играта ќе продолжи со почетен удар.

82. Играчот откако постигнал регуларен гол, прославувајќи, го соблекува дресот и трча во прегратка на соиграчите со кои ја споделува радоста и заедно заминуваат на својата половина од теренот за игра. Судијата дури тогаш го забележува помошниот судија кој му сигнализирал со знаменцето дека пред постигнувањето на голот претходел офсајд, а судијата тоа го прифатил. Одлука на судијата?

Играчот кој го соблекол дресот ќе се опомене, а играта ќе продолжи со индиректен слободен удар од местото каде што бил офсајдот.

83. Играчот откако постигнал регуларен гол, прославувајќи, го соблекува дресот и провокативно го предизвикува противничкиот голман, ги исмејува противничките навивачи и дури потоа оди во преградка на соиграчите. Одлука на судијата?

Судијата ќе го опомене играчот кој го постигнал голот поради соблекување на дресот, а потоа ќе му покаже уште една (втора) опомена (жолт картон) поради неспортско однесување кон противникот, ќе го исклучи од игра (со покажување на црвен картон), изгубеното време ќе го надополни, а играта ќе ја продолжи со почетен удар.

84. После регуларно постигнат гол некои играчи прославувајќи го постигнатиот гол, намерно и прекумерно одолжуваат со продолжувањето на играта. Одлука на судијата?

Играчите ќе се опоменат, изгубеното време ќе го надополни, а играта ќе ја продолжи со почетен удар.

85. Играчот прославувајќи го голот, ги соблекува спортските гаќички покажувајќи ги неговите гениталии. Одлука на судијата?

Играчот ќе се исклучи поради дрско однесување, а играта ќе продолжи со почетен удар.

86. Дали националните фудбалски федерации во пониските нивоа на натпреварување можат да пропишат како дисциплинска мерка привремени исклучувања на играчи?

Употребата на привремени исклучувања (син бин) е одобрена за сите или некои опомени/жолти картони во младинските категории, натпревари за ветерани, лица со посебни потреби и фудбал за најшироки маси (грасрут/рекреација).

Привременото исклучување го пропишува надлежен орган за натпревари на националната федерација, конфедерација или ФИФА.

87. Играчот одолговлекува со продолжувањето на играта со изведување на досудениот слободен удар од погрешно место, за да го принуди судијата да го повтори изведувањето. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, изведувачот ќе се опомене, изгубеното време ќе се надополни, а играта ќе продолжи со повторно изведување на слободниот удар од местото на прекршокот за истата екипа која првично го извела слободниот удар.

88. Одбранбен играч изведува индиректен слободен удар и топката ја упатува во својот гол. Одлука?

Удар од агол за противничката екипа.

89. Одбранбен играч изведува директен слободен удар и топката ја упатува во својот гол. Одлука на судијата?

Удар од агол за противничката екипа.

90. Напаѓачот изведува индиректен слободен удар и топката ја упатува директно во противничкиот гол. Одлука?

Удар од гол за екипата на одбраната.

91. Играта е прекината. Најавена е замена, а играчот кој треба да биде заменет очигледно го одолговлекува излегувањето од теренот за игра. Одлука на судијата?

Играчот кој очигледно одолговлекува со излегувањето од теренот за игра треба да се опомене, изгубеното време да се надополни, а играта ќе продолжи со тоа за што била прекината. Судијата во вакви ситуации треба да дејствува проактивно и да користи „здрав разум“.

92. Се врши уфрлување, играчот приоѓа до местото за уфрлување, ја зема топката, но потоа за да го одолговлечи продолжувањето на играта, ја пропушта топката на свој соиграч за да изведе уфрлување. Одлука на судијата?

Играчот кој го одолговлекува продолжувањето на играта треба да се опомене, изгубеното време да се надополни и играта да продолжи со уфрлување за истата екипа.

93. Досуден е слободен удар. Играчот ја зема топката и наместо да изведе слободен удар тој ја удира или фрла настрана од местото на прекршокот, само за да го одолговлекува продолжувањето на играта. Одлука на судијата?

Играчот кој го одолговлекува продолжувањето на играта ќе се опомене, изгубеното време ќе се надополни и играта ќе продолжи со изведување на слободниот удар од местото на прекршокот.

94. Голманот го брани ударот, а потоа со топката намерно и насилно го удира противничкиот играч кој бил надвор од казнениот простор во теренот за игра. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, голманот се исклучува и играта ќе продолжи со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде бил удрен играчот.

95. Како се казнува прекршок со кој се загрозува безбедноста на противничкиот играч, а голема е можноста за повреда?

Прекршокот со кој играчот ја загрозува безбедноста на противничкиот играч, а можноста за повреда е голема, без разлика дали прекршокот е направен одназад, странично или однапред, мора да се окарактеризира како прекршок со груба игра и играчот да биде казнет со исклучување.

96. Напаѓачот кој се наоѓа внатре во противничкиот казнен простор, во офсајд позиција, без да биде вклучен во активна игра, насилно и неспортски е нападат од противникот додека играта е во тек. Одлука на судијата? Противникот ќе се исклучи поради насилното и неспортско однесување и ќе се досуди казнен удар.

97. Голманот кој стои внатре во својот казнен простор, намерно игра со рака надвор од казнениот простор. Одлука на судијата?

Судијата досудува директен слободен удар во корист на противничката екипа. Ако судијата смета дека голманот е исто така виновен за спречување на ветувачка акција или го оневозможува играчот на противничката екипа во очигледна шанса за гол, дополнително ќе го санкционира голманот со дисциплинска мерка.

98. Голманот ја контролира топката со раце во својот казнен простор и ја додава до својот соиграч кој исто така се наоѓа внатре во казнениот простор. Тој по грешка ја удира топката кон својот гол. Голманот ја допира топката, но не успева да ја спречи да влезе во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

99. Играч ја враќа топката со нога кон својот голман, кој се обидува да ја исфрли надвор од казнениот простор, но игра неспретно и од неговата копачка топката се одбива во стативата, а потоа повторно се враќа кај голманот кој ја фаќа со раце. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

100. Игратч ја враќа топката со нога кон својот голман, кој се обидува да ја исфрли надвор од казнениот простор, ја промашува топката и ја избива високо во воздухот на неколку метри од него. Голманот потоа трча, скока и ја фаќа топката со раце. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

101. Одбранбен игратч, кој не е голман, стои надвор од казнениот простор и намерно ја игра топката со рака во казнениот простор. Одлука на судијата?

Судијата досудува казнен удар. Ако судијата утврди дека игратчот е исто така виновен за спречување на ветувачка акција или го попречува игратчот на противничката екипа во очигледна шанса за гол, тој дополнително дисциплински ќе го казни игратчот.

102. Игратч го напушта теренот додека слави гол. Одлука на судијата?

Напуштањето на теренот за да се прослави гол е прифатлив дел од фудбалот и не е прекршок за опомена, но игратчите треба да се вратат на теренот што е можно поскоро.

103. Игратчот го напушта теренот за да го прослави голот и зад рекламата зема претходно подготвена маска и со неа го покрива лицето. Во тој момент, судијата забележува сигнализација со знамето на помошниот судија, што укажува дека игратчот бил во офсајд позиција пред да постигне гол. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот, ќе го опомене игратчот за неспортско однесување и ќе ја продолжи играта со индиректен слободен удар во корист на екипата што се брани од местото на прекршокот.

104. Судијата го опоменува игратчот кој потоа му се извинува на судијата за неговото неспортско однесување. Може ли судијата да не го пријави инцидентот во записникот од натпреварот?

Не. Сите опомени мора да се внесат во записникот.

105. Играч изведува удар од гол по многу ветровито време. Топката излегува од казнениот простор, но потоа ветерот ја враќа назад во казнениот простор пред да ја допре кој било друг играч. Играчот игра со рака со топката за да ја спречи да влезе во голот, иако во близина нема противнички играчи. Одлука на судијата?

Судијата досудува казнен удар во корист на противничката екипа затоа што играчот ја играл топката со рака во својот казнен простор. Иако е направен друг прекршок од истиот играч кој играл со топката по втор пат пред да ја допре друг играч, судијата мора да го казни потешкиот прекршок, во согласност со Правилото 5.

106. Досуден е индиректен слободен удар во корист на една од екипите, во нивниот казнен простор. Ударот го изведува играч кој ја додава топката кон соиграч во казнениот простор, но топката влегува во голот без да ја допре некој друг играч. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди удар од агол.

107. Одбранбен играч, кој стои на линијата меѓу сопствениот гол, намерно брани и со раце ја одбива топката, која очигледно би влегла во голот, кон противнички играч кој директно постигнува гол. Одлука на судијата?
Судијата ќе дозволи предност („ќе ја одложи свирката“) и ќе го признае голот. Одбранбениот играчот ќе биде опоменат за неспортско однесување.

108. Играта е во тек и играчот плеска со рацете во несогласување со одлуката на судијата. Одлука судија?

Доколку не може да се почитува предност за противничката екипа, судијата ќе ја прекине играта, ќе го опомене играчот и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа од местото на неспортското однесување. Доколку судијата дозволи играта да продолжи, играчот ќе биде опоменат во првиот прекин на играта.

109. Дали е прекршок ако голманот ја фати топката со раце откако истата е намерно вратена со колено од соиграч?

Не.

110. Во моментот кога судијата ја продолжува играта со спуштање на судиска топка за голманот внатре во казниот простор, одбранбениот играч насилно го напаѓа играчот на противничката екипа кој се наоѓал на пропишаното растојание. Сè се случува пред топката да ја допре земјата. Одлука на судијата?

Судијата го исклучува одбранбениот играч поради насилничко однесување, а играта продолжува со повторно спуштање на судиска топка.

111. Додека топката е во игра, голманот насилно го напаѓа играчот на противничката екипа кој се наоѓа меѓу попречната линија на голот и мрежата. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, го исклучува голманот и досудува казнен удар за противничката екипа.

112. По успешната интервенција, голманот ја исфрла топката во поле, а потоа со рака го удира противничкиот напаѓач, кој при акцијата се лизнал преку попречната линија надвор од теренот. Голманот не го напуштил теренот. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, го исклучува голманот и досудува казнен удар за противничката екипа.

113. Напаѓачот го минува голманот и ја шутира топката кон празниот гол. Одбранбениот играч фрла копачка или сличен предмет што ја погодува топката и ја спречува да влезе во голот. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува казнен удар. Играчот кој го направил прекршокот се исклучува поради спречување на гол.

114. Напаѓачот го минува голманот и ја шутира топката кон празниот гол. Голманот потоа фрла копачка или сличен предмет што ја погодува топката и ја спречува да влезе во голот. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува казнен удар за противничката екипа. Судијата ќе го исклучи голманот поради спречување на гол.

115. Додека играте е во тек, голманот за да ја спречи топката да влезе во сопствениот гол, стоејќи на работ од голманскиот простор, ја фрла капата кон топката и со тоа спречува таа да влезе во голот. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува казнен удар за противничката екипа. Судијата го исклучува голманот поради спречување на гол.

116. Игратч, кој не е голман, стои во својот казнен простор и ја удира топката со костобранот што го држел во рака, со што ја спречува топката да влезе во голот. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува казнен удар. Игратчот кој го направил прекршокот се исклучува поради спречување на гол.

117. Голманот во својот казнен простор ја удира топката со костобранот што го држел во рака за да ја спречи топката да влезе во голот. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува казнен удар за противничката екипа. Судијата ќе го исклучи голманот поради спречување на гол.

118. Игратч кој го напушил теренот за да му се укаже лекарска помош, му подметнува нога на противнички игратч внатре во теренот за игра и на тој начин спречува ветувачка акција на противничката екипа на 30 метри од голот. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува директен слободен удар во корист на противничката екипа од местото на сопнување. Тој прво ќе му покаже жолт картон на игратчот за влегување во терен без дозвола на судијата, а потоа ќе му покаже втор жолт картон за спречување на ветувачка акција на противничката екипа со направен прекршок. Игратчот ќе биде исклучен (ќе му биде покажан црвен картон) поради две опомени.

119. Игратч, откако му била укажана лекарска помош, влегува во теренот за игра без дозвола на судијата, а потоа намерно игра со топката со рака пред противничкиот напаѓач. Напаѓачот е надвор од казнениот простор, а пред себе го има само противничкиот голман. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува директен слободен удар за екипата што напаѓа од местото каде што игратчот ја игра топката со рака (го казнува потешкиот прекршок). Судијата ќе го исклучи игратчот поради спречување на очигледна шанса за гол.

120. Додека топката е во игра, игратч кој стои во неговиот казнен простор силно фрла копачка кон игратч на противничката екипа што стои надвор од казнениот простор. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го исклучува игратчот поради насилничко однесување. Играта продолжува со директен слободен удар во корист на противничката екипа, кој се изведува од местото каде што е направен прекршокот, односно каде што предметот удрил или можел да го удри игратчот на противничката екипа.

121. Игратч насилно фрла предмет, пр. копачка, кон лице во техничкиот простор на противничката екипа. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, го исклучува играчот поради насилничко однесување. Играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа, кој се изведува од најблиската точка на граничната линија до местото на прекршок.

122. Додека топката е во игра, резервен играч која се загрева зад надолжната линија фрла предмет, пр. копачка, врз играчот на противничката екипа во теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта. Во зависност од тежината на прекршокот судијата ќе изрече дисциплинска мерка на резервниот играч (исклучување доколку играчот употребил прекумерна сила, опомена доколку тоа го сторил со занемарлива сила). Играта продолжува со директен слободен удар од местото каде што е удрен или можел да биде удрен противникот.

123. Додека играта е во тек, резервен играч од техничкиот простор фрла копачка и удира противнички играч во теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, во зависност од тежината на прекршокот ќе изрече дисциплинска мерка на резервниот играч (исклучување доколку употребил прекумерна сила, опомена доколку тоа го сторил со занемарлива сила). Натпреварот ќе продолжи со директен слободен удар за противничката екипа, од место каде што е погоден играчот.

124. Додека играта е во тек, играч кој е надвор од теренот поради повреда, со копачка удира противнички играч кој бил во посед на топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, во зависност од тежината на прекршокот, судијата ќе му изрече дисциплинска мерка на прекршителот (исклучување доколку играчот употребил прекумерна сила, опомена доколку тоа го сторил со занемарлива сила). Играта ќе продолжи со директен слободен удар од местото каде што прекршителот го удрил со копачката противничкиот играч.

125. Додека играта е во тек, играчот од теренот за игра фрла предмет и силно го удира лицето за собирање на топки надвор од теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе го исклучи играчот кој го фрлил предметот. Играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата која последна играла со топката на местото каде што топката последен пат била играна. Ако топката била во казнениот простор во моментот на прекин на играта или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбранбената екипа.

126. Додека играта е во тек, играч фрла предмет од теренот за игра и насилно го удира лицето за собирање на топки кое влегло во теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе го исклучи играчот кој го фрлил предметот. Играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата која последна играла со топката од место каде што топката последен пат била играна. Ако топката била во казнениот простор во моментот на прекин на играта или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбранбената екипа. Лицето за собирање на топки се отстранува од теренот за игра.

127. Додека играта е во тек, играчот добива дозвола од судијата да излезе надвор од теренот за игра заради укажување на лекарска помош. Играчот во текот на третманот го удира лицето за собирање на топки. Одлука на судијата?

Доколку судијата ја прекине играта поради тоа, тој го исклучува играчот. Играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата на играчот кој последен пат играла со топката на местото каде што топката последен пат била играна. Ако топката била во казнениот простор во моментот на прекин на играта или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбранбената екипа.

128. Додека играта е во тек, играч фрла предмет од теренот за игра и насилно го удира сопствениот тренер во техничкиот простор. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го исклучува играчот кој го фрлил предметот. Играта продолжува со индиректен слободен удар за противничката екипа од најблиската точка на граничната линија до местото на прекршокот.

129. Одбранбен играч кој трча по надолжната линија и пред клупата за резервни играчи на противничката екипа го удира тренерот на противничката екипа кој им дава совети на своите играчи од работ на предниот дел на техничкиот простор. Судијата го забележува ова, а играта е во тек. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, го исклучува одбранбениот играч, а играта продолжува со директен слободен удар од најблиската точка на граничната линија до местото на прекршокот.

130. Додека играта е во тек, играч фрла предмет од теренот за игра и насилно удира во резервен играч од неговата екипа, кој влегол на теренот за игра без дозвола на судијата. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го исклучува играчот кој го фрлил предметот. Играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што е погоден резервниот играч. Резервниот играч се опоменува и се отстранува од теренот за игра.

131. Додека играта е во тек, играчот добил дозвола од судијата да излезе од теренот за игра заради укажување на лекарска помош. За време на третманот, играчот насилно го удира сопствениот тренер во техничкиот простор. Одлука на судијата?

Доколку судијата ја прекине играта поради тоа, тој го исклучува играчот. Играта продолжува со индиректен слободен удар за противничката екипа од најблиската точка на граничната линија до местото на прекршокот.

132. Додека играта е во тек, играчот добил дозвола од судијата да излезе теренот за игра заради укажување на лекарска помош. За време на третманот, играчот насилно удира противнички резервен играч која се загрева зад попречната линија. Одлука на судијата?

Ако судијата ја прекине играта поради тоа, тој го исклучува играчот. Играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од најблиската точка од граничната линија или казнен удар (ако прекршокот се случил зад попречната линија во просторот ограничен со линиите на казнениот простор).

133. Додека играта е во тек, резервен играч која се загрева зад попречната линија насилно удира противнички играч на кој му се укажува лекарска помош. Одлука на судијата?

Ако судијата ја прекине играта поради тоа, тој го исклучува резервниот играч. Играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од најблиската точка на граничната линија, или казнен удар (ако прекршокот се случил зад попречната линија во просторот ограничен со линиите на казнениот простор).

134. Додека играта е во тек, играч без дозвола на судијата го напушта теренот за игра и насилно го удира резервниот играч од својата екипа, кој се загревал зад попречната линија. Одлука на судијата?

Ако судијата ја прекине играта поради тоа, тој го исклучува играчот. Играта продолжува со индиректен слободен удар за противничката екипа од најблиската точка од граничната линија до местото на прекршокот.

135. Додека играта е во тек, играчот го напушта теренот за игра без дозвола на судијата и насилно го удира фоторепортерот. Одлука на судијата?

Ако судијата ја прекине играта поради тоа, тој го исклучува играчот. Играта продолжува со индиректен слободен удар за противничката екипа (поради напуштање на теренот без дозвола на судијата) од местото каде што била топката во моментот на прекин на играта.

136. Додека натпреварот е во тек, двајца противнички играчи кои се надвор од теренот за игра заради укажување на лекарска помош се удираат меѓусебно. Одлука на судијата?

Судијата не треба веднаш да ја прекине играта, туку во првиот нареден прекин на играта, ќе ги исклучи двајцата играчи. Доколку судијата ја прекине играта поради тоа, ги исклучува двајцата играчи. Играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата која последна играла со топката, од местото каде што топката последен пат била играна. Ако топката била во казнениот простор во моментот на прекин на играта или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на топката за голманот на одбранбената екипа.

137. Додека играта е во тек, играчот со нога го удира резервниот играч на противничката екипа, кој се загрева покрај надолжната линија на теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, играчот кој го направил прекршокот се казнува со дисциплинска мерка во зависност од тежината на прекршокот (исклучување доколку употребил прекумерна сила, опомена доколку тоа го сторил со занемарлива сила). Играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа, кој се изведува од најблиската точка од граничната линија до местото на прекршокот.

138. Додека играта е во тек, играч со копачка насилно го удира играчот на противничката екипа, на кој му се укажува лекарска помош надвор од теренот, покрај надолжната линија. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го исклучува прекршителот. Играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа, кој се изведува од најблиската точка на граничната линија до местото на прекршокот.

139. Голманот во својот казнен простор ја држи топката во раце, а потоа ја спушта на земја и ја изнесува од казнениот простор. Потоа решава да се врати во казнениот простор и повторно ја фаќа топката со раце. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува индиректен слободен удар за противничката екипа од местото каде што голманот повторно ја фатил топката со раце.

140. Голманот што ја држи топката во раце ја фрла на земја (да отскокне) пред да ја удри со нога во игра. Дали е прекршок да се фрли топката на земја?

Не. Според правилото, ова не се смета за ослободување од топката.

141. Ако голманот ја фрли топката на земја (да отскокне), дали противникот може да ја игра топката, кога таа ја допира земјата, под услов да не игра на опасен начин?

Не.

142. Откако ќе ја има топката, голманот мирно ја држи во отворената дланка. Противнички играч доаѓа одзади и со глава му ја избива топката од дланката. Дали е тоа дозволено?

Не.

143. Топката се одбива кон голманот откако неговиот соиграч го блокира противникот кој упатува удар кон голот, по што голманот ја фаќа со раце. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи, бидејќи соиграчот намерно не ја вратил топката кон голманот.

144. Голманот во пад, во голманскиот простор, го брани ударот и ја држи раката врз топката која е на земја. Напаѓачот на противничката екипа притрчува до него и со врвот на копачките ја шутира топката во мрежата без да ја допре раката на голманот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, голот не се признава. Играта продолжува со директен слободен удар од местото на прекршокот. Овој прекршок се казнува со директен слободен удар (дури и ако има контакт само со топката), бидејќи тоа е недозволен старт од играч каде што постои голем ризик да се повреди голманот кој може да биде удрен во горниот дел од телото или главата.

145. Голманот ја испушта топката за да со нога ја уфрли топката во игра, а противнички играч ја пресретнува пред да ја допре земјата. Одлука на судијата?

Оваа постапка на играчот мора да се смета за прекршок, судијата ја прекинува играта и досудува индиректен слободен удар за екипата на голманот од местото на прекршокот. Испуштањето на топката од рацете на голманот за да се уфрли во игра се смета за поседување на топката од страна на голманот и противничкиот играч не смее во тој момент да го напаѓа голманот.

146. Кога се смета дека голманот има посед на топката?

Се смета дека голманот има посед на топката:

- Кога топката е помеѓу неговите раце или помеѓу неговата рака и која било површина (на пример, земјата или неговото тело) или кога ја допира со кој било дел од раката или дланката, освен ако топката не се одбие од голманот или голманот ја одбранил топката;
- Кога ја држи топката во испружена рака, со дланката свртена нагоре;
- Кога ја удира топката од земја или ја фрла во воздух.

Противничкиот играч не смее да го напаѓа голманот сè додека голманот ја држи топката во раце во свој посед.

147. За да спречи топката да ја мине попречната линија и со тоа да спречи удар од агол за противничката екипа, голманот се фрла и со раце ја одбива топката од попречната линија во теренот за игра, во сопствениот голмански простор. Откако станал, ја зема топката во раце за да ја исфрли во игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

148. Одбранбениот играч намерно ја враќа топката со нога кон својот голман. Во тој момент голманот се лизнува и топката оди кон празната мрежа. За да спречи гол, голманот се фрла и со рака ја исфрла топката преку попречната линија и на тој начин спречува сигурен гол. Одлука на судијата?
Судијата ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа од местото каде што голманот ја играл топката со рака.

149. Играч кој не е голман, намерно игра со топката со рака во својот казнен простор. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува казнен удар. Доколку судијата утврди дека играчот е исто така виновен за спречување на ветувачка акција или спречување на очигледна шанса за гол, тој дополнително дисциплински ќе го казни прекршителот.

150. Екипата која напаѓа врши уфрлување и топката доаѓа до голманот на екипата што се брани. Голманот ја промашува топката, а соиграчот со рака ја исфрла топката преку пречката. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди казнен удар. Доколку судијата утврди дека играчот е исто така виновен за спречување на ветувачка акција или спречување на очигледна шанса за гол, тој дополнително дисциплински ќе го казни играчот.

151. Играчот се обидува да ја спречи топката да влезе во голот намерно играјќи со рака. Сепак, топката влегува во голот. Одлука на судијата?
Судијата ќе го признае голот и ќе го опомене играчот за неспортско однесување.

152. Играч намерно игра со топката со рака обидувајќи се да спречи таа да стигне до играчот на противничката екипа. Иако ја допрел топката со дланка, сепак противничката екипа доаѓа до топката. Одлука на судијата?

Судијата почитува предност и дозволува играта да продолжи.

ПРАВИЛО 13

СЛОБОДНИ УДАРИ

ПРАВИЛО 13 – СЛОБОДНИ УДАРИ

01. Играчот напаѓа противнички играч на преостар начин во моментот кога овој ја немал топката во играчки простор. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, досудува директен слободен удар или казнен удар и го опоменува прекршителот поради преостар старт.

02. Дефанзивниот играч го запира движењето на играчите на противничката екипа со физички контакт - држење. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, досудува директен слободен удар за задржување на играчот на противничката екипа или казнен удар. Ако судијата смета дека играчот исто така е виновен за недостаток на почит кон фудбалска игра, спречување на ветувачка акција или очигледна шанса за гол, тој дополнително дисциплински ќе го казни прекршителот.

03. Одбранбениот играч сопнува играч на противничката екипа, кој бил во очигледна шанса за гол. Пред судијата да ја прекине играта поради прекршокот, негов соиграч ја зема топката и сам се упатува кон голот во очигледна шанса за гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе почитува предност и ќе дозволи играта да продолжи. Прекршителот ќе биде опоменат во првиот прекин на играта.

04. Одбранбениот играч сопнува играч на противничката екипа, кој се наоѓа во ветувачка ситуација. Пред судијата да ја прекине играта поради направениот прекршок, негов соиграч ја зема топката и ветувачката акција продолжува. Одлука на судијата?

Судијата ќе почитува предност и ќе дозволи играта да продолжи. Прекршителот нема да биде опоменат бидејќи ветувачката акција не била сопрена, туку продолжила.

05. Одбранбен играч преостро стартува врз играч на противничката екипа, кој се наоѓа во ветувачка ситуација. Пред судијата да ја прекине играта поради направениот прекршок, негови соиграч ја зема топката и ветувачката акција продолжува. Одлука на судијата?

Судијата ќе почитува предност и ќе дозволи играта да продолжи. Прекршителот ќе биде опоменат во првиот прекин на играта поради преостар старт.

06. Дали е дозволено судијата да покаже црвен картон на резервен играч, за насилничко однесување, навредливи или погрдни изрази и/или дејствија, за да укаже дека мора да го напушти техничкиот простор и неговата околина, без разлика дали учествувал во играта или не?

Да. Сите играчи, резервни играчи, заменети играчи и официјални лица запишани во записникот на натпреварот се под јурисдикција на судијата, без разлика дали се на теренот или не. Целта на покажувањето црвен картон е јасно да се покаже дека прекршителот заработил исклучување.

07. Играчот лежи на топката неразумно долго време. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта, го опоменува играчот за неспортско однесување и ја продолжува играта со индиректен слободен удар за противничката екипа од местото на прекршокот. (Под неразумно долго мислиме повеќе од 6 секунди).

08. Играч во борба за топка доаѓа во контакт со противнички голман, кој е во сопствениот голмански простор. Одлука на судијата?

Борбата за топката со голманот е дозволена доколку играчот не го сторил тоа на невнимателен начин, преостро или со употреба на прекумерна сила.

09. Дали е дозволено двајца или повеќе играчи да напаѓаат противнички играч во исто време?

Да, под услов да го направат тоа на дозволен начин.

10. Кога се смета дека топката е во „просторот за игра“ на играчот?

„Простор за игра“ значи зона каде што играчот може да ја допре топката со испружена нога/стапало, во скок со глава или голман во скок со раширени раце. Тоа растојание зависи од физичките predisпозиции на играчите. Ако топката е во „просторот за игра“, играчот може да биде „нападнат“ на правилен начин.

11. Одбранбениот играч го држи (влече) напаѓачот надвор од казнениот простор, но завршува во казнениот простор. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди казнен удар. Исто така, одбранбениот играч може да биде и санкциониран дисциплински, согласно ПФИ.

12. Одбранбениот играч го држи противничкиот играч и го влече во казнениот простор. Напаѓачот се обидува да се ослободи, но повлекувањето продолжува по што играчите го напуштиле казнениот простор и завршиле на земја. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди казнен удар за влечење на противнички играч во казнениот простор. Исто така, одбранбен играч може да биде и санкциониран дисциплински, во согласност со ПФИ.

13. Играчот игра на опасен начин и ја крева ногата во моментот кога противникот се обидува да ја удри топката со глава. Во тој момент доаѓа до контакт со главата на играчот на противничката екипа. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува директен слободен удар или казнен удар за противничката екипа, од местото на прекршокот. Ако судијата смета дека играчот го сторил прекршокот на преостар начин или со употреба на прекумерната сила, дополнително дисциплински ќе го санкционира прекршителот.

14. Напаѓачот кој е во офсајд позиција активно се вклучува во играта. Помошникот судија го крева своето знаме за да сигнализира офсајд. Судијата не го гледа подигнатото знаменце, а одбранбениот играч со невнимателен старт го запира играчот на противничката екипа во очигледна шанса за гол надвор од казнениот простор. Судијата ја прекинува играта и дури потоа го гледа знакот на помошниот судија. Одлука на судијата?

Ако судијата, откако ја прекинал играта:

а) ја прифати одлуката на помошниот судија за офсајд, ја продолжува играта со индиректен слободен удар за одбранбената екипа, од местото каде што напаѓачот бил активно вклучен во играта;

б) не ја прифати одлуката на помошниот судија за офсајд, играта продолжува со директен слободен удар за екипата што напаѓала, од местото на прекршокот. Судијата ќе го исклучи одбранбениот играч поради спречување на очигледна шанса за гол.

15. Напаѓачот е во офсајд позиција и активно се вклучува во играта. Помошникот судија го крева своето знаме за да сигнализира офсајд. Судијата не го гледа знакот, а одбранбениот играч насилно го удира играчот на противничката екипа. Судијата ја прекинува играта и дури потоа го гледа знакот на помошниот судија. Одлука на судијата?

Ако судијата, откако ќе ја прекине играта:

а) ја прифати одлуката на помошниот судија за офсајд, играта продолжува со индиректен слободен удар во корист на одбранбената екипа, од местото каде што напаѓачот бил активно вклучен во играта;

б) не ја прифати одлуката на помошниот судија за офсајд, играта продолжува со директен слободен удар за екипата што напаѓала, од местото на прекршокот.

Во двата случаи, судијата ќе го исклучи одбранбениот играч поради насилничко однесување.

16. Играчот бара од судијата да го напушти теренот за да ги замени копачките. Кога го напушта теренот, покрај голот на противничката екипа, топката се одбива кон него и тој ја шутира во голот. Одлука на судијата? Судијата нема да го признае голот. Играчот ќе биде опоменат за неспортско однесување, а играта ќе продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што е направен прекршокот.

17. Помошникот судија сигнализира дека играчот е виновен за насилничко однесување. Сето тоа се случува зад грбот на главниот судија. Екипата на играчот кој го направил прекршокот постигнува гол и дури тогаш судијата го забележува сигналот на помошникот судија. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот. Играчот кој го направил прекршокот се исклучува поради насилничко однесување, а играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од местото на прекршокот или казнен удар ако прекршокот е направен во противничкиот казнен простор.

18. По постигнувањето на гол, судијата го забележува знакот на помошникот судија. Помошникот судија му кажува на судијата дека пред да влезе топката во гол, голманот на екипата која постигнала гол насилно удрил играч на противничката екипа во својот казнен простор. Одлука на судијата? Судијата нема да го признае голот. Голманот ќе биде исклучен поради насилничко однесување, а играта продолжува со казнен удар во корист на противничката екипа.

19. Играч изведува слободен удар, а потоа намерно повторно ја допира топката со дланка без претходно со неа да игра друг играч. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува директен слободен удар за намерно играње со рака, или казнен удар доколку прекршокот е направен во неговиот казнен простор (се казнува потешкиот прекршок). Доколку судијата утврди дека играчот е исто така виновен за спречување на ветувачка акција или очигледна шанса за гол на противничката екипа, тој дополнително дисциплински ќе го санкционира играчот.

20. Кога противничките играчи можат да влезат во казнениот простор при изведување на удар од гол или слободен удар, од казнениот простор на играчот кој го изведува ударот?

Откако топката е удрена и видливо придвижена.

21. Каде треба да стојат противничките играчи кога се изведуваат слободни удари (директни и индиректни) од сопствениот казнен простор?

Сите противнички играчи мора да бидат на теренот за игра, но надвор од казнениот простор и најмалку 9,15m оддалечени од топката.

22. Дали може да се изведе слободен удар со кревање на топката со нога или со двете стапала истовремено?

Да. Топката е во игра кога е удрена и јасно се придвижува.

23. Дали играчите можат да користат тактика за изигрување на играчите на противничката екипа, кога се изведува слободен удар, досуден во корист на нивната екипа?

Да. Тоа е дозволено.

24. Се досудува индиректен слободен удар во корист на играчите на напаѓачката екипа, надвор од казнениот простор на противникот. Судијата не ја крева раката за да покаже дека се работи за индиректен слободен удар, а играчот шутира директно во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот поради своја грешка, а играта продолжува со повторно изведување на индиректниот слободен удар со пропишаниот знак со кревање рака.

25. Играчот изведува брз слободен удар и топката влегува во голот. Судијата немал време да сигнализира дека се работи индиректен слободен удар. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот, туку ќе побара повторно изведување на индиректниот слободен удар со пропишаниот знак со кревање рака.

26. Додека топката е оддалечена 2 метри од напаѓачот, кој бил во противничкиот казнен простор, во добра позиција за постигнување на гол, голманот го напаѓа на преостар начин. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди казнен удар и ќе го исклучи голманот за спречување на очигледна шанса за гол.

27. Повредениот играч по укажаната лекарска помош се враќа на теренот за игра без дозвола на судијата и ја игра топката пред играч на противничката екипа, кој бил сам во налет кон противничкиот гол, додека пред него бил само голманот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта. Играчот кој влегол во теренот за игра без дозвола на судијата се исклучува за спречување на очигледна шанса за гол. Играта продолжува со директен слободен удар од местото каде што играчот му попречил на противникот играјќи со топката.

28. Играчот кој е веќе опоменат е упатен надвор од теренот за игра за да му се укаже лекарска помош. Повредениот играч по укажаната лекарска помош без дозвола на судијата се враќа во теренот и го запира играчот на противничката екипа кој е во ветувачка акција. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта. Судијата на играчот кој влегол во теренот за игра без дозвола ќе му покаже втор жолт картон, а потоа и црвен и ќе го исклучи од игра. Играта продолжува со директен слободен удар од местото каде што играчот го запрел противникот. Судијата мора дополнително да го пријави играчот во записникот на натпреварот за спречување на ветувачка акција.

29. Играчот на средишната линија очигледно и намерно игра со топката со рака и на тој начин се му попречува на противнички играч да стекне посед на топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди директен слободен удар за противничката екипа. Играчот ќе биде опоменат доколку запрел ветувачка акција на противничката екипа или ќе биде исклучен ако спречил очигледна шанса за гол играјќи со рака.

30. Напаѓачот кој ја контролира топката го напушта теренот за игра преку попречната линија на 10 метри од противничкиот гол, како составен дел од играта, за да го заобиколи противничкиот одбранбен играч и да продолжи да игра со топката. Одбранбениот играч стартува врз него надвор од теренот на преостар начин. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди казнен удар за напаѓачката екипа и ќе го опомене одбранбениот играч.

31. Одбранбениот играч и противникот, во борбата за топка завршуваат зад попречната линија на теренот за игра како составен дел од играта, на половината на теренот што ѝ припаѓа на екипата од одбраната. Во моментот кога целата топка, удрена од одбранбениот играч, ја поминала попречната линија, одбранбениот играч на преостар начин стартува врз играчот на противничката екипа надвор од теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го опоменува одбранбениот играч. Натпреварот продолжува со удар од агол за противничката екипа.

32. Играчот кој бил претходно опоменат, прави преостар прекршок за опомена, но судијата дозволува играта да продолжи за да почитува предност за противничката екипа во очигледна шанса за гол. Неколку моменти подоцна, играчот кој требал да биде исклучен поради втора опомена ја освојува топката и тргнува во напад. Одлука на судијата?

Судијата веднаш ќе ја прекине играта и ќе го исклучи играчот за втора опомена. Натпреварот продолжува со индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што играчот кој требал да биде исклучен играл со топката.

33. Играчот кој претходно бил опоменат, прави преостар прекршок кој се казнува со опомена. Судијата дозволува играта да продолжи за да ѝ даде предност на противничката екипа во очигледна шанса за гол. Неколку моменти подоцна, играчот кој требал да биде исклучен поради втора опомена, грубо стартува врз противникот. Одлука на судијата?

Судијата веднаш ќе ја прекине играта. Играчот ќе се опомене по втор пат и ќе се исклучи од игра. Судијата ќе го пријави играчот во записникот и за направениот груб прекршок. Играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што играчот го направил прекршокот.

34. Додека топката е во игра, голманот во сопствениот казнен простор насилно напаѓа соиграчи. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе го исклучи голманот и ќе досуди казнен удар за противничката екипа.

35. Незадоволен од судиската одлука, додека топката е во игра во казнениот простор, играчот го плука судијата. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе го исклучи играчот и ќе досуди директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што бил „удрен-плукнат“ судијата или казнен удар за противничката екипа доколку тоа се случило во казнениот простор на екипата на прекршителот.

36. Додека играта е во прекин, незадоволен од одлуката на судијата, играчот го плука судијата. Одлука на судијата?

Играчот се исклучува, а играта продолжува на начин како што била прекината.

37. Додека играта е во тек, во сопствениот казнен простор голманот плука/каснува некој што е заведен во записникот на натпреварот или член на судиската екипа. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе го исклучи голманот и ќе досуди казнен удар за противничката екипа.

38. Незадоволен од одлуката на судијата, додека топката е во игра во казнениот простор,

а) играч вербално го напаѓа судијата (со пцуење);

б) тренер вербално го напаѓа судијата (со пцуење), стоејќи на работ од техничкиот простор;

в) тренер вербално го напаѓа судијата (со пцуење), втрчувајќи во теренот за игра.

Одлука на судијата и место од каде што продолжува играта?

а) Доколку не може да се почитува предност за противничката екипа, судијата ќе ја прекине играта, ќе го исклучи играчот, а играта ќе ја продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што играчот се однесувал неспортски.

б) Доколку не може да се почитува предност за противничката екипа, судијата ќе ја прекине играта, ќе го исклучи тренерот и ќе го отстрани од оградениот дел на теренот за игра и неговата околина. Играта продолжува со спуштање на судиска топка за екипата која последна играла со топката, од местото каде што топката последен пат била играна. Ако топката била во казнениот простор во моментот на прекин на играта или последниот допир на топката бил во казнениот простор, судијата ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот на одбранбената екипа.

в) Ако судијата смета дека тренерот, со влетување на теренот за игра, влијае на играта, судијата ќе ја прекине играта, ќе го исклучи тренерот и ќе го отстрани од оградениот дел на теренот за игра и неговата околина. Играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што се случил прекршокот (каде тренерот влијаел на играта со неспортското однесување) или казнен удар за противничката екипа доколку прекршокот се случил во казнениот простор. Во спротивно, судијата може да дозволи предност за противничката екипа и ќе го исклучи тренерот во првиот прекин на играта.

39. Во текот на играта, двајца играчи од иста екипа:

- а) непристојно и грубо се навредуваат;**
- б) тепаат.**

Одлука на судијата?

Кога ова ќе се случи на теренот за игра:

а) Доколку не може да се почитува предност за противничката екипа, судијата ќе ја прекине играта и ќе ги исклучи двајцата играчи. Натпреварот ќе го продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што се случил прекршокот (каде играчите се однесувале неспортски).

б) Доколку не може да се почитува предност за противничката екипа, судијата ќе ја прекине играта и ќе ги исклучи двајцата играчи. Играта ќе продолжи со директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што се случил прекршокот (казнен удар доколку се случил во сопствениот казнен простор на играчите кои се степале).

Кога играчите го напуштаат теренот за игра и тоа се случува надвор од теренот за игра:

а) Доколку не може да се почитува предност за противничката екипа, судијата ќе ја прекине играта и ќе ги исклучи двајцата играчи. Натпреварот ќе го продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што била топката во моментот на прекин на играта.

б) Доколку не може да се почитува предност за противничката екипа, судијата ќе ја прекине играта и ќе ги исклучи двајцата играчи. Натпреварот ќе го продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа, од најблиската точка од граничната линија до местото на прекршокот.

40. Додека играта е во тек, тренерот за да спречи брз контра напад на противничката екипа:

а) стоејќи на работ од техничкиот простор ја фрла топката кон противнички играч;

б) стоејќи на работ од техничкиот простор, ја фрла топката/шишето и ја удира топката (влијае на играта);

в) втрчува во теренот за игра и ја удира топката (влијае на играта);

г) втрчува во теренот за игра и го фаќа противничкиот играч со раце.

Одлука на судијата?

а) Доколку постојат услови се применува предност. Доколку поради тоа играта биде прекината, судијата ќе го исклучи тренерот и ќе ја продолжи играта со директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што топката удрила или можела да го погоди играчот.

б) Доколку постојат услови се применува предност. Доколку поради тоа играта биде прекината, судијата ќе го исклучи тренерот и ќе ја продолжи играта со директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што била погодена топката.

в) Судијата ќе ја прекине играта, тренерот се исклучува, а играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што се случил прекршокот или казнен удар за противничката екипа, доколку влијанието на играта е извршено во казнениот простор што му припаѓа на неговиот тим.

г) Судијата ќе ја прекине играта, тренерот се исклучува, а играта продолжува со директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што се случил прекршокот, или казнен удар за противничката екипа, доколку опструкцијата врз противничкиот играч била извршена во казнениот простор што му припаѓа на неговиот тим.

41. Одбранбен играч прави прекршок во сопствениот казнен простор, во ситуација кога се обидел да игра со топката или да ја одземе од противникот, кој се наоѓал во ветувачка акција за постигнување на гол.

Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди казнен удар за противничката екипа. Одбранбениот играч се опоменува само ако интензитетот на самиот прекршок е за дисциплинска мерка.

42. Одбранбениот играч прави непромислен прекршок против противнички играч во казнениот простор, во очигледна шанса за гол, кога немало намера да игра со топката (на пр. држење, туркање, влечење). Одлука на судијата? Судијата ја прекинува играта и го исклучува одбранбениот играч за спречување на очигледна шанса за гол. Натпреварот го продолжува со казненудар за противничката екипа.

43. Одбранбен играч прави непромислен прекршок врз противникот во својот казнен простор, во ветувачка акција за постигнување гол, без намера да игра со топката (на пр. држење, туркање, влечење). Одлука на судијата? Судијата ја прекинува играта и го опоменува одбранбениот играч за спречување на ветувачка акција. Натпреварот го продолжува со казнен удар за противничката екипа.

44. Одбранбен играч прави непромислен прекршок врз противникот во неговиот казнен простор, во очигледна шанса за гол, кога одбранбениот играч имал намера да игра со топката. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го опоменува одбранбениот играч за спречување на очигледна шанса за гол, во ситуација кога одбранбениот играч се обидел да ја игра топката. Натпреварот го продолжува со казнен удар за противничката екипа.

45. Напаѓачот ја турка топката покрај одбранбениот противнички играч пред него и излегува од теренот за игра за да го заобиколи и да продолжи да игра со топката. Противничкиот одбранбен играч го фаќа со раце, зад надолжната линија, за да го спречи во продорот. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и го опоменува противничкиот одбранбен играч за неспортски однос. Играта продолжува со директен слободен удар за екипата што напаѓала од надолжната линија, од местото најблиску до местото на прекршокот.

46. После дозволен скок на топка, во борба со противничкиот голман, напаѓачот и голманот завршуваат во голот зад попречната линија, како составен дел од играта. Голманот потоа го удира напаѓачот со занемарливо мала сила. Одлука на судијата?

Ако топката е во игра, судијата ќе ја прекине играта, ќе го опомене голманот и ќе досуди казнен удар за екипата што напаѓа. Доколку играта е прекината, судијата ќе го опомене голманот и ќе ја продолжи играта како што била прекината.

47. Откако судијата досудил слободен удар за една од екипите, играчот одлучува брзо да го изведе слободниот удар. Противничкиот играч, кој е растојание помало од 9,15m од топката, ја пресекува играната топка. Одлука на судијата?

Судијата дозволува играта да продолжи.

48. Откако судијата досудил слободен удар за една од екипите, играчот одлучува брзо да го изведе слободниот удар. Противничкиот играч, кој е во близина на топката, намерно го спречува да го изведе ударот. Какви мерки презема судијата?

Судијата ја прекинува играта и го опоменува противничкиот играч за непочитување на пропишаното растојание од 9,15m и попречување во изведувањето на слободниот удар. Тој ја продолжува играта со повторно изведување слободен удар, во корист на истата екипа која првично го извела ударот.

49. Откако одбранбениот играч го запрел со прекршок противничкиот играч во очигледна шанса за гол, судијата ја прекинува играта, брза кон местото на прекршокот со очигледна намера да му изрече дисциплинска мерка на прекршителот. Во тој момент соиграчите на играчот, над кој е направен прекршокот, брзо го изведуваат слободниот удар и повторно се стекнуваат со ветувачка акција. Одлука на судијата?

Судијата нема да дозволи играта да продолжи и го исклучува одбранбениот играч. Играта продолжува со повторно изведување на слободниот удар.

Единствено судијата може да дозволи брзо изведување на слободниот удар само кога соиграчот од додадената топка е во очигледна шанса за гол, и тогаш црвениот картон се заменува со жолт картон.

50. Играч кој веќе е опоменат за преостар старт е надвор од теренот за да ја поправи опремата. Тој наеднаш втрчува во теренот за игра без дозвола на судијата и грубо стартува врз противничкиот играч. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе го опомене играчот и ќе го исклучи од игра поради две опомени. Натпреварот ќе го продолжи со директен слободен удар. Судијата дополнително ќе го пријави играчот за направениот груб прекршок во записникот од натпреварот.

51. Пред да се изведе удар од агол, одбранбениот играч го држи противничкиот напаѓач и го спречува да се движи во казнениот простор. Одлука на судијата?

Судијата во такви ситуации мора да делува превентивно, да го прекине изведувањето на ударот од агол пред топката да биде во игра, да го предупреди играчот кој го држи противникот и да го опомене доколку продолжи да држи/влече. Не може да се досуди казнен удар, бидејќи топката не била во игра. Натпреварот продолжува со изведување на ударот од агол.

52. Голманот го запира противничкиот напаѓач во очигледна шанса за гол, со прекршок со игра со рака надвор од казнениот простор. Сепак, топката се одбива до соиграчот на напаѓачот кој ја упатува топката во голот и постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го примени правилото за предност и ќе го признае голот. Голманот ќе биде опоменат, бидејќи на крајот не била спречена очигледната шанса за гол, туку се постигнал гол.

53. Топката случајно го допира напаѓачот во рака, кога тој нема контрола над топката, на начин што не го сметаме за прекршок за играње со рака. Потоа, неговиот соиграч веднаш доаѓа во посед на топката и постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

54. Топката случајно го допира напаѓачот во рака, кога тој нема контрола над топката, на начин што не го сметаме за прекршок за играње со рака. Напаѓачот веднаш потоа ја упатува топката во голот и постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот. Натпреварот продолжува со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што топката ја допрела раката на напаѓачот. Во овој случај нема потреба од дисциплинска мерка.

55. Топката го погодува одбранбениот играч во раката, во моментот кога положбата на неговата рака е последица на движењето за таа ситуација, а положбата на раката не го направи неговото тело неприродно поголемо. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

56. Во кои ситуации судијата треба да смета дека положбата на раката не го прави телото неприродно поголемо?

Судијата треба да смета дека положбата на раката не го прави телото неприродно поголемо кога:

- Раката е блиску до телото;
- Раката е подалеку од телото како резултат на „природното“ движење на играчот;
- Контактот на топката и раката е како резултат на намерно играње со топката на играчот со друг дел од телото (се погодува сам себе со игра од нога, глава и сл.);
- Играч се движи кон земја, или лежи на земја, а раката ја користи за да го потпре телото (при паѓање или станување).

57. Во кои ситуации судијата треба да земе предвид дека положбата на раката го прави телото неприродно поголемо?

Судијата треба да смета дека положбата на раката го прави телото неприродно поголемо кога:

- Раката е очигледно испружена од телото (за да се создаде поголема пречка за поминување на топката);
- Раката е очигледно испружена над рамото (за да се создаде поголема пречка за поминување на топката);
- Играчот се движи кон земја или е на земја и раката не го потпира телото и е раширена од телото.

58. Во кои ситуации судијата треба да ја смета позицијата на раката за оправдана/прифатлива?

Судијата треба да ја смета позицијата на раката оправдана/прифатлива:

- Кога положбата на раката може да се разбере/објасни со движењето на телото на играчот;
- Кога положбата на раката е резултат/последица на нормалното движење на играчот;
- Кога раката се движи кон телото за да се избегне контакт со топката.

59. За време на изведување на слободен удар, одбранбениот играч легнува или клекнува на земја зад живиот ѕид поставен на пропишана оддалеченост, со цел дополнително да го запре поминувањето на топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи изведување на слободниот удар.

60. Одбранбениот играч со нога ја додава топката кон сопствениот голман. Голманот ја прима топката со нога надвор од казнениот простор, со дриблинг се ослободува од играчот на противничката екипа, се враќа со топката во казнениот простор и ја фаќа во раце. Одлука на судијата? Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар од местото каде што голманот ја играл топката со рака. Судијата не го санкционира дисциплински голманот.

61. Судијата ја прекинува играта за да го опомене играчот за прекршок направен врз противнички играч. Играчот кој го направил прекршокот е незадоволен, очигледно протестирајќи против одлуката на судијата. Одлука на судијата?

Судијата ќе го опомене играчот два пати (два жолти картони), потоа ќе му додели црвен картон и ќе го исклучи од игра. Натпреварот ќе го продолжи со директен слободен удар од местото каде што бил направен прекршокот.

62. Одбранбен играч прави прекршок врз противнички напаѓач. Како резултат на стартот, двајцата играчи остануваат повредени и им е потребна лекарска помош. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди директен слободен удар за играчот на екипата што напаѓа. Тој ќе го опомене одбранбениот играч и ќе му наложи да го напушти теренот за игра. Судијата може да дозволи на играчот од екипата што напаѓа да остане на теренот по медицинскиот третман, под услов третманот да се изврши брзо.

63. Напаѓачот стартува врз голманот на противничката екипа кој бил во сопствениот казнен простор и ја држи топката меѓу неговите раце. Играчот невнимателно го удира голманот и го спречува да се ослободи од топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди директен слободен удар за екипата на голманот кој се изведува од:

- Кое било место во голманскиот простор доколку прекршокот врз голманот бил направен во голманскиот простор;
- Од местото на прекршокот ако прекршокот врз голманот бил направен надвор од голманскиот простор.

Тоа не е прекршок за опомена (жолт картон), освен ако прекршокот не е преостар или не спречува ветувачка акција.

64. Напаѓачот упатува удар кон противничкиот гол. Голманот ја фаќа топката и потоа ја спушта на земја во казниениот простор. Напаѓачот притрчува кон топката, која голманот повторно ја допира со раце. Одлука на судијата? Судијата ќе ја прекине играта, ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа од местото на прекршокот, бидејќи голманот повторно ја зема топката во рацете откако ја испуштил од рацете без притоа да биде играна од друг играч. Не се доделува дисциплинска мерка.

65. Голманот изведува удар од гол и ја упатува топката кон свој соиграч. Кога гледа дека противнички играч трча кон топката, тој повторно игра со топката и го спречува противникот во очигледна шанса за гол. Одлука на судијата? Судијата ќе ја прекине играта и ќе го исклучи голманот поради спречување на очигледна шанса за гол. Натпреварот ќе го продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа од местото каде голманот по втор пат играл со топката.

66. Играчот изведува слободен удар и ја упатува топката кон сопствениот гол. Кога гледа дека противнички играч трча кон топката, тој повторно игра со топката и го спречува противникот кој е во очигледна шанса за гол. Одлука на судијата? Судијата ќе ја прекине играта и ќе го исклучи играчот поради спречување на очигледна шанса за гол. Натпреварот ќе го продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што играчот по втор пат играл со топката.

ПРАВИЛО 14

КАЗНЕН УДАР

ПРАВИЛО 14 - КАЗНЕН УДАР

1. Каде мора да стојат играчите при изведување на казнен удар?

Сите играчи, освен определениот изведувач и противничкиот голман, мора да бидат внатре во теренот за игра, но надвор од казнениот простор и најмалку 9,15m од казнениот простор и зад замислената линија од точката за изведување на ударот од 11 метри паралелна со попречната линија.

2. Се изведува казнен удар во продолжено време. Топката прво удира во гредата, потоа во голманот, а потоа во стативата и влегува во гол. Одлука на судијата?

Голот се признава и се означува крај на полувремето, натпреварот или продолжението на натпреварот.

3. Се изведува казнен удар. По правилно изведениот казнен удар, на топката упатена во голот, резервниот играч на одбранбената екипа натрчува, ја допира топката, но таа сепак влегува во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот, ќе го опомене резервниот играч и ќе го отстрани од теренот за игра.

4. Се изведува казнен удар. Топката удира во пречката и се одбива во теренот за игра. Тогаш на неа натрчува резервниот играч од одбранбената екипа, без дозвола на судијата и ја попречува играта на начин што игра со топката пред противничкиот напаѓач. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, се опоменува резервниот играч и се отстранува од теренот за игра. Играта продолжува со директен слободен удар за екипата на изведувачот на казнениот удар, од местото каде што резервниот играч играл со топката или казнен удар, доколку тоа се случило во казнениот простор.

5. Се изведува казнен удар. Судијата по знакот за изведување забележува дека голманот ги движи стапалата по гол линијата, но се постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

6. Се изведува казнен удар. Судијата забележува дека голманот ги движи стапалата по гол линијата, го брани ударот и ја исфрла топката над голот. Одлука на судијата?

Удар од агол.

7. Се изведува казнен удар. Судијата забележува дека по неговиот знак, и пред правилно изведениот удар, одбранбениот играч прерано втрчува во казнениот простор, а потоа голманот го брани лошо изведениот казнен удар. Одлука на судијата?

Играта се запира и казнениот удар се повторува.

8. Се изведува казнен удар. Соиграч на изведувачот прерано втрчува во казнениот простор, а се постигнува гол. Одлука на судијата?

Казнениот удар се повторува.

9. Се изведува казнен удар во продолжено време. Удрената топка се одбива од пречката на голот во теренот за игра, каде што до неа дотрчува и ја допира надворешно лице. Одлука на судијата?

Судијата ќе значи крај на полувремето, натпреварот или продолжението на натпреварот.

10. Се изведува казнен удар. Пред правилно изведениот удар, голманот се движи со едната нога напред од гол-линијата, додека стапалото на другата нога е во воздух, во линија со гол-линијата. Соиграчот на изведувачот прерано втрчува во казнениот простор. Голманот го брани ударот и ја исфрла топката над голот. Одлука на судијата?

Играта продолжува со индиректен слободен удар во корист на екипата што се брани, од местото на белата точка за изведување на казнен удар.

11. Казнен удар се изведува во продолжено време. Топката се одбива од пречката на голот во теренот за игра, а на неа натрчува резервен играч и ја допира. Одлука на судијата?

Судијата ќе значи крај на полувремето, натпреварот или продолжението и ќе го опомене резервниот играч.

12. Се изведува казнен удар во продолжено време. Соиграчот на изведувачот прерано втрчува во казнениот простор. Голманот го брани ударот и ја одбива топката во теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе значи крај на полувремето, натпреварот или продолжението на натпреварот.

13. Се изведува казнен удар во продолжено време. Пред топката да биде во игра, соиграч на изведувачот прерано втрчува во казнениот простор, а топката влегува во гол. Одлука на судијата?

Играта се запира и се повторува казнениот удар.

14. Се изведува казнен удар во продолжено време, а пред топката да биде во игра, соиграчот на изведувачот и одбранбениот играч прерано втрчуваат во казнениот простор, голманот го брани ударот. Одлука на судијата? Играта се запира и се повторува казнениот удар.

15. Судијата досудува повторно да се изведе казнен удар затоа што голманот со двете нозе се придвижил напред од својата гол линија и го одбранил ударот. Дали соиграч на изведувачот може да го изведе повторениот казнен удар?

Судијата ќе му дозволи на друг изведувач, кој мора да биде идентификуван, да го изведе повторениот казнен удар.

Голманот ќе биде усно опоменат доколку тоа е прв прекршок, а за секој следен прекршок голманот ќе биде опоменат со жолт картон.

16. При изведувањето на казнен удар, голманот се движи напред од гол линијата со двете нозе пред да биде удрена топката. Топката го промашува голот и излегува преку попречната линија. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја продолжи играта со удар од гол, доколку прекршокот на голманот не влијаел јасно на изведувачот на казнениот удар. Ако имал влијание, судијата ќе досуди повторување на казнениот удар. Голманот ќе биде усно опоменат доколку тоа е прв прекршок, а за секој следен прекршок голманот ќе биде опоменат со жолт картон.

17. Играч изведува казнен удар пред судијата да му даде знак. Одлука на судијата?

Ударот ќе се повтори, без разлика дали бил постигнат гол или не.

18. Играч при изведување на казнен удар се лизга на тревата и несмасно игра со топката. Откако топката е во игра, повторно ја удира топката пред да ја допре друг играч. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди индиректен слободен удар за екипата од одбраната, од местото каде што изведувачот играл со топката по втор пат.

19. Се изведува казнен удар, судијата дава знак, соиграчот на играчот определен да го изведе ударот одеднаш тргнува напред и го изведува ударот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, соиграчот ќе биде опоменат за неспортско однесување, а играта ќе продолжи со индиректен слободен удар за одбранбената екипа од белата точка.

20. Се изведува казнен удар, топката удира во стативата или гредата и пука. Одлука на судијата?

Ако топката влезе директно во голот откако ќе удри во статива или греда, голот се признава.

Ако топката се одбие во теренот за игра, судијата ќе ја прекине играта, ќе побара замена на неисправната топка и ќе ја продолжи играта со спуштање на судиска топка за голманот.

Ако овој втор случај се случи за време на продолженото време, играта завршува.

21. Откако судијата дозволил дополнително време за да се изведе или повторно да се изведе казнен удар на крајот од првото полувреме, на крајот од регуларниот тек за игра или за време на изведување на казнениот удар, топката пука пред да ги допре стативите, пречката или голманот и не ја преминува попречната линија. Одлука на судијата?

Казнениот удар мора да се повтори со нова топка.

22. Судијата дава знак за изведување казнен удар. Соиграчот на изведувачот тогаш насилно го удира играчот на противничката екипа надвор од казнениот простор. Судијата го забележува прекршокот пред да се изведе ударот. Одлука на судијата?

Доколку казнениот удар не е изведен, судијата го прекинува изведувањето и го исклучува играчот за насилничко однесување, пред повторно да даде знак да се изведе казнениот удар.

Ако играчот го изведе казнениот удар и се постигне гол, ударот се повторува. Доколку не се постигне гол или голманот го одбрани ударот, судијата ја прекинува играта и досудува индиректен слободен удар во корист на одбраната од белата точка. Во двата случаи, судијата ќе го исклучи сторителот за насилничко однесување.

23. Играч кој изведува казнен удар ја враќа топката нанзад, до соиграч, кој ја удира топката во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе ја продолжи со индиректен слободен удар за одбранбената екипа од белата точка. Ова се смета за прекршување на постапката за изведување на казнен удар според Правило 14.

24. Играчот кој изведува казнен удар ја уфрла-шутира топката во голот со пета. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

25. Голманот, при изведување на казнен удар, стои со нозете зад гол линијата во голот. Одлука на судијата?

Судијата нема да даде знак да се изведе казнениот удар и ќе го предупреди голманот дека мора да стои со нозете на гол линијата.

26. Пред да се изведе казнен удар, голманот ги удира со рацете и ги затресува стативите, гредата или мрежата од голот. Одлука на судијата?

Судијата не смее да даде знак да се изведе казнен удар доколку голманот ги допре, удри или затресе стативите, гредата или мрежата на голот и додека тие не мируваат.

27. Играч по изведување на казнен удар ја допира топката со рака, откако таа се одбила од гредата и пред друг играч да играл со неа. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди директен слободен удар за екипата од одбраната, од местото каде што изведувачот направил прекршок со играње со рака.

28. Играчот кој изведува казнен удар, ја проигрува топката напред, така што му овозможува на неговиот соиграч, кој притрчува до неа, да постигне гол. Дали е тоа дозволено?

Да, под услов да е испочитувана пропишаната процедура за изведување казнен удар.

29. Одбранбен играч кој стои во неговиот казнен простор насилно напаѓа играч на противничката екипа, додека топката е во игра во противничкиот казнен простор. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта, ќе досуди казнен удар за играчот на противничката екипа и ќе го исклучи од игра одбранбениот играч поради насилничко однесување.

30. На теренот за игра натопен со вода, играчот ја става топката до белата точка за од таму да го изведе казнениот удар. Дали е тоа дозволено?

Не.

31. Натпреварот е продолжен за да може да се изведе казнен удар. Може ли да се замени голманот пред да се упати ударот?

Да. Тој може да биде заменет со кој било друг играч на теренот со право на игра или замена, под услов да не е извршен дозволениот број на замени.

32. Играчот кој го изведува казнениот удар, по завршувањето на залетот користи измама при ударот (финтира).

Одлука на судијата?

Судијата, без разлика на исходот на ударот, играта ќе ја прекине, ќе го опомене изведувачот и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа од белата точка, за прекршок од Правилото 14.

33. Во кои ситуации, при изведување на казенен удар, без разлика на исходот на ударот, судијата мора да ја прекине играта и да ја продолжи со индиректен слободен удар за противничката екипа?

- Кога казнениот удар се изведува наназад;
- Кога соиграч на јасно идентификуван изведувач го изведува казнениот удар; потоа судијата го опоменува соиграчот кој го извел казнениот удар;
- Кога изведувачот по завршувањето на залетот користи измама (финта) при ударот (употребата на измама при залетот е дозволена); судијата го опоменува изведувачот.

34. Играч изведува казенен удар. Пред топката да биде во игра, играчот на одбранбената екипа и играчот на напаѓачката екипа ги прекршиле ПФИ со прерано влегување во казнениот простор. Изведувачот употребил финта при ударот, откако го завршил залетот. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар од белата точка, за екипата од одбраната. Судијата ќе го опомене изведувачот за измама во момент на изведување на казенен удар.

35. Судијата дава знак за изведување на казенен удар, а пред топката да биде во игра, голманот ги прекршува ПФИ. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи да се изведе казнениот удар.

- Ако топката влезе во голот, тој го признава голот;
- Ако топката не влезе во голот, а имало очигледно влијание врз изведувачот, тој го повторува казнениот удар и усно го предупредува голманот ако тоа е прв прекршок, а за секој нареден прекршок голманот ќе биде опоменат (жолт картон). Доколку прекршокот на голманот очигледно не влијаел на изведувачот, судијата ќе досуди удар од гол.

36. Се изведува казнен удар. Соиграчот на играчот кој го изведува казнениот удар втрчува прерано во казнениот простор, топката се одбива од пречката до соиграчот, кој постигнува гол. Одлука на судијата?

Играта се запира, голот не се признава и се досудува индиректен слободен удар во корист на одбранбената екипа, од местото каде што бил направен прекршокот.

37. Играчот кој изведува казнен удар користи измама при ударот по завршувањето на залетот. Во исто време, голманот ги прекршува ПФИ со предвремено поместување на двете нозе напред од гол линијата. Одлука на судијата?

Доколку голманот и играчот кој го изведува казнениот удар направат прекршок, судијата ќе го опомене изведувачот и ќе ја продолжи играта со индиректен слободен удар во корист на одбранбената екипа, од белата точка. Токму измамата на играчот се смета дека е причина поради која голманот порано тргнал напред од попречната линија.

38. За време на казнен удар и пред топката да биде во игра, неколку играчи на двете екипи, чии стапала се надвор од линијата на казнениот простор, биле навалени напред така што главите и градите им биле „внатре“ во казнениот простор (во воздух). Изведувачот дава гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот, бидејќи играчите не влегле во казнениот простор и на тој начин не направиле прекршок. Позицијата на играчот при изведување на казнен удар се одредува според положбата на стапалото или делот од телото што ја допира земјата.

39. Играч кој изведува казнен удар по завршувањето на залетот користи трик при ударот, но не ја допира топката? Одлука на судијата?

Судијата ќе го прекине изведувањето на казнениот удар. Изведувачот ќе биде опоменат, казнениот удар ќе биде повторно изведен, бидејќи топката не била во игра во моментот кога играчот направил недозволен трик .

ПРАВИЛО 15

УФРЛУВАЊЕ

ПРАВИЛО 15 – УФРЛУВАЊЕ

1. Кои услови треба да се исполнат за да се изврши уфрлување во согласност со Правило 15?

Во моментот на уфрлување на топката, изведувачот мора:

- Да стои со лицето завртен кон теренот за игра;
- Со двете стапала да стои на надолжната линија или на земја зад надолжната линија;
- Да ја уфрли топката со двете раце од позиција зад и над главата, на местото каде што топката го напуштила теренот за игра;
- Сите противнички играчи мора да стојат на оддалеченост од најмалку 2m од местото каде што се изведува уфрлувањето.

2. Играчот врши уфрлување така што со деловите од двете стапала стои на надолжната линија, додека предниот дел од стапалото се ноѓа преку надолжната линија, во теренот за игра. Во моментот на уфрлувањето на топката, изведувачот се подига со прстите, така што деловите на двете стапала се одвоени од надолжната линија. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди уфрлување за противничката екипа.

3. Од уфрлување, играчот ја фрла топката во сопствениот гол. Одлука на судијата?

Удар од агол за противничката екипа.

4. Од уфрлување, играчот ја фрла топката во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Удар од гол за противничката екипа.

5. Играчот врши уфрлување со лицето свртено кон публиката и така ја уфрла топката во игра. Судиска одлука?

Судијата ќе досуди уфрлување за противничката екипа.

6. Играчот ја уфрлува топката држејќи ја со двете раце, но сепак ја насочува топката со едната рака. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди уфрлување за противничката екипа.

7. Играчот правилно ја уфрлува топката во игра, па трча и игра со неа, шутира во противничкиот гол, без никој претходно да ја допре топката и таа влегува во голот. Одлука на судијата?

Играта се запира и се досудува индиректен слободен удар за противничката екипа од местото каде што играчот по втор пат играл со топката.

8. Играчот уфрлува три метри подалеку од местото каде што топката го напуштила теренот за игра преку надолжната линија. Одлука на судијата?

Играта се запира и се досудува уфрлување за противничката екипа.

9. Играчот прави правилно уфрлување, но така што е оддалечен два метри позади надолжната линија. Одлука на судијата?

Ако топката го напуштила теренот за игра на тоа место, судијата ќе му дозволи на играчот да изведе уфрлување.

10. Играчот изведува правилно уфрлување, но на таков начин што го користи подигнувањето на теренот (височинка од истурена земја), кое е надвор од теренот за игра, но не подалеку од еден метар од надолжната линија. Одлука на судијата?

Ќе се повтори уфрлувањето со предупредување до играчот што уфрла дека уфрлањето може да се изврши само во висина на нивото на теренот.

11. По уфрлувањето, топката ја допира земјата пред да биде во теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе го повтори уфрлувањето за истата екипа, од истото место.

12. Уфрлувањето го прави одбранбен играч. Тој енергично ја фрла топката во сопствениот казнен простор сакајќи да биде играна од својот голман. Сепак, топката удира во судијата и ја минува надолжната линија покрај голот и излегува надвор од теренот за игра. Одлука на судијата?

Се досудува удар од агол за противничката екипа.

13. По правилно изведено уфрлување, топката удира во судијата, кој стои внатре во теренот за игра и повторно излегува преку надолжната линија надвор од теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата досудува уфрлување за противничката екипа.

14. Каде мора да стојат противничките играчи при уфрлување?

Сите противнички играчи мора да стојат на оддалеченост од најмалку 2 (два) метри од местото каде што се извршува уфрлањето, во теренот за игра.

15. Играчот одолговлекува со изведување на уфрлувањето. Одлука на судијата?

Играчот треба да се опомене за одолговлекување на продолжувањето на играта. Играта продолжува со уфрлување од страна на екипата на истиот играч.

16. Дали играчот може да застане пред противничкиот играч кој врши уфрлување?

Да, под услов да се наоѓа на оддалеченост од најмалку 2 метри од местото на уфрлувањето на топката, во теренот за игра.

17. Топката е надвор од игра, надвор од надолжната линија, но пред да ја уфрли играчот намерно го удира играчот на противничката екипа. Одлука на судијата?

Судијата го исклучува играчот поради насилничко однесување и ја продолжува играта со уфрлување за истата екипа.

18. Играчот изведува уфрлување. Топката не влегува во теренот за игра, туку останува надвор од надолжната линија. Одлука на судијата?

Уфрлувањето го повторува истата екипа од истото место.

19. Откако играчот извел правилно уфрлување, топката удира во судијата, кој стоел внатре во теренот и повторно излегува преку надолжната линија надвор од теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди уфрлување за противничката екипа.

20. Откако играчот правилно го извел уфрлувањето, топката го погодува судијата кој стоел внатре во теренот за игра и стигнува до соиграчот на изведувачот на уфрлувањето, кој не стекнал никаква предност. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

21. Откако одбранбениот играч правилно извел уфрлување на топката кон својот казнен простор, со желба да биде играна од неговиот голман, топката удира во судијата кој сто во казнениот простор и излегува преку попречната линија надвор од теренот за игра. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди удар од агол за противничката екипа.

22. Играч, кој правилно изведува уфрлување, намерно ја фрла топката во главата на играч на противничката екипа. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта ако го смета играчот за виновен за неспортско однесување или за насилничко однесување. Во зависност од прекршокот, го опоменува или исклучува играчот. Играта продолжува со директен слободен удар во корист на противничката екипа, од местото каде што е направен прекршокот, односно од местото каде што топката удрила во играчот на противничката екипа.

23. Дали има максимално растојание од надолжната линија, од кое може да се изврши уфрлување?

Не. Уфрлувањето треба да се изврши од местото каде што целата топка, преку надолжната линија, го напуштила теренот за игра.

24. Играчот врши уфрлување со дел од стапалото на или зад надолжната линија или дел од стапалото на надолжната линијата и неговите потпетици на надолжната линија. Дали е тоа дозволено?

Да, под услов дел од двете стапала да биде на надолжната линија или зад неа и на земја, во моментот кога ќе ја испушти топката од рацете.

25. По неправилно уфрлување, топката оди директно во насока на играчот на противничката екипа, кој игра со топката. Дали судијата може да дозволи играта да продолжи (предност)?

Не. Уфрлувањето се повторува и го изведува играч на противничката екипа.

26. Дали играчот може да изведе уфрлување додека клечи или седи?

Не. Уфрлувањето може да се направи само во согласност со постапката утврдена во Правило 15.

27. Играч изведува уфрлување. Топката ја фрла директно до својот голман, кој ја допира топката за да не влезе во гол. Сепак, топката влегува во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

28. Во моментот кога играчот на напаѓачката екипа се обидува брзо да уфрли кон соиграч, одбранбениот играч се обидува да му го одвлече вниманието, приоѓајќи му на помалку од 2 метри од местото на уфрлувањето. Одлука на судијата?

Судијата ќе го опомене одбранбениот играч за неспортско однесување. Доколку е изведено уфрлувањето, се досудува индиректен слободен удар, за екипата што напаѓа, од местото каде што одбранбениот играч го направил прекршокот.

29. Играч уфрлува и тоа го прави така што намерно топката не влегува во теренот за игра, туку лета паралелно со надолжната линија од надворешна страна на теренот. Одлука на судијата?

Од судијата се бара да биде внимателен во такви ситуации и да процени дали играчот тоа го прави од тактички причини. Ако играчот намерно се обиде да украде од времето на овој начин, судијата ќе го опомене за неспортско однесување и ќе компензира за загубеното време доколку е потребно. Натпреварот продолжува со уфрлување во корист на истата екипа.

30. Судијата посочил да се изведе уфрлување за одбраната од место паралелно со надолжната линија на сопствениот казнен простор. Во исто време, двајца играчи на одбранбената екипа прават уфрлување. Едниот ја уфрла топката од правилното место, додека другиот го прави тоа на десет метри од местото каде што топката го напуштила теренот за игра кон средишната линија. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди уфрлување за противничката екипа од местото каде топката го напуштила теренот за игра.

31. Судијата досудил уфрлување за одбраната од место паралелно со надолжната линија на сопствениот казнен простор. Играч на одбранбената екипа врши уфрлување од вистинското место и ја уфрла топката во игра. Тогаш неговиот соиграч, кој не забележал дека топката е уфрлена, уфрлува друга топка во теренот за игра на десетина метри од местото каде што топката го напуштила теренот за игра. Одлука на судијата?

Доколку втората топка не влијае на играта, судијата ќе дозволи играта да продолжи и ќе побара да се отстрани топката во првата можност.

Во случај судијата да ја прекине играта, втората топка мора да се отстрани, а потоа играта да продолжи со директен слободен удар за противничката екипа од местото каде што топката влијаела на играта.

ПРАВИЛО 16

УДАР ОД ГОЛ

ПРАВИЛО 16 - УДАР ОД ГОЛ

1. Екипа изведува удар од гол, но топката не излегува од казнениот простор, туку носена од ветарот се враќа и влегува во голот. Одлука на судијата? Удар од агол за противничката екипа.

2. Се изведува удар од гол. Голманот го изведува ударот така што топката го напушта теренот за игра преку попречната линија, но во рамки на сопствениот казнен простор. Одлука на судијата? Удар од агол за противничката екипа.

3. Каде мора да стојат противничките играчи при изведување на удар од гол? Надвор од казнениот простор, во теренот за игра.

4. Се изведува удар од гол така што топката е директно уфрлена во противничкиот гол. Одлука на судијата? Голот се признава.

5. Одбранбени играч брзо го изведува ударот од гол. Пред топката да помине преку линијата од казнениот простор во теренот за игра, одбранбениот играч го плука противничкиот напаѓач, кој заостанал во казнениот простор. Одлука на судијата? Судијата ќе ја прекине играта, ќе го исклучи одбранбениот играч и ќе досуди казнен удар за противничката екипа

6. Удар од гол изведува одбранбен играч. Топката, откако ќе ја премине линијата од казнениот простор во теренот за игра, се одбива од судијата и се враќа во казнениот простор. Играчот кој го изведува ударот од голот ја фаќа топката со раце, но топката му испаѓа и влегува во голот. Одлука на судијата? Судијата ќе досуди казнен удар за противничката екипа.

7. Голманот изведува удар од гол. Удрената топка го допира во раката соиграчот, кој стоел во казнениот простор и бил свртен со грбот кон голманот, го менува правецот и оди надвор од казнениот простор во теренот за игра. Таму ја прифаќа противнички играч, кој за цело време стоел надвор од казнениот простор, во теренот за игра и постигнува гол. Одлука на судијата? Голот се признава.

8. Голманот изведува удар од гол. Удрената топка ја преминува линијата од казнениот простор во теренот за игра, го удира судијата и носена од силен ветар се враќа назад во казнениот простор, во посед на голманот. Голманот гледајќи го напаѓачот како трча кон него од теренот за игра, повторно ја удира топката и го погодува напаѓачот, од кого топката се одбива во голот. Одлука на судијата?

Голот не се признава, се досудува индиректен слободен удар за екипата што напаѓа, од местото каде што голманот по вторпат играл со топката.

9. Удар од гол изведува одбранбен играч. Пред топката со цел свој пречник да ги помине границите од казнениот простор во теренот за игра, голманот на одбранбената екипа со рака го удира во лице својот соиграч, кој го извел удар од голот. Одлука на судијата?

Играта се прекинува, голманот се исклучува и се досува казнен удар за противничката екипа.

10. Играч кој не е голман изведува удар од гол. Топката оди надвор од казнениот простор во теренот за игра, но носена од силен ветар се враќа назад без да ја допре друг играч. Одбранбен играч кој не е голман ја игра топката со раце во казнениот простор. Одлука на судијата?

Играта се прекинува и се досудува казнен удар. Ако судијата утврди дека играчот исто така е виновен за спречување на ветувачка акција или очигледна шанса за гол, тој дополнително дисциплински ќе се санкционира во согласност со ПФИ.

11. Голман изведува удар од гол, но силен ветар ја враќа назад кон голманот, пред таа да го напушти казнениот простор и без да биде допрена од друг играч. Со допирање на топката со раце, голманот се обидува да ја спречи топката да влезе во голот, но не успева и топката сепак влегува во гол. Одлука на судијата?

Судијата досудува индиректен слободен удар во корист на противничката екипа, затоа што голманот играл со топката по втор пат.

12. Дали може да се досуди казнен удар против екипа која изведува удар од гол?

Да, под услов топката да биде во игра и одбранбениот играч да направи прекршок во сопствениот казнен простор.

13. Се изведува удар од гол. Топката минува 10 метри, а потоа противничкиот играч кој се наоѓал надвор од казнениот простор, натрчува на неа и ја упатува топката во голот. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

14. Играч кој правилно изведува удар од гол, намерно игра со рака кога топката го напуштила казнениот простор, но пред да ја допре друг играч. Одлука на судијата?

Судијата досудува директен слободен удар во корист на противничката екипа. Ако судијата утврди дека играчот исто така е виновен за спречување на ветувачка акција или очигледна шанса за гол, тој дополнително дисциплински ќе се санкционира во согласност со ПФИ.

15. По удар од гол, но пред топката да излезе надвор од казнениот простор, противничкиот играч влегува во казнениот простор, а одбранбен играч прави прекршок врз него. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта. Одбранбениот играч кој го направил прекршокот може да добие дисциплинска мерка во согласност со ПФИ, а играта продолжува со казнен удар за противничката екипа.

16. Играч изведува удар од гол, топката удира во судијата, кој се наоѓал во казнениот простор и се одбива до соиграчот на изведувачот надвор од казнениот простор. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

17. Играч изведува удар од гол и потоа истиот ја игра топката со рака, пред топката да допре друг играч, во неговиот казнен простор. Одлука на судијата?

Судијата ја прекинува играта и досудува казнен удар. Ако судијата утврди дека играчот исто така е виновен за спречување на ветувачка акција или очигледна шанса за гол, тој дополнително дисциплински ќе се санкционира во согласност со ПФИ.

18. Кога е правилно изведен ударот од гол?

- Топката мора да мирува и мора да ја удри играч на одбранбената екипа, од каде било во рамките на голманскиот простор;
- Противничките играчи мора да бидат надвор од казнениот простор додека топката не влезе во игра;
- Топката е во игра кога е удрена и јасно придвижена.

19. Игратч на напаѓачката екипа се нашол во казнениот простор и немал време да го напушти. Голманот набрзина изведува удар од гол. Напаѓачот потрчал по топката и ја пресретнал во моментот кога таа веќе ги напуштила границите на казнениот простор и со прецизен удар (лоб) го префрлил голманот и постигнал гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

20. Игратч на напаѓачката екипа втрчува во казнениот простор пред топката да го напушти казнениот простор. Топката била набрзина одиграна од голманот и упатена кон негов соиграч. Напаѓачот ја пресекува топката пред одбранбениот играч и постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе го признае голот.

21. При удар од гол, соиграчот на изведувачот намерно ја игра топката пред таа да го напушти казнениот простор. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

22. Голманот решил брзо да изведе удар од гол, во моментот кога противничкиот играч намерно заостанува во казнениот простор за да ја врзе копачката. Откако голманот ја одиграл топката и таа била во игра, напаѓачот потрчал кон неа, ја пресретнал пред таа да го напушти казнениот простор и постигнал гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе досуди повторување на ударот.

23. Удар од гол изведува голманот сакајќи да му ја додаде топката на својот соиграч, за овој да му ја врати топката со глава/гради за да може голманот да ја фати со рацете. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа. Голманот ќе биде опоменат за прекршување на ПФИ. Во случај кога играч-голман намерно прави прекршување на ПФИ, без разлика дали потоа голманот ја фатил топката или не, судијата ќе го опомене играчот и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа.

24. Додека се изведува удар од гол, голманот се лизнува на влажната трева и неспретно ја шутира топката. Откако топката била во игра, тој ја удира топката по втор пат (без да игра со неа друг играч) и спречува противнички играч во очигледна шанса за гол. За жал, топката доаѓа до друг противнички играч кој со прецизен удар постигнува гол. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи предност, ќе го признае голот, а голманот ќе биде опоменат.

ПРАВИЛО 17

УДАР ОД АГОЛ

ПРАВИЛО 17 - УДАР ОД АГОЛ

1. Се изведува удар од агол така што изведувачот ја уфрла топката директно во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

2. Играчот изведува удар од агол на правилен начин. Пред топката да ја допре друг играч, напаѓачот повторно игра со топката со нога. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди индиректен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што играчот играл со топката по втор пат.

3. Играчот изведува удар од агол на правилен начин. Пред топката да ја допре друг играч, изведувачот повторно игра со топката со рака. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди директен слободен удар за противничката екипа, од местото каде што играчот играл со топката со рака.

4. Играчот изведува удар од агол на правилен начин. Противничкиот играч е поставен на растојание од 9,15 метри од корнер знаменцето. Одлука на судијата?

Судијата ќе побара од противничкиот играч да се постави на растојание од 9,15 метри од лакот на аголот, односно на висина на ознаката што го покажува тоа растојание и повлечена надвор од теренот за игра (ако има нацртано таква линија).

5. Топката е поставена внатре во лакот обелжан на аголот. Играчот кој го изведува ударот од агол ја удира топката, која јасно се движи, а потоа неговиот соиграч со силен удар ја испраќа топката директно во противничкиот гол. Одлука на судијата?

Голот се признава.

6. Топката е поставена надвор од лакот од аголот и изведувачот постигнува гол. Одлука на судијата?

Голот не се признава и ударот од агол се повторува.

7. Изведувач на кој му пречи стапот од корнер знаменцето едноставно го одстранува и го фрла, а потоа сака да изведе удар од аголот. Одлука на судијата?

Судијата нема да му дозволи на играчот да изведе удар од аголот додека копјето со знаменцето не е наместено на обележаното место. Изведувачот ќе биде опоменат за неспортско однесување.

8. При изведување на удар од аголот, кој е правилниот начин да се постави топката во лакот од аголот?

Топката мора да биде поставена внатре во аголниот лак поблиску до местото каде што целата топка ја преминала попречната линија. Сликата ги илустрира правилните и неправилните позиции.



9. Дали топката мора да го напушти лакот од аголот за да биде во игра?

Не. Топката е во игра кога е удрена и јасно придвижена.

10. Кога сметаме дека ударот од аголот е правилно изведен?

- Топката мора да биде поставена во аголниот лак;
- Топката мора да мирува, а ја удира играчот од екипата што напаѓа;
- Топката е во игра кога е удрена и јасно придвижена.

11. Играч на екипата што напаѓа изведува удар од аголот со едноставно допирање на топка и се оддалечува од топката. Играч од одбраната, кој бил прописно оддалечен 9,15m од топката, притрчува и игра со топката. Одлука на судијата?

Судијата ќе ја прекине играта и ќе досуди повторување на ударот од агол, бидејќи топката не била во игра. Топката е во игра кога е удрена и јасно придвижена.

12. Играч на екипата што напаѓа изведува удар од аголот со едноставно допирање на топка која јасно се движи и потоа се оддалечува од топката. Неговиот соиграч притрчува кон топката и дури од вториот допир ја упатува во казнениот простор. Одлука на судијата?

Судијата ќе дозволи играта да продолжи.

13. Играчот кој правилно изведува удар од агол, намерно ја удира топката во противнички играч со намера за повторно да игра со неа, но не на невнимателен или премногу груб начин, ниту со употреба на прекумерна сила. Одлука на судијата?

Судијата дозволува играта да продолжи.

14. Се изведува удар од аголот. Напаѓач во голманскиот простор со контакт го попречува голманот на одбранбената екипа кој се обидува да игра со топката и му дозволува на својот соиграч да постигне гол. Одлука на судијата?

Играта се запира, голот не се признава и се досудува директен слободен удар за екипата на голманот, од голманскиот простор.

15. Топката е поставена внатре во аголниот лак и изведувачот постигнува гол во сопствениот гол. Одлука на судијата?

Судијата нема да го признае голот, туку ќе досуди удар од аголот за противничката екипа.

ДОДАТОК

ИФАБ

ОДБОР НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФУДБАЛСКИ АСОЦИЈАЦИИ

IFAB

INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD

ОДБОР НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФУДБАЛСКИ АСОЦИЈАЦИИ-ИФАБ (INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD-IFAB)

1. Кој го сочинува ИФАБ?

ИФАБ го сочинуваат фудбалските федерации на Англија, Шкотска, Северна Ирска, Велс и ФИФА.

2. Кога се одлучува за измените и дополнувањата на ПФИ?

На главниот годишен состанок, кој се одржува во февруари или март секоја година (како ќе биде договорено).

3. Кога се одржува работниот годишен состанок на ИФАБ?

Во септември или октомври секоја година (како ќе биде договорено).

4. Колку сојузи мора да бидат присутни за да важат одлуките на Генералното заседание?

Најмалку три (3) фудбалски федерации и ФИФА.

5. Колку гласови има ФИФА, а колку другите федерации?

ФИФА има 4 гласа, а останатите фудбалските федерации по еден глас.

6. Колку гласови се потребни за промена на ПФИ?

Потребни се 3/4 од присутните членови.

7. Кога стапуваат на сила новите измени на ПФИ?

За меѓународни натпревари на 1 јули, по главниот состанок на ИФАБ, а за националните федерации каде е во тек натпреварувањето, од почетокот на новата натпреварувачка сезона.